



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Четврток 6 август 1992
Скопје

Број 48 Год. XLVIII

Аконтацијата за 1992 година изне-
сува 12.000 денари. Овој број чини 800
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1006.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90) Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОДАЖБА НА ТУТУНСКИТЕ ПЕРЕРАБОТКИ

Член 1

Во Уредбата за ослободување од данок на промет на продажба на тутунските преработки („Службен весник на Република Македонија“, бр. 3/92 и 27/92), во член 2 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Цигарите кои се произведени во Република Словенија и Република Хрватска, а наменети за пазарот во Република Македонија задолжително да бидат одбележани со ознака: „за продажба во Република Македонија“.

Член 2

Во членот 5, став 1 зборовите: „4.500 до 45.000“ се заменуваат со зборовите: „150.000 до 250.000“.

Член 3

По членот 5 се додава нов член 6 кој гласи:

„Со парична казна од 300.000 до 500.000 денари ќе се казни за стопански престап правното лице, ако во својство на продавач пушта во промет: странски цигари кои се ставени во промет во Република Македонија без ознака „М“ и тутунски преработки произведени и наменети за продажба во Република Македонија без ознака „М“.

Со парична казна од 150.000 до 250.000 денари ќе се казни за прекршок физичко лице – претприемач, ако во својство на продавач пушта во промет: странски цигари кои се ставени во промет во Република Македонија без ознака „М“ и тутунски преработки произведени и наменети за продажба во Република Македонија без ознака „М“.

Покрај паричната казна се изрекува и заштитна мерка забрана на вршење на дејноста на правното и физичкото лице (претприемач) до 5 години, а на одговорното лице – забрана на вршење на функцијата на одговорно лице за период од 5 години.”

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.09.1992 година.

Број 23-2367/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1007.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/90) Владата на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗНИК НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ТУТУНСКИТЕ ПЕРЕРАБОТКИ НАБАВЕНИ ОД РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА, РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА, РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА И РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Член 1

Во Уредбата за одредување на даночниот обврзник на данокот на промет на тутунските преработки набавени од Република Словенија, Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и Република Србија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 10/92 и 27/92,) во став 2, бројката „30“ се заменува со бројката „60“.

Член 2

По членот 1 се додава нов член кој гласи:

„Цигарите произведени во Република Словенија, Република Хрватска и Република Србија, кои се ставаат во промет во Република Македонија се третираат како увозни цигари на кои се плаќа данок на промет по стапка од 65“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од член 2 ќе се применуваат од 1 септември 1992 година.

Број 23-2366/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

1008.

Врз основа на член 14, точка 13 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОРТОПЕДСКИ СПРАВИ И ПОМАГАЛА И АПАРАТИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СЛУХОТ И ВИДОТ НА КОИ НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

1. Производи што се сметаат како ортопедски справи и помагала и апарати за подобрување на слухот и видот на кои не се плаќа данок на промет на производи, се:

- протези на горните и долните екстремитети;
- забни протези и вештачки заби;
- апарати за регулација на рбетниот столб;
- апарати за подобрување на слухот;
- биоелектро терапевтски апарати;
- мерачи на крвниот притисок;
- апарати за мерење на шеќерот во крвта;
- корсети, мидери и појаси;
- ортопедски патерици и бастуни;
- ортопедски обувки кои, врз основа на писмен налог од лекар специјалист се изработуваат по мера;
- кожени наракници за протези за горните екстремитети;
- ортопедски апарати за нозе и раце и други слични ортопедски помагала;
- инвалидска количка;
- вештачки бубрег;
- вештачки бели дробови и други слични уреди;
- интеграл спирали;
- комплетни очила и стакла за корекција на видот;
- помагала за слепи лица (бели бастуни, брајови часовници, машини и табели за пишување на брајово писмо, брајова хартија за пишување на книги за слепи и специјални очила за слепи);
- очни протези

2. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2369/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев

1009.

Врз основа на член 6, став 6, точка 2 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Сл. весник на РМ“ бр. 14/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ ПЛАЌАЊЕТО НА ПРОМЕТ ПРИ НАБАВКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ И ШУМСКИ ПЛОДОВИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРЕКУ ЖИРО СМЕТКА

1. По исклучок на одредбите на член 6, став 6, точка 2 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ број 34/92) и член 27, став 3, алинеја 2 од Правилникот за примена на Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 48/92), плаќањето на физичко лице може да се врши во готово, а не преку жиро-сметка, за продадени земјоделски производи и шумски плодови на производствено или угостителско претпријатие или дуќан без својство на правно лице што тие производи ги набавуваат заради репродукција или преработка за кои е организиран откуп.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2374/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев

1010.

Врз основа на член 54, од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од Законот за експропријација („Сл. весник на СРМ“ број 46/89 и 36/91), Владата на Република Македонија на својата редовна седница одржана на 28. VII. 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ, НА АВТОПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“, ДЕЛНИЦА ТИТОВ ВЕЛЕС – ГРАДСКО, НА СТАЦИОНАЖА 85+330, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ТИТОВ ВЕЛЕС

1. Со оваа одлука се утврдува општ интерес и се определува локација за изградба на бензинска пумпа со придружни објекти, на автопатот „Братство-Единство“, делница Титов Велес – Градско, на стационажата 85+330, на подрачјето на општината Титов Велес, чиј инвеститор е А.Д. „Макпетрол“ од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:2.500 и ситуација во М 1:500, кои се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2348/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев

1011.

Врз основа на член 54, став 8 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија, („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ПЛАТЕНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СТРАНСКИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА ГИ КУПУВААТ И ИЗНЕСУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се уредуваат начинот и условите за враќање на платениот данок на промет на производи што странски физички лица ги купуваат и ги изнесуваат од Република Македонија, формата и содржината на обрасците и на другите евиденции потребни за остварување на ова право, како и начинот на нивно водење и поподнување.

2. На странско физичко лице (во натамошниот текст: купувач) му се враќа платениот данок на промет на производи ако се исполнети следните услови:

1) вредноста на купените производи по една сметка да не е помала од 1.000 денари;

2) даночниот обврзник продавач (во натамошниот текст: продавач) за продадените производи да издал пополнет Образец П – барање за враќање на данок (во натамошниот текст: Образец П) и Образец ФП – Фактура за продадените производи заради враќање на данокот на промет (во натамошниот текст: Образец ФП);

3) купувачот да ги изнел во странство производите купени во Македонија. Под изнесување на производи се подразбира и испраќање на производите по пошта, преку шпедиција или на друг соодветен начин;

4) купувачот да не ги користел тие производи во Македонија;

5) купените производи да му се дадени на увид на царинскиот орган кој, по спроведување на царинската постапка го заверува Образецот П со потпис и печат и го запишува датумот на преминувањето на производите преку границата.

3. По барање на купувачот, продавачот го издава Образецот П и Образецот ФП во три примерока, од

кои оригиналот му го дава на купувачот, а копиите ги вложува во документацијата.

4. Во образецот ФП продавачот ја искажува цената на производите со данок на промет, износот на данокот на промет, како и цената на производите без данок на промет. Продавачот ја наплатува од купувачот вкупната цена на производите со данокот на промет. Данокот на промет содржан во вредноста на продадените производи продавачот го утврдува со примена на пресметана даночна стапка на продажната вредност на продадените производи.

5. Продавачот го уплатува данокот на промет на производи содржан во вредноста на производите заедно со данокот на промет на производи од другиот промет, на начинот и во роковите од член 28 на Законот за данокот на промет на производи и услуги (во натамошниот текст: Закон).

Продавачот е должен за продадените производи и за издадените обрасци да води посебна евиденција.

Евиденцијата за продадените производи и за издадените обрасци задолжително ги содржи следните податоци:

- 1) број и датум на Образецот П и Образецот ФП;
- 2) вредност на продадените стоки со данокот на промет на производи;
- 3) износ на данокот на промет содржан во вредноста на продадените производи, по тарифни броеви.

Евиденцијата од оваа точка продавачот ја составува врз основа на копиите на издадените обрасци.

6. На купувачот му се враќа платениот данок на промет на производи ако во рок од една година од денот на издавањето на Образецот П и Образецот ФП му ги достави заверените оригинали на тие обрасци на продавачот од кого го купил производот.

Оригиналите на заверените обрасци купувачот може да ги достави лично или по пошта. Ако заверените оригинали на обрасците се доставуваат по пошта, купувачот го доставува и бројот на сметката на која ќе се врати платениот данок на промет на производи. Данокот на промет може да му се врати и на друго странско физичко лице кое ќе му поднесе на продавачот заверени оригинали на обрасците. Заверените оригинали на обрасците претставуваат барање за враќање на данокот.

По приемот на заверените оригинали на обрасците продавачот, по претходна проверка дали купувачот ги исполнува условите за враќање на данокот, му го исплатува на купувачот износот на платениот данок на промет.

7. Платениот данок на промет на производи се враќа во денари, и тоа во готови пари или со уплата на соодветна сметка на купувачот. Продавачот е должен враќање на данокот на промет во готови пари да изврши веднаш, а на сметката на купувачот во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. Купувачот со потпис врз Образецот ФП го потврдува приемот на износот на вратениот данок на промет во готови пари.

8. Заверените оригинали на обрасците со потпис на купувачот за приемот на вратениот данок на промет и налогот за пренос (вирман и др.), му служат на продавачот како доказ за рефундирање на вратениот данок на промет.

9. Купувачот кој сака да оствари враќање на платениот данок на промет на производи е должен при изле-

гувањето од Македонија да му ги стави на увид купените производи и да му го даде на заверка на царинскиот орган оригиналот на Образецот П и Образецот ФП.

Царинскиот орган е должен пред заверката на пополнетиот Образец П и Образецот ФП да утврди:

1) дека податоците од патната исправа одговараат на податоците од Образецот П и Образецот ФП, ако купувачот лично ги изнесува производите од земјата

2) дека производите дадени на увид одговараат на производите наведени во Образецот П и Образецот ФП;

3) дека износот во Образецот ФП не е помал од 1.000 денари;

4) дека купувачот производите не ги користел во Македонија;

5) дека обрасците ги заверил и ги потпишал продавачот.

Царинскиот орган го заверува Образецот П и Образецот ФП со потпис, печат и го внесува датумот на преминувањето на производите преку границата. Царинскиот орган ќе го одбие барањето на купувачот за заверка на Образецот П и Образецот ФП ако не се исполнети пропишаните услови, а во соодветна колона на образецот ја внесува причината за одбивање на барањето за заверка.

10. На продавачот му се рефундира износот на вратениот данок на промет на производи на тој начин што при уплатата на аконтацијата за определен период ја намалува таа аконтација за износот на вратениот данок на промет во тој период. Аконтацијата на данокот на промет на производи се намалува врз основа на спецификацијата на заверените оригинали на Образецот П и Образецот ФП, така што утврдениот износ на аконтацијата на данокот на промет од пресметката на аконтацијата за тој период се намалува за износот на вратениот данок на промет од спецификацијата.

Спецификацијата на заверените оригинали на Образецот П и Образецот ФП задолжително ги содржи следните податоци:

- 1) број и датум на Образецот П и Образецот ФП;
- 2) износот на вратениот данок на промет на производи.

Спецификација на заверените оригинали на обрасците П и обрасците ФП продавачот составува при секое намалување на аконтациите на данокот на промет на производи за определен период и ја поднесува до надлежната служба на општественото книговодство, заедно со обрасците врз основа на кои плаќа аконтации на данокот на промет. Спецификацијата на заверените оригинали на обрасците П и обрасците ФП заедно со тие обрасци, е составен дел на документацијата за утврдување и уплата на аконтацијата на данокот на промет.

11. Образецот П и Образецот ФП се составен дел на оваа одлука.

12. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето на „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2372/1
28 јули 1992 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с.р.

Образец ФП

Продавач (назив и седиште): _____

Купувач (име, презиме и адреса): _____

ФАКТУРА ЗА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗАРАДИ ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ БРОЈ _____

Ред. број	Шифра на артикалот	НАЗИВ НА СТОКИТЕ	Тарифен број	Количина	Ц е н а	Вредност
1	2	3	4	5	6	7

ВКУПНО: _____

на _____ 19 _____ година

ПОТПИС _____

II. ИСПЛАТЕНО НА ИМЕ ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Тарифен број	Реден број од кол.1	Вредност-основица (колона 7)	Данок на промет		Вкупна вредност без данок на промет
			Пресметана стапка	Износ	
8	9	10	11	12	13

ВКУПНО: _____

Датум _____ 19 _____ година

М. П.

Потпис на овластено лице, _____

Образец П

1. Продавач (назив и адреса): _____

2. Купувач (име, презиме и адреса) _____

Број на пасошот и ознака на земјата _____

БАРАЊЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

3. Број на фактурата и датум на продажба 4. Начин на испраќање на производите: 4. 1. Од купувачот 4. 2. Од овластено лице 4. 3. По пошта 4. 4. Од шпедитерот 4. 5. Назив и адреса на шпедитерот или овластено лице: _____	6. Ускратување потврда од царинарницата: 6. 1. Износ на сметката под 1.000 денари 6. 2. Производите се користени во Македонија 6. 3. Производите се идентични со производите со фактурата 6.4. Непотполни податоци во образецот – фактурата 6. 5. Податоците во пасошот и во другите исправи не се соодветни на податоците во образецот – фактурата: 6. 6. Други причини: _____
5. Потврда од Царинарницата за одбивање на заверка Датум _____ Потпис: _____ М. П.	7. Потврда од Царинарницата за излегување на стоките Датум: _____ Потпис: _____ М. П.

Датум _____ 19 _____ година

М. П.

Потпис на овластено лице – продавач, _____

ЗАБЕЛЕШКА:

Враќање на данокот може да се изврши под услов:

- вредност за купените производи на Образецот ФП да не е помал од 1.000 денари;
 - купувачот да поседува пополнет оригинал на Образецот П и Образецот ФП;
 - купувачот да не ги користел купените производи во Македонија;
 - купениот производ да е изнесен од Македонија;
 - од страна на царинскиот орган да е потпишано и со печат потврдено дека производот на определниот ден е изнесен од Македонија;
 - купувачот да му поднел на продавачот пополнет и заверен Образец П и Образец ФП во рок од една година од денот на издавањето на Образецот П и Образецот ФП;
- Купувачот го остварува правото на враќање на платениот данок на промет со доставување до продавачот на пополнет и заверен оригинал на Образецот П и Образецот ФП, кои истовремено претставуваат и барање за враќање на данокот, непосредно, преку друго странско физичко лице или по пошта;
- Правото на враќање на данокот на промет не се однесува на: – нафтни деривати (тарифен број 21); – тутунска преработка (тарифен број 3); – алкохол – станол (тарифен број 4).

1012.

Врз основа на тарифниот број 8, точка 1, алинеја 3 од Тарифата за данокот на промет која е составен дел од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СПАГААТ ВО ЗЕМЈОДЕЛСКАТА МЕХАНИЗАЦИЈА, УРЕДИ И ДРУГА ОПРЕМА, ЗЕМЈОДЕЛСКИ АЛАТ ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈИШТЕТО И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА И ЗА УРЕДИТЕ ОД ТАРИФНИОТ БРОЈ 8 НА ТАРИФАТА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

1. Производи што спаѓаат во земјоделска механизација, уреди и друга опрема, земјоделски алат за примарна обработка на земјиштето и резервни делови за таа опрема и уредите од тарифниот број 8 на Тарифата на данокот на промет се:

- 1) машини и орудија за изградба на канали и дренажа и тоа:
 - каналокопачки
 - дренополагачи
- 2) машини, уреди и опрема за основана обработка на земјата и тоа:
 - трактори двоосни (трактори на тркала и гасеничари)
 - трактори едноосни (мотокултиватори)
 - мотори за трактори
 - тракторски кабини, сигурносни лакови за трактори, гуми и гасеници за трактори, мотори и менувачи за трактори и тракторски приколки
 - плугови, рала, цртала, плужни штици, чинијаша, дискови за плугови и поткопувачи
 - англодозерска опрема
 - влечени скрепери и риголери
- 3) машини, уреди и опрема за дополнителна обработка на земјата и тоа:
 - кардански вратила за овие машини и уреди
 - фрезери, копачки и ротациони плугови
 - валјаци, брани и рамилки
 - рамилки на земјоделско земјиште
 - кренмастери
 - сеидбоподготвувачи, ситилки на растителни остатоци и ножеви на ситилки
- 4) машини, уреди и опрема за сеидба нега и заштита на посевите и тоа:
 - кардански вратила за погон на машини за сеидба, нега и заштита на посевите
 - прскалки и оросувачи
 - сеалки и садилки
 - растурачи на губриво
 - запрашувачи

- уреди за ниско, високо и бочно прскање
- „ганди“ уреди
- машини и уреди за заштита на растенијата од штетни атмосферски влијанија
- машини и уреди за поставување на носачи на засади
- машини и уреди за поставување на завеси
- уреди за залевање при садење и сеење
- пумпи и системи за наводнување, како што се: системи за вештачки дожд „бум-системи“, „водени топови“, системи „Капка по капка“ и бочни крила
- делови за лозјарски прскалки и атомизери (резервоари за пестициди, клипни и мембрански пумпи и дизни-дозатори)
- делови за агрегати за вештачки дожд (куќиште и пропелер-центрифугални пумпи, бајомет цевки и тифон-црева за разведување на вода, распрскувачи на вода
- уреди и агрегати за користење на течно шталско губре (цистерни, фертилизатори)
- копачки и култиватори
- 5) машини, орудија и опрема за жетва и берба и тоа:
 - кардански вратила за овие машини и уреди
 - комбајни и берачи од сите видови, гуми за комбајни и берачи, сламотреси, осцилирачки рамена, ротирачки валјаци, галови вериги за комбајни и барачи, клинесте ремени за комбајни
 - работни делови на берачи за пченка (уводни спирали, валјаци-откинувачи на кочани и роначи на пченка)
 - адаптери и хедери од сите видови со подвоз или пикап прсти
 - уреди за режење и берење на овошје и грозје
 - сечачи за глави на репа, вадилки и натоварувачи на репа
 - универзални уреди за режење, натовар, истовар и превоз на растенија
 - жетварки, вадилки, вршалки, косачки и коси
 - делови за машини за жетва (коси на комбајни, жетварки и тревокосачки)
 - делови на уреди за вршидба (барабани, корпи сепаратори на зрна од плева и слама, механизам за врзување на снопови и балиња)
 - самонатоварни приколки
 - сенопревртувачи, преси, елеватори за сено и слама и резачки на снопови
- 6) машини, уреди и опрема за берење на цвеќиња, лековити растенија, хмељ и тутун и тоа:
 - машини за преработка на грозје и овошје, со мелење и цедење на делови на тие машини (кошеч и клипови со механизам за потиснување)
 - машини, уреди и опрема за чистење, сортирање и пакување на основни земјоделски производи и тоа:
 - кардански вратила за машини и уреди
 - селектори, триери, ветерници, сортирачи, направи за лупење, за ронење, за цедење масло и за гмечење на овошје и грозје, натопувачи, аспиратори и машини за нижење на тутун

- делови на машини за чистење и сортирање на семе (сепаратори, калибратори, аспиратори и грепелови сита)
- сушилници и дехидратори за сушење и доработка на земјоделски производи
- 7) машини, уреди и опрема за подготвување и разнесување на добиточна храна и тоа:
 - кардански вратила за овие машини и уреди
 - мешалки, специјални транспортери и дистрибутери за добиточна храна
 - сечачи
 - мелници и прекрупачи
 - котли за подготвување на добиточна храна
 - машини и уреди за сечење, изземање и дозирање на силажа
 - уреди за венгачко ранење на телиња, прасиња и друг добиток
 - мобилни силоси за силирање на добиточна храна
 - натоварувачки
 - челни тракторски натоварувачи
 - тракторска опрема за натовар и истовар (лажици, факалки)
 - разделувачки на валчести балиња
 - полжавести транспортери
 - пневматски транспортери
 - силоси за складирање и сушење на земјоделски производи
 - кошени за складирање и природно сушење на пченка
 - едноосни тракторски приколки
 - двоосни тракторски приколки
 - бункер – тракторски приколки
 - приколки за превоз на балиран кабаст материјал
 - опрема за подготвување и употреба на органски губрива (внатрешни транспортери, растурачи, миксери, превртувачи, цистерни за губриво)
 - топлинг и други лостови за фиксирање на приклучни орудја и агрегати
 - седишта за трактори и комбајни
 - квачила и диференцијал за трактори и комбајни
 - управувачки механизам за трактори и комбајни
 - ладилници на мотори за трактори и комбајни
 - хомокинетички зглобови со кардански крст за трактори и комбајни
 - сигурносно стакло за тракторски и комбајнски кабини
 - пумпи за вода за мотори на трактори и комбајни
 - замајци за мотори на трактори и комбајни
 - брегасти вратила и коленисти вратила за мотори на трактори и комбајни
 - куќиште на менувачи за трактори и комбајни
 - работни органи на сеидбоподготвувачи и култиватори
 - ножеви за фрези
 - кабини за комбајн
 - резервни синцири за моторни пили
 - гуми за тракторски земјоделски приколки
- 8) машини, опрема и уреди за сточарство и тоа:
 - опрема за исхрана и поеење на добиток во штали и на пасишта (врзови, прегради, боксови, гресјачи на штали, „електрични овчари“)
 - молзилки, цистерни за млеко, пумпи и ладилници за млеко и делови на машини за млекарство и молзеење (вакуум-сисалки, клипови и цилиндри на вакуум уреди и пропелери на мешалки за млеко)
 - хранилки и поилки
 - уреди за исхрана на говеда со концентрирана храна
 - уреди за исхрана на свињи со сува и влажна храна
 - уреди за исхрана на друг добиток
 - уреди за исхрана на живина
 - машини за стрижење на овци
 - машини и уреди за одгубрување во штали
 - инкубатори и грелки (венгачки квачки)
 - моторни пили и витли за извлекување на шумски сортименти

- опрема за одгледување на пчели (кошници, центрифуги и преси за саќи)
- 9) орудја и алат за рачна обработка на земјата и тоа:
 - мотики
 - дурии
 - гресбла
 - вили
 - српови
 - коси

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2368/1
28 јули 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1013.

Врз основа на член 3, став 2 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на Република Македонија“ број 22/92), а во врска со член 41, став 2 од Законот за системот на финансирањето на општите општествени и заеднички потреби („Службен весник на Република Македонија“ број 36/91, 55/91, и 21/92), Владата на Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во износ од 7.061.000 денари на собранијата на општините:

– Кратово	891.000
– Берово	1.300.000
– Виница	1.850.000
– Кавадарци	1.250.000
– Штип	1.200.000
– Валандово	570.000

2. Позајмицата од точка 1 на оваа Одлука се дава со рок на враќање до 30.09.1992 година.

3. За користењето и враќањето на позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу собранијата на општините на кои им е дадена позајмица и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2354/1
28 јули 1992 година
С к о п ј е

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1014.

Врз основа на член 14, точка 6 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“ бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОИЗВОДИ ШТО СПАГААТ ВО СРЕДСТВА ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА ЗА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ВООРУЖУВАЊЕ И ОПРЕМА ЗА ОДБРАНА НА ЧИЈ ПРОМЕТ НЕ СЕ ПЛАќА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

1. Производи што спаѓаат во средства за вооружување и опрема на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи се: средства за вооружување и опрема за вооружените сили, средства за вооружување и опрема намиснети за оспособување на младината и

населението за одбрана, средства, уреди и опрема на цивилната заштита и на Службата за набљудување и известување, воени униформи и униформите на полицијата и ознаките и прибор за тие униформи, комплет на минимум задолжителни средства за заштита од воени дејствија што за граѓаните се набавуваат според посебен список преку надлежниот орган за одбрана, уреди и опрема наменети за производство на средства за вооружување и воена опрема, резервни средства за вонредни потреби за одбраната, одбрана, уреди и опрема што се држат во резерва за потребите на одбраната, а што ги набавува Министерството за одбрана, единиците на вооружените сили, полицијата и правни лица непосредно од други правни лица, од увоз или од складови на трговски претпријатија, ако набавка се врши на начинот и под условите пропишани во член 6 од Законот за данокот на производи и услуги и тоа:

- 1) оружје и орудија (освен ловечко)
- 2) муниција, минско-експлозивни средства, бомби, ракети, торпеда, барути и експлозиви
- 3) воздухоплови и составни делови на змеј
- 4) опрема за воздухоплови и составни делови на опрема на воздухоплови
- 5) бродови и други пловни и лучки средства, вклучувајќи и нуркачка опрема
- 6) средства за ориентација, набљудување, нишанење и управување со оган
- 7) фортификација, запречни средства (освен експлозив) и други помошни средства и опрема
- 8) патна опрема и понтонски мостови
- 9) средства за добивање, обработка-пречистување, чување и транспорт на вода
- 10) машини и работна опрема за инаженерски работи
- 11) маскирана опрема, димни и други средства за маскирање
- 12) средства за врска и радионавигација
- 13) атомско-биолошко-хемиски средства
- 14) мотори со внатрешно согорување, турбини и парни машини (освен за патнички автомобили)
- 15) помошни уреди на мотори, турбини и парни машини (освен за патнички автомобили)
- 16) делови, потклопови и склопови на моторни возила и приколки (освен за патнички автомобили)
- 17) лагери (освен за патнички автомобили)
- 18) гуми за тркала (освен за патнички автомобили) и гумени полупроизводи
- 19) погонски и разводни електроуреди и линиска опрема
- 20) работилници
- 21) облека, обувки, постелна опрема, шатори, шаторски крила и ќеради
- 22) санитарска и ветеринарска опрема и материјал
- 23) моторни возила и приколки (освен патнички автомобили од тарифен број 5 на Тарифата на данокот на промет)
- 24) запрежни возила, санки и запрежна, товарна, јавачка и друга опрема за коњи и кучиња
- 25) радарски и компјутерски средства
- 26) справи и инструменти за испитување, мерење и проверка, лабораториска опрема и уреди
- 27) фотоапарати и филмски камери, опрема и прибор
- 28) машини и уреди за обработка на дрво
- 29) машини и уреди за обработка на метал
- 30) пумпи и компресори
- 31) уреди за ладење и климатизација
- 32) алат за мерење и проверување
- 33) рачен и машински алат (освен земјоделски)
- 34) ремени, ременници, спојници и лична опрема за пренесување на механичка сила
- 35) други метални стоки (железарија) и слични немални стоки
- 36) средства и материјал за чистење, перење, пеглање, бојосување и лепење
- 37) хемикални и хемиски производи
- 38) руди и полупроизводи на црната металургија
- 39) руди и полупроизводи на обосни метали
- 40) руди и полупроизводи на метали
- 41) нафтени деривати (горива и мазива), восоци и течности за ладење
- 42) машини и уреди за обработка, перење и чистење на текстилни, кожени, гумени, синтетички и пластични предмети, вклучувајќи берберски алат и прибор
- 43) машини, опрема и алат за приготвување и послужување на човечка храна
- 44) мебел, теписи и оригинални уметнички дела (освен за опремување на канцеларии и други административни згради)
- 45) печки и уреди за загревање и сушење
- 46) ткасини, филц, влакна, предива, конци, канап и ортоми, јажиња, мрежи и гуртни
- 47) знамиња, знаменца, знаци, ознаки, одликувања, поврски, градни гајтани и фискултурни трофеи
- 48) наставни средства
- 49) географски карти
- 50) канцелариски, школски, цртачки-печатарско-книговрзувачки прибор, справи, машини и апарати и поштенска опрема
- 51) хартија, картони и друг канцелариски, школски, цртачки и печатарско-книговрзувачки материјал
- 52) амбалажа за општа употреба
- 53) железнички средства, висечки и монтажни мостови
- 54) средства за кревање, подметнување и пренос
- 55) животни и суровински производи на животни што не служат за исхрана (освен кожа)
- 56) цевоводи, канализации, санитарни уреди
- 57) градежно-сидарски материјал
- 58) граѓа дрвена и полупроизводи од дрво
- 59) музички инструменти и средства за културно воздигање и телесно воспитување
- 60) општи делови на елеткрични и електронски уреди и инсталационен и изолационен материјал
- 61) осветлувачки средства
- 62) кожа и крзно
- 63) противпожарна и друга опрема и средства за заштита при работа
- 64) средства за тревожење (уреди за централизирано и далечинско активирање на сирени), сирени (електрични, електронски, пневматски, рачни)
- 65) монтажни засолништа, средства за затворање на отвори за движење (врати, капаци, подвижни прегради), елементи за заштита од ударен бран (противударни вентили, противударни вентили за регулација на надпритисокот), елементи за доведување на воздух (доводни и одводни цевки, брзозагорачки вентили, вентили за промена на проветрувањето, обиколен цевовод), елементи за пречистување на воздух (собирни канали, песочни и механички предфилтри, филтри за груба прашина, колективна заштита на јаглен моноксид), елементи за распределба на воздух (центрифугални вентилатори односно филтровентилациони уреди за сув воздух, вентили за регулација на надпритисокот, разводни цевоводи, анемоштати и придрушувачи на бучава), мерни инструменти (мерач на надпритисокот и на протекот на воздух, индикатор на јагленомоноксид, термометар со хигрометар), материјал за инсталациони мрежи (електрични, водоводни, канализациони и за греење и проветрување со клима уреди)
- 66) наменска опрема за засолништа, двоименски објекти, центри за врска, центри за известување, набљудувачки станици и заштитни објекти, како и про-

стории за престој и работа на единици и штабови на цивилната заштита, планисти, плочи (преглед) на метеоситуација, агрегати за самостојно снабдување на засолнината и двонаменски објекти во енергетски потреби, опрема за санациони потреби (третман на мртовци во засолнината)

- 67) минимум средства за лична и колективна заштита од точка 2, 4 и 7 на Одлуката за утврдување на минимумот средства за лична и колективна заштита од воени дејствија и од други опасности
- 68) опрема за спасување од урнатини и од височини, скали, макари, јажина, сајли, лопати, казми, чекани, лостови, секири, гумени чизми, шлемови, рачни пили за бетонски челик, спушталки, вреќи, перница за скокање, корпи за спасување, Фетерова перница, пневматски ножници и сл.
- 69) противпожарна опрема, апарати за гасење пожар со прав, пена, гас (CO₂), со вода и со халон, елементи и апарати на стабилни системи (стабилни инсталации за гасење пожар со пена, со распрскана вода и со прав), инсталации за гасење искра, стабилни CO₂ инсталации, стабилни спринклер – инсталации, противпожарни возила, пумпи и приколки (противпожарни возила за гасење со вода, вода – прав, вода – прав – пена, прав), противпожарни автоматски скали и приколки, разделници, собирници и шмукални корпи, спојки, потисни цевки, шмукални и превозни стабилни фрлачи на вода-пена, противпожарна арматура, спојки, млазници, разделници, собирници и шмукални корпи (спојки, потисни цевки, шмукални цевки, млазници, шмукални корпи, разделници, собирници), хидрантски ормани со наставки и клучеви и без наставки и клучеви, ормани со наставки, спојки, клучеви за спојки, противпожарен прибор, уреди и средства за гасење, лична противпожарна опрема (облека и униформи), облека за заштита од оган, уреди и елементи за дојавување на пожар
- 70) средства и наставен прибор за оспособување на младина и населението, географски и топографски карти, проекциони апарати (кино-просектор, дија-просектор и грфоскоп), пресеци на вооружување, минско-експлозивни средства, АБХ и други средства, макети и цртежи на вооружување, воздухопловни и пловни средства, релјефи на земјиште, заштитни објекти и засолнината и други макети, наставни филмски производи (филмови, дијапозитивни и статични и поларизирани графологии), цели за нишанење и дијаболо-куглички за воздушна пушка од 4,5 мм, кукли за вежбање на вештачко дишење и надворешна масажа на срцето, проктопласт за имитација на повреди, преврска за подврзување на крвни садови

2. Ова одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2371/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1015.

Врз основа на член 45 став 1 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 38/90) и член 45 став 2 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/ 83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89 и 36/ 89) Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ДЕЖУРСТВО ВО ПРАВО- СУДНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Надоместокот за дежурство на носителите на правосудната функција (судија, јавен обвинител односно негов заменик) по истечување на редовното работно време до започнувањето на работното време наредниот ден, во работните денови изнесува 60% од износот на дневниците за службено патување.

Надоместокот за дежурство на лицата од став 1 на овој член за деновите во кои не се работи, изнесува 80% од дневницата за службено патување.

Член 2

Надоместокот од член 1 од оваа одлука се однесува и на лекарите од Институтот за судска медицина.

Член 3

Надоместокот за дежурство за возачите и помошникот облудцент за времето од став 1, на член 1, од оваа одлука изнесува 40% од износот на дневницата за службено патување.

Надоместокот за дежурство на лицата од став 1 на овој член, извршено во времето наведено во став 2 на членот 1 од оваа одлука, изнесува 60% од дневницата за службено патување.

Член 4

Надоместокот за дактилографите за времето од став 1 на член 1 од оваа одлука, изнесува 30% од износот на дневниците за службено патување односно 50% за времето наведено во став 2 на член 1 од оваа одлука.

Член 5

За лицата од членовите 3 и 4 од оваа одлука (освен за помошникот облудцент) средствата им се доделуваат на окружните судови, кои ќе врнат исплата и за таа категорија на работници опфатени од другите правосудни органи.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2185/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с р

1016.

Врз основа на член 14, точка 16 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на РМ“, број 34/92, и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 38/90), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО ПОГРЕБНА ОПРЕМА НА КОЈА НЕ СЕ ПЛАЌА ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

1. Производи кои се сметаат како погребна опрема на која не се плаќа основен данок на промет на производи, се:

- сандак и влонка за погреб и транспорт (дрвен, лимен, пластичен и др.)
- погребни симболи (крст, пирамида, нишан и др.)
- урна и кутија за погреб и транспорт (картонска, дрвена, метална, пластична, од бетон и др.)
- покров, чарнава, дунек, перница, утихтахи, табут и тапацирунг за сандак за погреб и патики за мртвост;

– погребни кесиња и вреќи (пластични, текстилни и др.);

– погребни венци, букети, икебани, аранжмани „солзи“, „засади“ и сл. од природно и вештачко цвеќе, ленти и флорови;

– букви од пластика и метал за надгробни споменици, спомен обележја и симболи;

– споменик, опсег, обложувач на опсег и покопна плоча (од камен, бетон, гранит, мермер и др.);

– надгробни вази и фенери за кандила и свеќи (од камен, бетон, гранит, мермер и др.).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

бр. 23-2370/1 Претседател на Владата,
28 јули 1992 година д-р Никола Кљусев, ср
Скопје

1017.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Сл. весник на СРМ“, број 38/85, 18/89, 38/90 и 36/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.VII.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ХОТЕЛ СО БЕНЗИНСКА ПУМПА НА АЕРОДРОМ „ПЕТРОВЕЦ“ ВО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се определува локација за изградба на хотел со бензинска пумпа на Аеродром „Петровец“ – Скопје, западно од трасата на автопатот Петровец – Миладиновци на КП. бр. 379, КО Којлија, на општествено земјиште.

2. Елементите за утврдување на услови за градба односно архитектонско-урбанистичките и други услови ќе се утврдат дополнително по изготвувањето на инвестиционата програма за објектот и определувањето на инвеститорот.

3. Составен дел на одлуката е графички прилог – ситуација од катастарскиот план М: 2.500 кој не се објавува а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2247/1 Претседател на Владата,
28 јули 1992 година д-р Никола Кљусев, ср
Скопје

1018.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Сл. весник на СРМ“, број 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од Законот за експропријација („Сл. весник на СРМ“ број 46/89 и 36/91), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28.07.1992 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПШТ ИНТЕРЕС И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДАЛЕКУВОД ОД ТС 110/35/10 КВ „САМОКОВ“ ДО ТС 35/10 КВ „МАКЕДОНСКИ БРОД“, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА МАКЕДОНСКИ БРОД

1. Со оваа Одлука се утврдува општ интерес и се определува локацијата за изградба на далекувод од 110 кВ, делница од ТС 110/35/10 кВ „Самокџ“ до ТС 35/10 кВ „Македонски Брод“, на подрачјето на општината Македонски Брод, чиј инвеститор е ЈП „Електростро-

панство на Македонија“ од Скопје и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа Одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:25.000, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2349/1 Претседател на Владата,
28 јули 1992 година д-р Никола Кљусев, ср
Скопје

1019.

Врз основа на член 14, точка 10 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 34/92) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗАШТИТЕН ЗНАК И ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ НА КОИ СЕ СТАВА ТОЈ ЗНАК ЗАРАДИ ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Производи произведени во претпријатија за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди на кои се става заштитен знак заради ослободување од плаќање данок на промет се:

– Средства за заштита при работа
– заштитна облека и обувки и други средства за лична заштита при работа;

2) Ортопедски помагала
– ортопедски патерици и стапови;
– ортопедски обувки;
– ортопедски апарати за нозе и раце;
– инвалидска количка;

– помагала за слепи (бели стапови, машини и табели за пишување на Брасво писмо, Брасва хартија за пишување на книги за слепи);

– биоелектро-терапевтски апарати.

3) Медицинска опрема
– медицински уреди и инструменти од Номенклатурата на основните средства во здравствените установи;

4) Спортски и рекреативни реквизити:
– за атлетика: стартни блокови, препони, препрски за стиплчез, кугли, кладива, дискови, копја, заштитни мрежи, пултови и скали за скокови, драгови за скокање, спринтерици;

– кугли за куглање;
– за бокс: боксерски нараквици, шадо-нараквици за тренинг, боксерски вреќи и крушки, заштитна гума за заби, специјални боксерски чевли, комплетен ринг и делови на ринг;

– за гимнастика: разбој, двовисочински разбој, школки разбој, вратило, високо вратило кое се регулираат, јаже за качување, драгови за закачување (метални, вертикални и коси), дрвени скали, фиксен, скали подвижни, скали морнарски, квадрант фиксен и подвижен, рипстол фиксен и подвижен, кои со рачки и без рачки, козлик, олимписка греда, ниска греда, клупа, отскокна штица без пружина, отскокна штица со пружина, струњача, струњача за партерна гимнастика, медицинка, јаже за надвлекување;

– за едрење: спортски едрилници од сите класи и видови конструирани за најмногу две лица, штица за едрење;

- за кошарка: преносна и висечка конструкција за рамови (табла, обрачи и мрежа) и топки;
- за куглање: кугла и чункови;
- за одбојка: мрежи и топки;
- за тенис: маси, мрежи, рекети и топчиња;
- за стрелаштво: мети, прибор за мети и специјални стрелачки дурбини;
- за тенис: пултови, мрежи за тениско игралиште, рекети, рамки за рекети и тениски топки;
- за веслање: кајакарење и каноистика; сите видови чамци за спортско и школско веслање, кајакарење и каноистика конструирани исклучително за погон со сопствена сила на веслачот;
- за риболов: чекрци, стапови (телескопски и полни) јадици, вештачки мамки и блинкери, пловки, најлони, риболовни мрежи, мрежи чуварки;
- за велосипедизам: натпреварувачки велосипеди и велосипедски спринтерици;
- за дигање на тегови: тегови;
- за борење: струњачи и кукли;
- за фудбал: голови, мрежи, топки, плитки и длабоки копачки;
- за ракомет: голови, мрежи и топки;
- за рагби: голови, мрежи и топки;
- за хокеј на трева: голови, мрежи, топки за хокеј и палки;
- за лизгање и хокеј на мраз: лизгалки, специјални чевли, стапови, пакови, голови, мрежи, шлемови;
- за скијање: скии, окови за скии (врзови, рабници), стапови;
- за пливање, скокање во вода и ватерполо: голови, мрежи и голови за ватерполо, штици за скокови во вода;
- дрвени, пластични и гумени чамци, вртешки, лулки, скокалници, качувалки, скали, тобогани, мали вратила и мали разбои – за деца, шах гарнитури, шах-маси и шаховски табли.

2. Производите од точка 1 на оваа одлука задолжително на себе носат втиснат односно отпечатен заштитен знак кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

Заштитниот знак од став 1 на оваа точка има кружна форма (360°) во црна или сина боја кој е поделен со бела црта на горен отсечок чија површина изнесува 79% и на долен отсечок чија површина изнесува 21% од површината на плочата. На левата страна на долниот отсечок од работ на плочата се дига бел столб вертикално на тангентата под агол од 40° што го затвора надворешниот лев раб на плочата. Широчината на столбот изнесува 16° од должината на полупречникот на кружната плоча. Вертикално над тој столб во горниот отсечок се наоѓа бела или црвена кружна плоча (точка) која налегнува на работ на кругот чиј пречник е широчината на столбот. Во белата или црвената кружна плоча (точка) со црна боја е втисната ознака „М“. Сите крајни точки од ознаката „М“ ја допираат кружницата на кружната плоча (точка). Кружната плоча опишува кружна линија во иста боја на растојание на 2-4 од надворешниот раб на кружната плоча.

3. За правото на користење на единствен заштитен знак се води регистар.

Регистарот на користењето на единствен заштитен знак го води Здружението на претпријатијата за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди во Република Македонија.


Врз основа на регистарскиот лист кој го заверило Здружението, се стекнува право на користење на заштитен знак. Во регистарскиот лист се запишува дејноста, седиштето и фирмата на претпријатието за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди, бројот на уписот во судскиот регистар, како и

седиштето на окружниот стопански суд во кој е регистрирано претпријатието за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди, видовите на производи на кои ќе се става заштитен знак утврден со оваа одлука и годишните количества на тие производи, зависно од производствените капацитети. Секоја промена на задолжителните елементи на регистарскиот лист мора посебно да се евидентира, да се завери од страна на Здружението на претпријатијата за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2373/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
д-р Никола Кљусев, с.р.



1020.

Врз основа на член 45, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), а во врска со член 13 од Законот за извршувањето на Републичкиот буџет за 1992 година („Службен весник на РМ“ бр. 22/92), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ОТКУП И ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ НА ВРАБОТЕНИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Со оваа Одлука се определува начинот на користењето на средствата за откуп и изградба на станови на вработените во органите на управата утврдени со Републичкиот буџет за 1992 година.

Член 2

Од средствата за откуп и изградба на станови на вработените во органите на управата, 90.000.000 денари (деведесет милиони) ќе се користат за купување на станови во општествена сопственост.

Останатиот износ од 40.000.00 (четириесет милиони) денари ќе се користат за доделување кредити за станбена изградба согласно Одлуката за условите, начинот и критериумите за доделување на кредити за станбена изградба во лична сопственост на работниците во органите на управата.

Член 3

Средствата од член 2 Министерството за финансии ќе ги преведе на крајниот корисник – продавачот на станавите.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2434/1
16 и 17 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев

1021.

Врз основа на член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на РМ“ бр. 46/86 и 36/91), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.VII 1992 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДЕН ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАДБА НА КАПТАЖА ЗА КАПТИРАЊЕ НА ИЗВОР ЗА ЛОКАЛЕН ВОДОВОД ВО С. ЗРКЛЕ

I. Се утврдува дека е од општ интерес изградбата на каптажа за каптирање на извор за локален водовод во с. Зркле на КП бр. 15/98, КО Зркле, во површина од 42 м² – Општина Македонски Брод.

II. Составен дел на одлуката е скицата од теренското мерење со податоци издадени од Републичката геодетска управа – Одделение за премер и катастар за Општина Македонски Брод, која не се објавува а се наоѓа во Министерството за финансии.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2187/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата
д-р Никола Кљусев

1022.

Врз основа на член 20 став 2 и член 26 став 3 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници /„Сл. весник на РМ“ бр. 39/77 и 28/91/ Владата на Република Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА РАСТЕНИЈАТА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ГРАНИЦАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. – За задолжителните здравствени прегледи при извоз, увоз и превоз на растенијата и други земјоделски производи и предмети со кои можат да се пренесат растителни болести и штетници од или во Република Македонија се плаќа надоместок кој во зависност од пратката изнесува:

- За вагонски и камионски пратки и за пратки во контејнери до 10 тони 5.000 денари, а за секој натамошен /започнат тон во пратката преку 10 тони уште по 200 денари/
- За денковни авионски пратки до три колети 2.000 денари, а за секој натамошен колет уште по 300 денари;
- За поштенски пратки до 10 килограми 1.000 денари, а за секој натамошен килограм уште по 100 денари;
- За пратки до 10 килограми што патниците и персоналот на превозните средства ги носат во себе 1.500 денари, а за секои натамошни започнати 10 килограми уште по 150 денари;
- За пратки од дрво /трупци, режана граѓа, јамско

дрво, разни видови на преработки од дрво и др./ 300 денари за секој кубен метар, а за пратки на целулозно и огревно дрво 300 денари за секој просторен метар.

- За половни прегради од иштици на камион кои се отстрануваат по употребата 200 денари по камион;
- За преглед на остатоци од растително потекло по чистењето на превозното средство за секој камион или др. превозни средства по 2000 денари;
- 2. – Височината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на пратките на растенијата кои во превозот преку Република Македонија се претоваруваат зависно од видот на пратката, изнесува и тоа:
 - за вагонски и камионски пратки до 10 тони, 6.000 денари, а за секоја натамошна започната тона уште по 300 денари;
 - за вагонски и камионски пратки на дрво до 10 кубни односно просторни метри 3.000 денари, а за секој натамошен кубен односно просторен метар на дрво уште по 200 денари;

3. – Надомест за задолжителната здравствена контрола за семе и саден материјал се зголемува за 100% од висината на надоместокот утврдена во одредбите од 1 до 5 на точка 1 и со одредбата под 1 на точка 2 на оваа одлука.

4. – За празна амбалажа од растително потекло која се враќа во Република Македонија, а служела за испраќање на пратка на растенија, се плаќа 50% од височината на надоместокот определена во одредбите под 1 до 3 на точка 1 од оваа Одлука.

5. – Ако увозникот, извозникот односно превозникот бара да се прегледа амбалажата за стоките што не подлежат на задолжителен здравствен преглед, се плаќа надоместок како за вагонски односно камионски пратки;

6. – Надоместокот за извршен преглед на пратките од точка 1 на оваа одлука во превоз /транзит/ се плаќа на влезниот граничен премин. По исклучок, ако прегледот не е извршен на влезниот граничен премин, пратката се прегледува на излезниот граничен премин, а надоместокот за прегледот се зголемува за 100% од надоместокот предвиден за оваа точка;

7. Височината на надоместокот за задолжителен здравствен преглед на збирни пратки се наплатува според точка 1 алинеја 1 од оваа Одлука, а преглед се врши за секој вид растенија во практиката.

8. Ако извозникот не ги подготви навремено стоките за задолжителен здравствен преглед, а го повика инспекторот за заштита на растенијата да ги прегледа стоките и ако инспекторот излезе на местото на натоварот во определено време, извозникот е должен на име денгуба на инспекторот да плати 2.000 денари по еден час чекање на сметка каде се уплатува висината на надоместокот од точка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8.

9. Височината на надоместокот за прегледот на пратките во точка 1 до 6 на оваа Одлука што се врши во текот на ноќта (на граничните премини на кои постојат услови за тоа) и во денови на државни празници се зголемува за 100% од височината на надоместокот предвиден во точка 1 до 6 на оваа Одлука.

10. Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за вршење задолжителна здравствена контрола на растенијата кои се известуваат („Службен весник на СРМ“ бр. 47/91).

11. Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2317/1
28 јули 1992 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

1023.

Врз основа на член 46 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/92), министерот за одбрана донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ДЕЛ ПРВИ

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Под служба во армијата на Република Македонија (во натамошен текст: армија) се смета вршење на воени и други должности во армијата.

Член 2

Во текот на службата во армијата воените старешини вршат воени и други должности, се стекнуваат со чинови и други стручни звања и унапредување.

Член 3

Лица на служба во армијата се воени старешини и граѓански лица.

Воени лица се војници, војници по договор, воени старешини: помлади офицери и офицери и воените обврзници што подлежат на обврската за служење во резервниот состав додека се наоѓаат на служба во армијата.

Воени лица се и воените старешини кои имаат чин и војниците поставени на старешинска должност.

Член 4

Воените старешини имаат воена легитимација, што ја употребуваат за докажување на својството на воен старешина.

Во воената легитимација се внесуваат податоците за носителот на легитимацијата, припадноста на одредена воена единица, односно установа, време и место на извршување на службата.

Глава II

ПРИЕМ ВО СЛУЖБА НА АРМИЈАТА

Член 5

Прием во службата на армијата се врши во рамките на бројот на местата предвидени со формација и посебните услови, предвидени со општиот акт за систематизација на работите и задачите на Министерството за одбрана.

Член 6

Во служба во армијата може да биде примено лице, кое покрај општите услови предвидени за работниците во органите на управата, го отслужило воениот рок или на друг начин ја регулирало воената обврска и ги исполнува и следните посебни услови:

за помлади офицери:

- да има соодветна средна стручна подготовка;
- да не е постаро од 21 година, и
- да покаже успех со проверка на знаењето и способноста.

за офицери:

- да има соодветна висока стручна подготовка;
- да не е постаро од 28 години, и
- да покаже успех со проверка на знаењето и способноста.

Глава III УНАПРЕДУВАЊЕ

Член 7

Во чинови разводник, десетар и помлад водник можат да се унапредуваат војници, војници по договор и војници во резервен состав, ако се оценети дека со успех можат да ја вршат соодветната должност на воен старешина.

Член 8

За унапредување во повисок чин, помлад офицер и офицер во постојаниот состав на армијата треба да ги исполнува следните услови:

1. да помине одредено време во чинот,
2. за последниот период на оценувањето пред унапредувањето да има службена оценка најмалку „добар“, со тоа што за последните две години пред унапредувањето да не бил оценет со негативна оценка,
3. за последните две години пред унапредувањето да не бил безусловно казнет за кривично дело со казна затвор,
4. во текот на последната година пред унапредувањето да не бил казнет за дисциплински престап со дисциплинска мерка: враќање на формациско место на понизок чин, и
5. против него да не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност.

Поведувањето на кривична постапка претставува пречка за унапредување кога е донесено решение за спроведување на истрага или е подигнат обвинителен акт без спроведување на истрага.

Член 9

Помладиот офицер кој ги исполнува општите услови, се унапредува во повисок чин, кога во чинот има поминато и тоа:

1. во чин водник – три години,
2. во чин водник I класа – три години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, четири години, ако има службена оценка „се истакнува“ и пет години, ако има службена оценка „добар“;
3. во чин постар водник – пет години ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години ако има службена оценка „се истакнува“ и седум години ако има службена оценка „добар“;
4. во чин постар водник I класа – пет години ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години, ако има службена оценка „се истакнува“ и седум години, ако има службена оценка „добар“ и
5. во чин заставник – пет години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години, ако има службена оценка „се истакнува“ и седум години, ако има службена оценка „добар“.

Член 10

Офицер во чин потпоручник, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 на овој Правилник, се унапредува во повисок чин кога во чинот има поминато:

1. една година по завршувањето на Воена академија во траење од 4 години,
2. две години по завршената Воена академија во траење од 3 години и
3. три години по завршената виша стручна подготовка за род, односно служба во која припаѓа.

Член 11

Во чин капетан се унапредува воен старешина со чин поручник, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, кога во чин поручник поминало:

1. офицер кој има завршено Воена академија, односно висока стручна подготовка за род, односно служба во која припаѓа – 3 години ако има службена оценка „особено се истакнува“, четири години ако има

службена оценка „се истакнува“ и пет години ако има службена оценка „добар“;

2. офицер кој има завршено виша стручна подготовка за род, односно служба на која припаѓа – четири години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, пет години ако има службена оценка „се истакнува“ и шест години ако има службена оценка „добар“.

По исклучок од точката 1 од ставот 1 од овој член, воен старешина офицер, кој е произведен во чин поручник врз основа на висока стручна подготовка стекната на факултет или друга висока школа во образовниот систем на која редовното школување трае 10 или повеќе семестри, а се наоѓа на служба која одговара на неговата стручна подготовка, се унапредува во чин капетан, кога во чинот поручник поминал една година пократко од времето утврдено во став 1 на овој член.

Член 12

Во чин капетан I класа се унапредува офицер во чин капетан, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, ако е поставен на формациско место со повисок чин или на формациско место за кое со формација е одреден чинот кој го има и повисок чин, со тоа да е внесен во Листата на кандидати од став 2 на член 15 од овој Правилник (во понатамошниот текст: чин во распон) и ако на тоа формациско место поминал една година, и тоа:

1. кој има завршено Воена академија, односно висока стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа – 4 години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, пет години ако има службена оценка „се истакнува“ и шест години ако има службена оценка „добар“.

2. кој има завршено виша стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа – 5 години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години ако има службена оценка „се истакнува“ и седум години, ако има службена оценка „добар“.

Воен старешина офицер во чин капетан, кој ги исполнува условите за унапредување, ќе се унапреди во чин капетан I класа, ако не е поставен на место од став 1 на овој член, кога во чин капетан ќе помине подолго време отколку што е пропишано и тоа: три години ако има службена оценка „особено се истакнува“, четири години ако има службена оценка „се истакнува“ и пет години ако има службена оценка „добар“.

Член 13

Во чин мајор се унапредува воен старешина офицер во чин капетан I класа, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, ако е распореден на формациско место со повисок чин или на формациско место, за кое со формацијата е одреден чинот во распон и ако на тоа формациско место поминал една година, и тоа:

1. офицер кој има завршено Воена академија, односно висока стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа – четири години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, пет години ако има службена оценка „се истакнува“ и шест години ако има службена оценка „добар“.

2. офицер кој има завршено виша стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа – пет години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години, ако има службена оценка „добар“.

Член 14

Во чин потполковник се унапредува воен старешина офицер со чин мајор, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, ако е поставен на формациско место со повисок чин или на формациско место за кое со формацијата е одреден чинот во распон и ако на тоа формациско место поминал една година кога во чин мајор поминал и тоа:

1. кој има завршено Воена академија, односно висока стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа – четири години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, пет години, ако има службена оценка „се истакнува“ и шест години, ако има службена оценка „добар“.

2. кој има завршено виша стручна подготовка за род, односно служба на која и припаѓа пет години, ако има службена оценка „особено се истакнува“, шест години ако има службена оценка „се истакнува“, и седум години ако има службена оценка „добар“.

Член 15

Во чин полковник може да биде унапреден воен старешина офицер во чин потполковник, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, ако има завршено Воена академија, односно висока стручна подготовка за родот, односно службата на која и припаѓа и соодветно усовршување или специјализација, или ако стекнал научно звање, доктор или магистер, односно специјалист во научната област што му одговара на родот, односно службата на која и припаѓа, ако е поставен на формациско место со повисок чин и ако на тоа место поминал една година, кога во чинот потполковник ќе помине 5 години и ако има службена оценка „особено се истакнува“, односно 6 години, ако има службена оценка „се истакнува“.

Унапредување од став 1 на овој член се врши според Листата на кандидати за унапредување во чин полковник, што ја предлага началникот на Генералштабот по одобрување на министерот за одбрана.

Член 16

Во чин генерал-мајор може да биде унапреден воен старешина офицер во чин полковник, кој ги исполнува условите за унапредување од член 8 од овој Правилник, ако има завршено Школа за народна одбрана или Школа за оператика или друга соодветна школа или се стекнал со научно звање: доктор на воени науки, односно во службите звање доктор на науките во научна област која и одговара на службата на која и припаѓа, ако е поставен на формациско место со повисок чин и на тоа место успешно ја вршел должноста најмалку една година, ако во чинот полковник поминал 5 години и има службена оценка „особено се истакнува“, односно 6 години и има службена оценка „се истакнува“.

Член 17

За унапредување во повисок чин за резервен помлад офицер и офицер, треба да се исполнуваат следните услови:

1. во чинот да се помине времето пропишано од член 9 до 13 од овој Правилник,

2. за последните две години до унапредувањето да не е безусловно казнет за кривично дело со казна затвор,

3. со успех да заврши воена вежба или друга обука, односно да е оспособен за вршење на соодветни должности и работи на одбраната, и

4. против него да не се води кривична постапка.

Резервен офицер може да биде унапреден до чин потполковник.

Член 18

Воениот старешина вонредно може да биде унапреден во непосредно повисок чин, без оглед на условите за унапредување пропишани со овој Правилник, ако постигнува вонредни успеси во работата и покажува исклучителни способности или стекнал заслуги за армијата односно за одбраната на Република Македонија.

Член 19

Унапредувањето на војниците, војниците по договор и воените обврзници во резервен состав, го врши старешина на положба Командант на полк, бригада или на нив рамна или повисока положба.

Глава IV

ОЦЕНУВАЊЕ

Член 20

Оценувањето на воените старешини: помлади офицери и офицери се врши секоја четврта година заради утврдување на нивниот успех во службата, одлучување за унапредување и за другите односи во службата и поттикнување за стручно усовршување и поголемо ангажирање во службата.

Оценувањето е редовно и вонредно.

Член 21

Помладиот офицер и офицер се оценува со позитивна или негативна оценка.

Позитивни оценки се: „ЗАДОВОЛУВА“, „ДОБАР“, „СЕ ИСТАКНУВА“ И „ОСОБЕНО СЕ ИСТАКНУВА“, а негативна оценка е „НЕ ЗАДОВОЛУВА“.

Член 22

Оценката се соопитува на оценетиот, со потпис.

Против оценката оценетиот може да изјави желба во рок од 15 дена, сметано од денот кога оценката му е соопштена.

Против одлуката донесена по жалба нема прачо на друго правно средство на заштита.

Член 23

Помладиот офицер и офицер, редовно се оценува прв пат по една година помината во служба, а потоа после секоја четврта година во службата.

Помладиот офицер и офицер што е негативно оценет, редовно се оценува по истекот на една година сметано од денот на оценувањето со негативна оценка.

Член 24

Вонредното оценување на воените старешини се врши:

1. ако се поставува на должност во друга воена единица, а од последното оценување поминало подолго од една година, и
2. ако службената оценка повеќе не одговара на неговата работа и резултатите што ги постигнува во службата.

Член 25

Како основа за давање службена оценка се земаат резултатите од работата на помладиот офицер и офицер, постигнати во периодот за кој се врши оценувањето. За стекнување увид во остварените резултати во работата служат и податоците добиени за време на редовните обиколки на единицата и состојбата во единицата, како и податоците добиени со другите облици на работа и раководење.

Член 26

Помладиот офицер и офицер со негативна оценка ќе се оцени ако:

1. се утврди дека состојбата во воената единица со која командува и раководи е незадоволителна, односно ако резултатите од работата која ја врши, се слаби поради неговото неангажирање, невнимание или неодговорен однос кон службата, и
2. ако во периодот за кој се дава оценката правосилно е осуден поради кривично дело или дисциплински престап – потешка повреда, сторена од нечесни побуди.

Член 27

Оценувањето го врши претпоставениот старешина на положба на Командант на батаљон – дивизион или на нив рамна или повисока положба.

Ако старешината од став 1 на овој член, не е непосредно претпоставен на воените старешини што се оценува, службената оценка ја дава со претходно прибавено мислење на непосредно претпоставениот старешина на положба командир на чета.

Непосредно повисокиот претпоставен старешина, по службена должност во рок од 60 дена од денот на соопштувањето на оценката ќе ја измени оценката која ја дал надлежниот старешина, ако најде дека оценката не одговара на постигнатите резултати на оценетото лице.

Против оценката од став 1 од овој член може да се изјави жалба.

По жалбата против оценката одлучува Комисија, во рок од 2 месеца составена од три члена што ја формира непосредно повисок воен старешина од старешината кој ја дал оценката, ако е на положба Командант на полк-бригада, рамна или на повисока положба.

Член 28

Редовното оценување на војниците се врши на крајот на служењето на воените рок со впишување на оценката во воената книшка.

Вонредно оценување на војниците се врши кога треба да се донесе одлука за неговото унапредување во војнички чин или негово одредување на старешински должности.

За оценување на војници надлежен е првпретпоставениот старешина на положба командир на чета, односно самостоен вод или на повисока положба.

Глава V

ОДГОВОРНОСТ НА ВОЕНИТЕ СТАРЕШИНИ, ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА И ВОЈНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА

Член 29

Воено и граѓанско лице кое во врска со вршењето на службата ја повреди воената дисциплина одговара дисциплински за дисциплинска грешка или дисциплински престап.

Дисциплинска грешка претставува лесна повреда на воената дисциплина, а дисциплински престап е потешка повреда на воената дисциплина.

Член 30

Како лесна повреда на воената дисциплина се смета:

1. доаѓање на работа со задоцнување или напуштање на работата пред завршетокот на работното време без одобрување од претпоставениот старешина и тоа над три пати во текот на месецот.
2. постапувања и однесувања кои не се во согласност со обврските за одговорно извршување на работите и должностите доколку не претставуваат потешка повреда на работните обврски и

3. За неодговорно вршење или пропуштање на поставените должности, што не предизвикува штетни последици.

Член 31

Како потешка повреда на воената дисциплина, се смета:

1. неизвршување или одбивање на извршување на наредба, повреда на положба на претпоставен и постар воен старешина, како и неодговорно и ненавремено извршување на службата,

2. неоправдано отсуство од службата или самоволно оддалечување од единицата, односно службата.

3. оддавање на државна, воена, службена или деловна тајна или невнимателно чување на материјали што содржат тајни податоци.

4. злоупотреба на службената положба и пречекување на службените овластувања;

5. непрвземање на потребни мерки заради чување и заштита на здравјето на воените и граѓански лица од експлозија, пожар, елементарни непогоди и штетно дејствување на отровни и други опасни материи, за осигурување или одржување во исправна состојба на објектите и предметите кои служат на борбената готовност;

6. поднесување на неточни извештаи, прикривање или уништување на службени изјави или службени исправи, книги, или акти, фалсификување на службени исправи;

7. невнимателен однос спрема доверениот имот и средства, присвојување и незаконито располагање со средствата или нанесување на штета на воен или друг имот.

8. поднесување и давање на неточни податоци и документи кои се од значење за прием во службата или унапредувањето;

9. постапување со кое се навредува достоинството на воените и граѓанските лица или старешини или се кршат правата кои им припаѓаат;

10. земање заем од војници и војници по договор, барање или примање подарок или некаква друга корист;

11. однесување во службата со која потешко се навредува угледот на Армијата на Република Македонија и предизвикува нарушување на односите и соработката во единицата, установата и другите субјекти во системот на одбраната;

12. доаѓање на работа или доведување на други во пијана состојба или под влијание на други опојни средства за време на вршење на службата и

13. секое друго дејствие или пропуштање на дејствија со кои се попречува или оневозможува правилно и брзо функционирање на службата.

Член 32

За лесна повреда на воената дисциплина се изрекува дисциплинската мерка јавна опомена, а за потешка повреда се изрекуваат следните дисциплински мерки:

1. парична казна во височина до 15% од личниот доход остварен во месецот на донесување на одлуката, во траење од 1 до 6 месеци;

2. Губење на чин и престанок на службата.

Член 33

На граѓанско лице и војник по договор, за потешка повреда на воената дисциплина се изрекуваат следните дисциплински мерки:

1. парична казна во височина до 15% од личниот доход остварен во месецот на донесувањето на одлуката во траење од 1 до 6 месеци и

2. престанок на службата;

На војник по договор може да се изрече и дисциплинската мерка губење на чин.

Член 34

На војник за потешка повреда на воената дисциплина се изрекуваат следните дисциплински мерки:

1. забрана за излегување надвор од кругот на касарната до 4 дена

2. прекувремена работа до 3 дена и

3. губење на чин

Член 35

За лесна повреда на воената дисциплина на војници по договор, помлади офицери, офицери и граѓански лица одлучуваат надлежни воени старешини, а за потешки повреди на воената дисциплина одлучуваат дисциплински комисији од прв и втор степен.

Член 36

Дисциплинска мерка „забрана за излегување и прекувремена работа“ на војник се изрекува усно од страна на:

1. командир на вод-забрана за излегување во траење од еден ден и прекувремена работа од една смена;

2. командир на чета забрана на излегување од кругот на касарната до 2 дена и прекувремена работа до 3 смени и

3. командант на баталјон – забрана на излегување од кругот на касарната до 4 дена.

Дисциплинската мерка губење на чин на војник ја изрекува командант на полк-бригадата.

Член 37

Против одлуката за изречена дисциплинска мерка од дисциплинската комисија од прв степен, може да се изјави жалба до дисциплинската комисија од втор степен во рок од 8 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Жалбата не го задржува извршувањето на дисциплинската мерка, освен ако е изјавена против одлука со која е изречена дисциплинска мерка „губење на чин“.

Член 38

Постапката за одговорност за потешка повреда на воената дисциплина се поведува со решение за извид на командантот на дивизија, полк-бригада или повисока положба.

По извршениот извид, старешината што ја повел постапката за извод, предметот го доставува до дисциплинската комисија од прв степен.

ДЕЛ ВТОРИ

Глава VI

ПОСТАВУВАЊЕ, РАСПОРЕДУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ ВО СЛУЖБАТА

Член 39

Помлад офицер и офицер, може во текот на службата да биде: поставуван, распоредуван, и разрешуван од воена должност.

Член 40

Помлад офицер и офицер се поставува и распоредува во воените единици и установи на соодветни воени и други должности односно формациски места согласно потребите на службата и воено евиденционата специјалност.

Член 41

На формациски места одредени за воени старешини – офицери, можат да се поставуваат само офицери, а на формациските места одредени за помлади офицери – само помлади офицери и војници.

По исклучок, помлад офицер може да се постави на формациско место на офицер, до чин капетан или на формациско место предвидено за граѓанско лице.

Член 42

Помладиот офицер и офицер се поставува на формациско место на родот, односно службата на која и

припаѓа и воено-евиденционата специјалност што му е определена според видот и степенот на стручната подготовка.

Помладиот офицер и офицер, што е поставен на формациско место за кое со формација е предвидена општа воена специјалност се смета дека е поставен на формациско место на својата воено-евиденциона специјалност.

Член 43

Помладиот офицер и офицер, што се истакнува со способност за командовање и раководење, може да биде поставен на формациско место од повисок чин.

Помладиот офицер и офицер, што е поставен по одредбата од став 1 на овој член, може да биде сместено од формациското место на кое е поставено, ако старешината дал оценка дека не задоволува.

Член 44

Заради поставување и распоредување на воените старешини на формациски места од повисок чин или на места за кои со формација е одреден чин во распон, ако за тие места е одреден чин мајор или повисок до чин полковник, се утврдува листа на кандидати по родови и служби, од посебна комисија.

Член 45

Листата на кандидати за поставување и распоредување на места за кое со формација е предвиден чин генерал-мајор и повисок чин, ја утврдува министерот за одбрана.

Член 46

При утврдувањето на листата на кандидати и при изборот на кандидати од Листата за поставување на соодветно формациско место треба да се има во предвид: службената оценка, работните и другите квалитети, постигнатите резултати во работата, времето поминато на одредени должности, стручната оспособеност, годините поминати во чин и здравствената способност за воена служба.

Член 47

Во случај на укинувањето на должностите во воената единица односно установа или на формациското место, или во случај на ограничена здравствена способност за воена служба или за должноста што ја врши, воениот старешина не може да биде поставен на друго формациско место од својот род, односно служба, или не може да биде преквалификуван, може да биде поставен на формациско место во рамките на друг род, односно служба, доколку во другиот род, односно служба постои слободно формациско место.

Помладиот офицер и офицер може да се постави на формациско место од друга специјалност, ако потребата на службата бара тоа формациско место да се пополни пред формациското место кое го има старешината што се поставува.

Член 48

Воениот старешина, може да биде поставуван на формациско место од непосредно понизок чин, односно непосредно понизок степен на стручна подготовка и тоа:

1. по потреба на службата во случај на воена состојба, елементарни непогоди и други несреќи најдолго 2 години и
2. поради негативна оценка

Член 49

Помладиот офицер и офицер, се поставува по потреба на службата на формациско место од непосредно понизок чин, односно непосредно понизок степен на стручна подготовка и тоа:

1. кога ќе се укине формациското место или за формациското место за кое е поставено се одреди непосредно понизок чин, односно непосредно понизок степен на стручна подготовка, доколку не постои слободно формациско место од соодветниот чин, односно степен на стручна подготовка на кое би било поставено или ако потребите на службата не дозволуваат веднаш да се премести во друга единица;

2. кога е унапреден во повисок чин, а не постои слободно место за кое со формација е предвиден тој чин;

3. кога ќе се здобие со стручна подготовка повисока од степенот на стручна подготовка предвидена за формациско место на кое е веќе поставен, доколку не постои слободно формациско место кое одговара на степенот на стручната подготовка која ја стекнал;

4. кога пополнувањето на одредени формациски места не може поинаку да се изврши, а потребите на службата бараат неодољно пополнување, и

5. кога е разрешен или преместен од должност и нема можност да се постави на формациско место од својот чин.

Член 50

Помладиот офицер и офицер, може да биде привремено распореден и упатен на работа во друга единица во исто или друго место на службување, поради потреби на службата најдолго една година во текот на пет години, а поради други причини најдолго 6 месеци во текот на 2 години.

Член 51

Поставувањето вклучувајќи го преместувањето и по лично барање во друга воена единица или воена установа, оддалечена помалку од 50 км. се врши според потребите на службата, а во рамките на местата определени со формација, и тоа:

1. поради влошената здравствена состојба, согласно оценката на мислењето на надлежната лекарска комисија и

2. поради неодољни потреби на службата.

Под неодољни потреби на службата се подразбира формирање на нова, односно укинување на постоечката воена единица или установа или укинување на одредени формациски места, како и пополнување на слободни формациски места.

Под преместување во смисла на овој Правилник, се подразбира промена на местото на службување на воен старешина поради поставување на нова должност.

Член 52

Помладиот офицер и офицер што поради болест не може да ги извршува работите на своето формациско место, се разрешува од должноста, доколку болеста е со трајно подолго од шест месеци, а ги задржува сите права на својот чин.

Помладиот офицер и офицер, може да се стави на располагање и тоа:

1. по укинувањето на единицата или формациското место ако не може да биде поставен на друго формациско место, и

2. по оценката за ограничената способност за трупна служба или за должноста што ја врши ако не може да биде поставен на соодветна должност.

Воениот старешина, ставен на располагање или превземен за тоа време ги задржува правата од својот чин и должностите како да ги извршува работите.

Воениот старешина, може на располагање да биде најдолго шест месеци, сметано од денот на разрешувањето на должноста.

Глава VII

ПРИМАЊА, НАДОМЕСТОЦИ, РАБОТНО ВРЕМЕ, ОДМОРИ И ОТСУСТВА И ДРУГИ ПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА СЛУЖБАТА

Член 53

Војниците имаат право на парични примања и надоместоци чиј износ се одредува според времето поминато во армијата, чинот и природата на должноста која ја извршуваат во границите на одобрените средства за таа цел во финансискиот план на Министерството.

На војниците и воените обврзници за време на обврската за служење во резервниот состав им припаѓа бесплатно лична опрема, исхрана и сместување.

Надоместокот на патните, дневните и другите трошоци за службени патувања и селибсни трошоци на воените старешини и граѓанските лица на служба во армијата се исплатуваат согласно Уредбата за начинот на определувањето на висината на надоместоците за определени материјални трошоци и други примања на работниците во органите на управата.

За време на вршење на службата која предизвикува зголемени физички или психички напори, на воениот старешина-летач, падобранец, дежурен во воена единица и слично му припаѓа бесплатна исхрана.

Член 54

Со Правилата на служба за внатрешниот ред, дисциплината и односите во Армијата се утврдува распоредот, почетокот и завршетокот на работното време, правото на дневен одмор и посебните услови за работа што влијаат на здравјето и способноста и нивната материјална одговорност во врска со работата во служба на армијата.

Член 55

Помладиот офицер и офицер и војникот по договор на служба во армијата имаат право на годишен одмор во траење од 18 до 30 работни дена во зависност од должината на стажот на осигурување, тежината и сложеноста на должностите и условите под кои службата се врши.

Помладите офицери, офицери, војникот по договор и граѓанските лица на служба во армијата со преску 20 години стаж на осигурување, инвалидност и неспособност за работа со 50%, летачи и граничари имаат право на годишен одмор во траење од вкупно 30 работни дена, независно од следните утврдени основи.

- за должината на стажот за осигурување:
 - со стаж на осигурување од две до пет години 3 дена
 - со стаж на осигурување од пет до десет години 4 дена.
 - со стаж на осигурување од 10 до 15 години 5 дена.
 - со стаж од 15 до 20 години 6 дена.

- за тежината и сложеноста на должностите:
 - избраните, назначените и поставени воени старешини на повисока положба... 5 дена.
 - поставените и распоредените воени старешини-офицери до чин полковник и граѓански лица со висока стручна подготовка 4 дена

– распоредените воени старешини-помлади офицери и граѓанските лица со потребна средна стручна подготовка, средна стручна подготовка за одредени занимања или ВКВ квалификација – 3 дена и

– за распоредените граѓански лица за чие вршење е потребно основно образование 2 дена.

3. за посебни услови за работа:

– на дежурство во гарнизон, касарна, баталјон, аеродром, ескадрила, стојалиште, ветеринарна амбуланта, обезбедување на технички и други средства и железница, 2 дена.

– со распоред во воените единици и установи на постојаниот состав на армијата 1 ден и

– граѓанско лице – мајка на дете до една година 1 ден.

Член 56

Годишниот одмор може да се користи во два дела, така што првиот дел е со траење од најмалку 12 дена, а вториот – преостанат дел може да се користи најдоцна до 30 јуни наредната година.

Член 57

Користењето на годишниот одмор во текот на целата година се врши согласно Планот утврден од старешината на воената единица, односно установа.

Надлежниот старешина може да го измени времето на користењето на годишниот одмор утврдено со Планот за одредени воени старешини и граѓански лица, најдоцна 30 дена пред почетокот на користењето.

Во воените единици, односно установи во кои природата на службата тоа го дозволува, годишниот одмор може да се користи истовремено.

Член 58

Воено и граѓанско лице има право да отсуствува од службата со надомест на личен доход до 7 работни дена во текот на една календарска година во следните случаи:

- стапување во брак или посета на семејство што живее надвор од местото на живеење на старешината 5 дена.
- стапување во брак на член на потесно семејство 3 дена
- смрт на член на потесно семејство 5 дена
- смрт на член на пошироко семејство 2 дена
- потешка болест на член на потесно семејство 3 дена
- породување на член на потесно семејство 3 дена
- полагање на стручен испит 5 дена
- преселување во друг стан 2 дена
- отстранување на последици од елементарни непогоди и други несреќи 3 дена
- одзивање на покана од надлежен орган и суд 1 ден

Член 59

На војник му припаѓа редовно отсуство во траење од 15 дена.

За посебно залагање и успех во службата на војник, војник по договор и на воениот старешина може да му се одобри наградно отсуство во траење до 15 дена во една календарска година.

Член 60

Правата на стручно усовршување и оспособување, правото на здравствена заштита и другите права во случај на болест, инвалидност и старост, како и права на други примања и надоместоци по основ на работата и

во врска со работата во службата, се користат согласно условите од општите прописи за работни односи, здравствена заштита и пензиско и инвалидско осигурување.

Глава VIII

ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА ВО АРМИЈАТА

Член 61

На воениот старешина, службата во Армијата му престанува со негова согласност:

1. по негово барање и
2. постигнување на спогодба за престанок.

На воениот старешина и граѓанското лице, службата во Армијата престанува без негова согласност:

1. врз основа на оценка и мислење на надлежната лекарска комисија за трајна неспособност за воена служба, на предлог на претпоставениот старешина на положба Командант на бригада или повисока положба, доколку се наоѓа на непрекинато подолго боледување.

2. ако е двапати едно по друго негативно оценет, а не прифати распоредување на друго работно место или ако нема такво работно место кое одговара на неговото знаење и способности;

3. ако при превземањето во армијата на Република Македонија премолчал или дал невистинити податоци од значење за извршување на службата.

4. ако одбие да работи на должноста на која се распоредува во случаи и под услови утврдени со овој Правилник;

5. ако неоправдно изостанал од работа последовно 5 работни дена;

6. ако му е изречена дисциплинска мерка „губење на чин и престанок на службата“ во случаите од член 31 на овој Правилник; и

7. во други случаи утврдени со општите прописи за работни односи.

Оценка на здравствената способност, во смисла на став 1 точка 2, од овој Правилник, се дава по лично барање или по барање на претпоставениот старешина на положба Командант на бригада или на повисока положба.

Член 62

Службата не може да му престане на воениот старешина што два пати едно по друго е негативно оценет, додека се наоѓа на лекување или боледување, ако не ги исполнува условите за пензија.

Член 63

Актот за престанок на служба по барање на воениот старешина се донесува во рок од два месеца од денот на поднесувањето на барањето.

Актот за престанок на службата по барање на воениот старешина, кој не ја исполнил обврската за служба во Армијата во врска со школувањето или специјализацијата, може да биде донесен пред исполнувањето на обврската, со тоа што лицето се задолжува да ги надомести трошоците на школувањето или специјализацијата во сразмерен дел од неизвршениот дел на неговата обврска.

ТРЕТ ДЕЛ

Глава IX

ПРИЕМ, РАСПОРЕД, ПРЕМЕСТУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА НА ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА ВО АРМИЈАТА

Член 64

Прием на граѓанските лица во служба во армијата, се врши согласно потребите на службата на армијата,

во рамките на работните места кои по формацијата се утврдени да се пополнуваат и со граѓански лица на служба во армијата.

Граѓанските лица можат да бидат примени во служба на армијата, ако ги исполнуваат општите услови пропишани со прописите за работни односи и посебните услови утврдени со овој Правилник и формацијата.

Член 65

Граѓанското лице во текот на службата може да се премести на друго работно место по потреба на службата, доколку преместувањето не бара промена на местото на службување, или не му се намалува месечниот износ на личен доход, несметајќи го додатокот утврден според посебните услови под кои се вршат должностите на работното место и ако за работното место за чие исполнување се врши преместувањето се бараат услови во поглед на степенот и видот на стручната подготовка, односно ако должностите на работното место на кое граѓанското лице се преместува одговараат на работното место на кое тоа се наоѓало пред преместувањето.

Член 66

Граѓанското лице може да биде преместено по барање во друго место или друга воена единица или установа во исто време, или на друга работна должност во воена единица или установа, ако постои можност да биде поставено на соодветна работна должност и има потреба да се пополнува.

Граѓанско лице може да биде привремено распоредено и без негова согласност на друга должност за чие вршење е потребен понизок степен на стручна подготовка или друг вид стручна подготовка од онаа која ја има, кога тоа потребите на службата го бараат, но најдолго до 60 дена, а со негова согласност најдолго до 6 месеци.

Член 67

Привременото распоредување на работа во друга воена единица, односно воена установа или надвор од местото на службување на граѓанското лице се врши по одредбите од член 50 и 51 од овој Правилник.

Член 68

На граѓанското лице службата му престанува без негова согласност и тоа:

1. ако заради формациски измени се укине работното место на кое е поставено и доколку не постојат можности да биде поставено на друго соодветно работно место,

2. ако е утврдено дека нема способност за извршување на должноста на работното место на кое е распоредено, а не прифати распоредување на друго работно место или ако нема такво работно место кое одговара на неговото знаење и способност,

3. ако неоправдано изостане од работа непрекинато пет работни дена,

4. ако одбие да постапи по конечно решение за поставување или за преместување на друга должност од соодветно работно место или ако не се јави на конкурс за повторен избор на работното место на кое дотогаш се наоѓало,

5. ако не се согласи со преместување на друга должност од работно место, доколку таквото преместување не бара промена на неговото место на живеење, во случај кога неговата единица се преместува, и

6. ако при превземањето во службата на армијата, премолчело или дало источни податоци во поглед на условите за примем во служба и стапување на определено работно место, ако тие податоци биле од влијание за примем во службата.

Член 69

Личниот доход на граѓанските лица се утврдува согласно прописите за лични доходи и други приманиа и надоместоци за работниците во органите на управата.

Глава X

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 70

Одлуките за поставување и за другите односи во службата кои се донесени од овластените надлежни старешини до денот на стапувањето во сила на овој Правилник, остануваат во сила додека не настапи причина за промена на состојбата или на односите во службата на воените и граѓанските лица на кои се однесуваат.

Член 71

Одлуките за произведување во почетен чин, за поставување и преместување и за унапредување на помладите офицери и офицерите не се образложуваат. Причините се наведуваат само ако се одбива барањето, односно молбата за унапредување во чин полковник и повисок чин, или за вонредно унапредување.

Жалбата против актите за поставување, преместување, и оддалечување од должност не го задржува нивното извршување.

Член 72

Воениот старешина, што до денот на влегување во сила на овој Правилник ги исполнил условите за унапредување во повисок чин, ќе се унапреди во повисок чин по одредбите на овој Правилник.

Воениот старешина ги задржува сите права стекнати по основ на завршените Воени школи и Академии, усовершувања или специјализација.

Член 73

Редовното оценување на воените старешини ќе се изврши по една година служба во армијата на Република Македонија, а до тогаш ќе се смета дека се оценети со последната службена оценка што ја добиле.

Член 74

Воените службеници од музичката служба со денот на влегувањето во сила на овој Правилник, се произведуваат соодветно на стручната подготовка и поминатото време на служба во армијата.

Член 75

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-633/3
13 јули 1992 година
Скопје

Министер за одбрана,
д-р Трајан Гоцевски, с.р.

1024.

Брз основа на чл. 68 став 2 од Законот за одбрана („Сл. весник на Република Македонија“, бр. 8/92), министерот за одбрана, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот и условите на извршувањето на обврската за служење во резервниот состав на Армијата на Република Македонија, повикувањето и ажурирањето на евиденцијата.

Член 2

Целта на извршувањето на обврската на служење во резервниот состав во мир е, граѓаните на Република Македонија како воени обврзници во резерва, да се подготвуваат, оспособуваат и организираат за вршење на воени и други должности во армијата и другите субјекти на системот на одбраната, со учество на воени вежби и други форми на обука, а во воена состојба за водење на вооружена борба и борбени и други дејства за одбрана на суверенитетот, независноста и територијалниот интегритет на Република Македонија.

II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ СО- СТАВ

Член 3

Обврската за служење во резервен состав настанува за мажите со денот на отпуштањето од служење на воениот рок, односно со денот на регулирање на воената обврска на друг начин во смисла на член 61, став 3; 62 и 63 од Законот за одбрана.

Член 4

Обврската за служење во резервниот состав во мир за мажите се определува со вкупно траење од 6 месеци и тоа се до наполнување на 55 години живот.

Во војна и воена состојба, обврската за служење во резервниот состав, може да се продолжи, за мажите до 60 години, во смисла на член 67 од Законот за одбрана.

Член 5

Подготвувањето и оспособувањето на воените обврзници во резервен состав се врши со изведување на воени и други вежбовни активности и форми на обука (понатамошен текст: воена вежба).

Воените вежби се организираат и изведуваат во воените единици – установи на Армијата; полицијата; центарот за обучување за одбрана; образовните институции; единиците и штабовите на цивилната заштита; претпријатијата од посебно значење за одбраната; јавните установи и служби и единиците на локалната самоуправа.

Член 6

Како време на извршување на воена вежба се признава времето, што воениот обврзник во резервен состав со воен распоред, со воени знаења и по покана од Министерството за одбрана, ќе го помине како настав-

ник по обука за одбрана и заштита, доколку за тоа не прима надомест.

Во извршувањето на воена вежба се признава и времето што ќе се помине на курсеви и други форми на воено-стручна обука што се изведува во организација на следните сојузи: радио-аматери; воздухопловен; велослачки; стрелачки; извидувачки; планинарски; едриличарски; пливачки; мотонаутичари и спасувачки служби и организација на резервните воени старешини согласно Планот за вежбовни активности на армијата на Република Македонија. Осум часови поминати на настава, се признаваат како еден ден на воена вежба.

Член 7

Условите за извршувањето на обврската за служење во резервниот состав се утврдуваат согласно документите за употреба на воените единици на вооружените сили и други структури на системот на одбраната на Република Македонија.

Член 8

Обврската за служење во резервен состав се извршува во место и време означени во поединечна или општа покана.

Поединечната покана се доставува на воениот обврзник во резерва, во писмена форма и ги содржи податоците утврдени со образец бр. 1, кој е составен дел на овој Правилник, на бела хартија во формат 148x190 мм.

Поединечната покана се доставува на начин утврден за доставување на писмата – актите во управна постапка.

Поединечната покана на мобилизација се доставува во писмена форма и ги содржи податоците утврдени со образец број 2, кој е составен дел на овој Правилник, на бела хартија во формат 148x140 мм.

Поединечната покана за мобилизација се доставува согласно начинот на повикување утврден со документите за употреба на системот за одбрана на Република Македонија.

Опшната покана може да се даде преку средствата за јавно информирање, јавни плакати и други средства.

Член 9

Поканата за извршување на обврската за служење во резервен состав се доставува најдоцна 15 дена пред денот на отпочнувањето на воената вежба или друга форма на обука, а опшната покана се доставува во текот на истиот, со можност за повторување до третиот ден определен за повик.

III. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ

Член 10

Право на одлагање на вршењето на воена вежба имаат редовно воените обврзници во резервен состав, а исклучително претпријатијата каде што истите се вработени. Воената вежба може да се одложи од следните причини:

1. болест на воениот обврзник;
2. полагање на испит;
3. смрт, тешка болест, заразна болест и елементарни непогоди и други несреќи во семејството;
4. неодамнешни работи во земјоделството или самостојно вршење на дејност со личен труд, доколку со однесето на воената вежба ќе настанат големи материјални штети.

5. бременост на жената, породување и потреба за чување на дете помало од 7 години;

6. неодамнешни потреби на претпријатието;

7. однапред организирано и платено туристичко патување во странство и

8. вршење на службени и слични работи во странство.

Барањето за одлагање на воена вежба се поднесува во рок од три дена сметано по приемот на поканата.

Кон барањето, воениот обврзник во резервен состав односно претпријатието ги приложува потребните документи за докажување на оправданоста на причината.

Доколку се усвои барањето за одлагање, примерок од решението се доставува до воената единица односно установа која ја изведува воената вежба.

Член 11

Резервниот воен обврзник кој, ќе биде повикан во врска со извршување на воена вежба, има право на надоместок на личен доход односно, надоместок за сместување, исхрана и бесплатен превоз во средствата на јавниот сообраќај.

Член 12

Воените обврзници во резервен состав кои од верски убедувања не сакаат да примат оружје, во воените единици на вооружени сили и другите субјекти на системот на одбраната, ќе се распоредуваат на должност и задачи кои не се во судир со нивните верски убедувања.

Член 13

Воените обврзници во резервен состав, кои воениот рок го служеле како ограничено способни за воена служба, ќе се распоредуваат во системот на одбраната на должност и задачи кои одговараат на нивната здравствена, стручна и психофизичка способност.

Член 14

Доколку воениот обврзник во резервен состав е повикан на воена вежба и при тоа дојде до негова смрт или тешка телесна повреда, без негова вина, трошоците за погреб, еднократна парична помош, остварување на семејна пензија и други трошоци за лекување и закрепнување, паѓаат на терет на буџетот на Републиката.

Член 15

Воениот обврзник во резервниот состав кај кого настанала промена на здравствената состојба, што е од влијание на неговата способност за служба во резервниот состав, може да биде упатено на лекарски преглед заради оценка на способноста за служба во резервен состав.

Оценката за способност за служба во резервниот состав ја дава регрутната комисија на ист начин како и за регрутите.

Член 16

Воениот обврзник во резервен состав кај кого настанала промена од значење за обврската за служење во резервен состав, како и промена на место на живеење и личното име; здравствена состојба; школска и стручна квалификација; вработување, престанок на работен однос; вид и место на самостојна дејност; губење на воена книшка, отпуштање од затвор, престој во странство подолг од 40 дена или подолготрајно вработување во странство, ги пријавува во рок од 8 дена, по настанувањето на промената.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

Војниците од Републиката кои се преведуваат во резерва согласно чл. 129 од Законот за одбрана, а во поранешната Југословенска Народна Армија поминале помалку од шест месеци, ќе се обучуваат дополнително во армијата на Република Македонија и во Центарот за обука за одбрана, според утврден План и Програма на Министерството за одбрана.

Војниците од став 1 на овој член кои во поранешната Југословенска Народна Армија поминале повеќе од шест месеци, ќе се обучуваат на редовните и мобилизациски вежби и други форми на обука и вежбовни активности на армијата.

Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Министер за народна одбрана,
д-р Трајан Гоцевски, с.р.

Образец бр.1
Чин _____
ВЕС _____

П О К А Н А
за извршување на воени должности

_____, роден _____ година,
(име, татково име и презиме)
адреса на живеење (престој) _____ број _____
на ден _____ година, во _____ часот,
се повикувате лично да се јавите во _____
заради _____

Во случај на спреченост се задолжувате да го известите овој орган.

НАПОМЕНА: 1. Неотповикувањето на оваа покана согласно чл. 70 од Законот за одбрана, повлекува одговорност според чл. 124 став 1 точка 2 од споменатиот Закон.

2. Да се прочита Упатството на задната страна од поканата.

М.П.
ОВЛАСТЕН РАБОТНИК

П О Т В Р Д А

Јас _____, го потврдувам
(име, татково име и презиме)

приемот на поканата заради _____

Поканата ми е врачена на ден _____ година, во _____ часот.

ПОТПИСНА ДАВАТЕЛОТ:

ПОТПИС НА ПРИЕМАЧОТ:

УПАТСТВО

При отповикот на оваа покана со себе понесете лична карта, воена книшка и:

- прибор за одржување на лична хигиена,
- прибор за чистење на чевли и облека,
- потврда од претпријатието каде сте вработен, за висината на личните примања, односно потврда дека не сте во работен однос, што ја издава Заводот за вработување, и
- бидете облечени во воена униформа и носете ја со Вас воената опрема (ако сте задолжени со истата).

Образец бр.2
Чин _____
ВЕС _____

П О К А Н А
за мобилизација

_____ роден _____
(име, татково име и презиме)
адреса на живеење (престој) _____

број _____, домашен телефон _____ вработен _____
_____, телефон на работа _____

ВЕДНАШ да се јавите во ВЕ _____ моб. собиралините
_____ собирно место _____

Во случај на спреченост се задолжувате да го известите овој орган.

НАПОМЕНА:

1. Неотповикувањето на оваа покана согласно чл. 70 од Законот за одбрана, повлекува одговорност од член 124 став 1 точка 2 од споменатиот Закон.
2. Да се прочита Упатството на задниот дел од поканата.

М.П.
ОВЛАСТЕН РАБОТНИК

П О Т В Р Д А

Јас _____, го потврдувам
(име, татково име и презиме)

приемот на поканата за мобилизација на
ВЕ _____

Поканата ми е врачена на ден _____ во _____ часот.

ПОКАНАТА ЈА ВРАЧИЛ:

ПОКАНАТА ЈА ПРИМИЛ:

УПАТСТВО

1. По приемот на поканата, ВЕДНАШ, по краток пат упатете се во воената единица во која сте распоредени.
2. Ако во поканата е одредено собирното место заради првезување до воената единица, упатете се веднаш таму. Ако во поканата не е одредено собирното место, во воената единица упатете се пешки (не со сопствено

- возило), при тоа со можност да користите превозни средства што се движат во тој правец.
3. На патот до ВЕ, бидете внимателни и избегнувајте непотребни контакти и разговори со непознати лица. За пројавените проблеми по патот, користете помош од органите на полицијата, при тоа не го прекинувајте движењето кон целта.
 4. Со себе понесете ја оваа покана, воената книшка, воената опрема со која сте задолжени и личен прибор за хигиена.
 5. Во воената единица се јавуваат облечени во воената униформа што сте ја задолжиле.

1025.

Врз основа на член 42 од Законот за рибарство („Сл. весник на СРМ“ бр. 31/84, 17/87, 51/88, 20/90 и 32/91) Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

**НАРЕДБА
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПРИРОДНО РИБНО
ПЛОДИШТЕ НА ДЕЛ ОД РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ
ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО**

Член 1

Се прогласува за природно рибно плодиште (во натамошниот текст: плодиште) северо-источниот дел на Дојранското Езеро на обележаниот простор во ситуацијата 1:25.000, опфатено со точките А, Б, В и Г. Растојанието помеѓу точките А–Б е 700 метри меѓу Б–В е 1675 метри и меѓу В–Г е 700 метри. Точките на теренот ќе бидат видливо означени.

Член 2

На плодиштето од член 1 на оваа наредба се забранува стопански и спортски риболов на сите видови риби во периодот од 5 (пет) години, како и чување на чамци и други пловни објекти и риболовни средства на тој дел од брегот.

Член 3

Се задолжува корисникот на риболовното подрачје од Дојранското Езеро секоја година, во месеците март и април на просторот во плодиштето од член 1 на оваа наредба да поставува најмалку по 120 вештачки гнезда за размножување на рибите.

Член 4

Корисникот на риболовното подрачје на Дојранското Езеро ќе ги следи ефектите од природниот мрест во плодиштето и секоја година го известува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 5

Заштитата на плодиштето од член 1 на оваа наредба ќе ја врши корисникот на риболовното подрачје – Дојранско Езеро.

Член 6

Оставен дел на оваа наредба е ситуација за просторот размер 1:25.000.

Член 7


За спроведување на оваа наредба ќе се грижи Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 8

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-4225/2
28 јули 1992 година
Скопје

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство
д-р **Иван Ангелов**, с.р.

**1026.**

Врз основа на член 34, 39 став 4, 40, 294-а став 2 и 354-а точка 14 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи („Службен весник на РМ“ бр. 19/79, 50/82, 42/85, 35/86, 47/89 и 19/92), министерот за правосудство и управа донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА ВО
КАЗНЕНОПОПРАВНИ УСТАНОВИ И МАЛОЛЕТНИЦИ
ВО ЗАВОДСКИ УСТАНОВИ**

Со ова решение поблиску се определуваат казнено-поправните и заводските установи во кои општинските судови, општинските судови за прекршоци и органот за старателство, ги упатуваат на издржување казна затвор осудените, прекршочно-казнетите и притворените лица и малолетниците на кои им е изречена заводска мерка.

I**1. Казнено-поправен дом Идризово**

Во Казнено-поправниот дом Идризово се упатуваат на издржување казна затвор и малолетнички затвор:

а) Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор повеќе од една година односно кога остатокот на казната по пресметаниот притвор изнесува повеќе од една година;

б) Помлади полнолетни машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички затвор, ако по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува повеќе од една година и доколку во времето на упатувањето се полнолетни но кои не наполниле 23 години. Овие осудени лица казната ја издржуваат во Одделението за помлади полнолетни лица;

в) Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна малолетнички затвор ако во времето на упатување се малолетни. Овие осудени лица казната ја издржуваат во Одделението за малолетници;

г) Женски лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор или малолетнички затвор независно од висината на казната. Овие осудени лица казната ја издржуваат во Одделението за женски лица; и

д) Странски државјани и лица без државјанство.

2. Казнено-поправен дом од отворен вид во Струга

Во Казнено-поправниот дом од отворен вид во Струга се упатуваат на издржување казна затвор осудени машки лица ако по пресметаниот притвор за издржување на казната им преостанува повеќе од една до две години и ако се осудени за извршени кривични дела од небрежност и тоа:

а) Убиство од небрежност член 39 од КЗМ;

б) Тешка телесна повреда член 43 став 4 од КЗМ;

в) Загадување на човековата околина член 113 став 3 од КЗМ;

г) Доведување во опасност на живот и имот со општоопасно дејство или средство член 231 став 4 од КЗМ;

д) Општетување на заштитни уреди во работа член 232 став 3 од КЗМ;

ѓ) Непрописно и неправилно извршување на градежни работи член 233 став 2 од КЗМ;

е) Несовесно вршење надзор над сообраќајот член 242 став 3 од КЗМ;

ж) Тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот член 243 став 4 и 5, освен во врска со член 240 став 2 од КЗМ; и

з) Неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода член 244 став 2 од КЗМ.

II

ЗАТВОРИ

Во затворите се упатуваат на издржување казна затвор и се извршува притворот и тоа:

1. Затвор во Битола со отворено одделение во Прилеп

а) Директно во Затворот во Битола:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до една година, со живеалиште на подрачјето на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење над 6 месеци до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до една година, со живеалиште на подрачјето на општините Крушево и Прилеп.

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Битола, Демир Хисар и Ресен.

– Машки и женски лица спрема кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп и Ресен.

б) Директно во Отвореното одделение во Прилеп:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до 6 месеци односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до 6 месеци, со живеалиште на подрачјето на општините Крушево и Прилеп;

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште на подрачјето на општините Крушево и Прилеп.

2. Во Затворот во Гевгелија

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година односно кога по пресметаниот притвор остатокот на казната затвор изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општините Валандово, Гевгелија, Кавадарци и Неготино;

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Валандово, Гевгелија, Неготино и Кавадарци.

– Машки и женски лица спрема кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Валандово, Гевгелија, Неготино и Кавадарци.

3. Во Затворот во Охрид

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година односно кога по пресметаниот притвор остатокот на казната затвор изнесува до една година со живеалиште од подрачјето на општините Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга;

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга; и

– Машки и женски лица спрема кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Дебар, Кичево, Македонски Брод, Охрид и Струга.

4. Затвор во Скопје со отворени одделенија во Крива Паланка и Титов Велес

а) Директно во Затворот во Скопје:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општините на градот Скопје;

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење над 6 месеци до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка и Куманово;

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење над 6 месеци до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната затвор изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општината Титов Велес;

– Машки лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините на градот Скопје;

– Машки и женски лица спрема кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка, Куманово, градот Скопје и Титов Велес.

б) Директно во Отвореното одделение во Крива Паланка:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува до 6 месеци со живеалиште од подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка и Куманово;

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Кратово, Крива Паланка и Куманово.

в) Директно во Отвореното одделение во Титов Велес:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор до 6 месеци односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува до 6 месеци, со живеалиште од подрачјето на општината Титов Велес;

– Машки лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општината Титов Велес и женски прекршочно казнети лица, со живеалиште од подрачјето на општините на градот Скопје и општината Титов Велес.

5. Во Затворот во Тетово:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година, односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општините Гостивар и Тетово;

– Машки и женски лица спрема кои во прекршочната постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Гостивар и Тетово;

– Машки и женски лица за кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Гостивар и Тетово.

6. Затвор во Штип со Отворено одделение во Струмица

а) Директно во затворот во Штип:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до една година односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува до една година со живеалиште од подрачјето на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Пробиштип, Свети Николе и Штип;

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење над 6 месеци до една година односно кога по пресметаниот притвор остатокот од казната изнесува до една година, со живеалиште од подрачјето на општините Радовиш и Струмица;

– Машки и женски лица на кои во прекршочна постапка им е изречена казна затвор, со живеалиште од подрачјето на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Радовиш, Пробиштип, Свети Николе, Струмица и Штип;

– Машки и женски лица спрема кои е нареден притвор од месно надлежен суд од подрачјето на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

б) Директно во Отвореното одделение во Струмица:

– Машки лица осудени со правосилна пресуда на казна затвор во траење до 6 месеци односно кога по пресметаниот притвор остатокот на казната изнесува до 6 месеци, со живеалиште од подрачјето на општините Радовиш и Струмица.

III

1. Воспитно-поправен дом Тетово

Во Воспитно-поправниот дом во Тетово се упатуваат малолетници од машки пол на кои со правосилно решение им е изречена воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом.

2. Воспитно-поправен дом за женски лица во Скопје

Во Воспитно-поправниот дом за женски лица во Скопје се упатуваат малолетници од женски пол на кои со правосилно решение им е изречен воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом.

3. Малолетниците на кои со правосилно решение им е изречена воспитна мерка упатување во воспитна

установа се упатуваат во Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца малолетници во Скопје.

4. На малолетниците на кои со правосилно решение им е изречена воспитна мерка упатување во посебна установа за лекување и оспособување, се упатуваат во соодветна установа во зависност од видот на психичката односно физичката оштетеност утврдена со одлука на судот.

IV

Мерката на безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани изречена со безусловна казна затвор независно од висината на казната се извршува во здравствените организации определени со Правилникот за извршување на мерката на безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани („Службен весник на РМ“ бр. 37/77).

Упатувањето заради извршување на мерката на безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани го врши општинскиот суд на чие подрачје има живеалиште осуденото лице, а ако лицето се наоѓа во притвор, општинскиот суд во чие седиште се наоѓаат затворот во следните здравствени организации:

а) Во Болницата за нервни и душевни болести – „Свети Наум“ – Бардовци се упатуваат осудени лица од подрачјето на општините: Гостивар, Дебар, Кратово, Куманово, Крива Паланка, Кичево, Македонски Брод, Тетово и Титов Велес и општините од подрачјето на град Скопје;

б) Во Болницата за душевни болести – Демир Хисар се упатуваат осудени лица од подрачјето на општините: Битола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга; и

в) Во Болницата за нервни и душевни болести – Негорце се упатуваат осудени лица од подрачјето на општините: Берово, Валандово, Гевгелија, Делчево, Кавадарци, Неготино, Пробиштип, Радовиш, Струмица, Свети Николе и Штип.

По довршеното лекување на осудено лице на кое се уште му престоанува за доиздржување казна затвор, по пресметаниот престој во болницата за лекување се упатува на доиздржување на остатокот од казната затвор во казнено-поправна установа определена со овој распоред. Здравствените организации (болници) во кои се лекуваат осудените лица, ќе ја известат казнено-поправната установа во која треба да биде упатено, како би можела да го спроведе на натамошно доиздржување на казната затвор.

V

Лицата во притвор на кои им е изречена казна затвор може да се упатат во соодветна казнено-поправна установа и пред правосилноста на пресудата на начин утврден како и за останатите осудени лица, под условите од член 353 став 3 од Законот за кривичната постапка и член 89 од Законот за извршување на санкциите за кривични дела и стопански престапи.

VI

1. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Наредбата за упатување на осудени лица во казнено-поправни установи и малолетници во заводски установи бр. 0908-560 („Службен весник на РМ“ бр. 33/82).

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-1940
јули 1992 година
Скопје

Министер
за правосудство и управа,
м-р Горги Наумов с.р.

1027.

Врз основа на член 44 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, министерот за здравство донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/91, 11/92 и 32/92), во член 26, ставот 2 се менува и гласи:

„На осигуреникот упатен на лекување во странство му припаѓа дневница од став 1 на овој член во висина од 60% од дневницата утврдена со прописите за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство, без приложување на хотелска сметка“.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„На стручниот придружник му припаѓа дневница од став 1 на овој член во висина од 100% од дневницата утврдена со прописите за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство, без приложување на хотелска сметка“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 10-3670 Министер за здравство,
20 јули 1992 година д-р Перко Колевски, с.р.
Скопје

1028.

Врз основа на член 67 од Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 34/92), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

I. ВОВЕДНА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува примената на даночните стапки, даночните олеснувања и ослободувања, начинот на водење евиденција за прометот по различни стапки односно даночни основици, начинот на периодичното и конечното пресметување и плаќање на данокот на промет, местото на плаќање на данокот, начинот на запишување на стоките за кои се менуваат даночните стапки и начинот на пресметување и плаќање на разликата на данокот на промет на производи и услуги.

II. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Член 2

Како промет на производи што служат за крајна потрошувачка на кој се плаќа данок на промет на про-

изводи се смета секоја продажба на производи, освен продажбата која спред одредбите на член 5 од Законот за данокот на промет на производи и услуги (во натамошниот текст: Законот) не се смета како промет.

Увоз на производи за крајна потрошувачка

Член 3

На производите што ги увезува крајниот потрошувач, данокот на промет го пресметува царинарницата по стапките што важат на денот на настанувањето на обврската за плаќање царина. Пропишаните стапки царинарницата ги применува на даночната основица од член 12 став 1 на Законот и го наплатува данокот на промет од увозникот истовремено со царината и другите увозни давачки.

На производите од тарифните броеви 1, 5 и 6 од Тарифата кои ги увезува правно лице и дуќан без статус на правно лице (во натамошниот текст: претприемач) за сопствена крајна потрошувачка со безготовинско плаќање, царинарницата применува даночни стапки од член 15 од Законот.

На увозот на производи што служат за крајна потрошувачка, освен на увозот на моторни возила што ги увезуваат домашните физички лица, се плаќа данок на промет на производи согласно одредбите на член 15 од Законот.

За моторните возила што ги увезуваат домашни физички лица или што се увезуваат за нивна сметка, царинарницата не пресметува и не наплатува данок на промет на производи, за што става клаузула на увозната царинска декларација. Царинарницата во рок од три дена од денот на царинењето на моторното возило писмено го известува за тоа Министерството за финансии – надлежното одделение за даноци за една или повеќе општини (во натамошниот текст: Одделението за даноци во општината) според живеалиштето на физичкото лице, со назнака на вредноста на увезеното моторно возило и за износот на царината и другите увозни давачки што се платени при увозот. Физичкото лице го плаќа данокот на промет на производи најдоцна во рок од пет дена од денот на плаќањето на царината и на другите увозни давачки.

За моторните возила што за сопствена употреба ги увезува правно лице, царинарницата ја утврдува даночната основица, а данокот на промет на производи го плаќа тоа правно лице според местото на своето седиште во рок од пет дена од денот на плаќањето на царината и на другите увозни давачки. Царинарницата му доставува на Одделението за даноци во општината известување за тоа во рок од три дена од денот на плаќањето на царината и другите увозни давачки, со назнака на вредноста на увезеното моторно возило и за износот на царината и другите увозни давачки.

Член 4

Како увоз на производи што служат за крајна потрошувачка се смета и увозот на преработки од тутун што ќе го изврши правно лице или претприемач заради натамошна продажба во земјата. При увозот на преработки од тутун увозникот ја утврдува и ја пријавува на надлежната царинарница продажната цена по која преработките од тутун се пуштаат во промет во земјата и тоа:

- 1) за цигари – во продажната цена е пресметан данок на промет на производи.
- 2) за другите преработки од тутун (цигарилоси, тутун за луле и др. – во продажната цена не е пресметан данокот на промет на производи).

Царинарницата го пресметува данокот на промет со примена на пропишаната даночна стапка од тар. бр.

3 на Тарифата на данокот на промет (во натамошниот текст: Тарифата). Утврдената продажна цена на која е пресметан и платен данокот на промет не може да се менува без претходна пријава до царинарницата преку која е извршен увозот на преработки од тутун и платен данокот на промет.

Член 5

Како увоз на производи што служат за крајна потрошувачка се смета и привремениот увоз на производи според прописите за привремениот увоз. Данок на промет на производи се плаќа и при секоја пресметка и наплатата на царината и на другите увозни давачки, и тоа на даночната основица што ја сочинува царинската основица со царината и другите увозни давачки, во согласност со Царинскиот закон.

Кај привремениот увоз на моторни возила (лизинг и др.) данокот на промет на производи се плаќа на даночната основица што ја сочинуваа царинската основица со вкупно пресметаната царина и другите увозни давачки.

Земање производи за сопствена крајна потрошувачка односно употреба

Член 6

Правно лице кое ќе земе за сопствена крајна потрошувачка производи што само ги произвело или ги увезло или набавило заради натамошна продажба, а на кои се плаќа данок на промет (опрема и др.) го пресметува и плаќа данокот на промет во моментот на земањето на тие производи.

При земањето на сопствени производи од продавница или други продажни објекти се плаќа данок на промет на производи, кој е содржан во цената на производот.

Двање производи без надомест (отстапување, подарок, замена и др.)

Член 7

Правното лице кое ќе отстапи без надомест сопствени производи или производи што ги набавило или увезло, а на кои се плаќа данок на промет (опрема и др.) го пресметува и плаќа тој данок во моментот на давањето на производот, со примена на пропишаните стапки врз основицата што ја сочинува вредноста која би се постигнала со продажбата на тие производи на крајните потрошувачи.

На моторно возило или пловен објект кои подлежат на обврска за годишна регистрација, а што физичко лице му го дава без надомест (подарок и сл.) на друго физичко лице се плаќа данок на промет по стапка од 3% (тар. број 8 од Тарифата), а даночната основица претставува вредноста која би се постигнала со продажбата на тие производи на крајниот потрошувач. Таа основица ја утврдува Одделението за даноци во општината во местото на живеалиштето на лицето кое го дава подарокот.

Плаќање данок на промет на вредноста на расходот (кало, растур, крш, расипување и кусок на производи)

Член 8

На вредноста на расходот (кало, растур, крш или расипување) кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт на даночниот обврзник – правно лице, како и на вредноста на кусокот на производи, освен на кусо-

кот на производи настанат под дејство на виша сила, се плаќа данок на промет на производи.

Како дозволен расход на кој не се плаќа данок на промет на производи се смета ремитендата на сопствени изданија (вратени, непродадени весници, списанија и др.).

За утврдениот кусок и расход во продавница или во друг деловен објект што се задолжува за производите со пресметан данок на промет, распоредување по тарифни броеви и исти збирни даночни стапки се врши врз основа на коефициентот на учеството на вредноста на утврдениот кусок, односно расход на производите во однос на вкупното задолжување на продавницата или другиот деловен објект, а што се утврдува на следниот начин:

$$\text{Коефициент на учеството} = \frac{\text{вредност на кусокот односно расходот}}{\text{вредноста на вкупното задолжување}}$$

Коефициентот од став 2 на овој член се применува на вредноста на задолжувањето на продавницата, односно деловниот објект по тарифни броеви и стапки на данок на промет на производи.

Под виша сила, во смисла на овој правилник, се подразбираат елементарни непогоди (поплави, пожар, земјотрес др.) како и провална кражба. При провална кражба задолжително се составува записник за извршениот увид од страна на надлежните органи.

Данокот на промет на производи содржан во вредноста на кусокот што настанал поради дејство на виша сила се пресметува врз основа на податоците за вкупното задолжување на продавницата односно на друг деловен објект (пренесена состојба од минатата година и задолжување во текот на годината) и од податоците за продажбата на производите до денот на сторената штета, со што се утврдува вредноста на производите кои би требало да се наоѓаат на залихи пред сторената штета. Со споредување на износот на утврдената вредност на залихите и вредноста на залихите утврдени со пописот на денот на сторената штета, се добива износот на кусокот во кој е содржан и пресметаниот данок на промет на производи.

Учеството на штетата по одделни видови производи се утврдува врз основа на учеството на одделни видови производи распоредени по тарифни броеви и стапки на данокот на промет на производи, како и на производите на кои не се плаќа данок на промет на производи во вкупното задолжување пред настанувањето на штетата. Со примената на така добиеното поединечно учество во однос на вкупната вредност на штетата се добива вредноста на производите во која е содржан и данокот на промет на производи по одделни тарифни броеви и стапки на данокот на промет на производи и вредноста на производите на кои не се плаќа данок на промет на производи.

Износот на данокот на промет на производи што е содржан во вредноста на утврдената штета по одделни тарифни броеви и стапки на данокот на промет се утврдува со примена на пресметаните пропишани даночни стапки.

Обврската за пресметување на данокот на промет на производи во случаите од став 1 и 2 на овој член настанува во моментот на утврдувањето кусок односно расход на производите, а обврската за плаќање – во рок од пет дена од денот кога надлежниот орган на даночниот обврзник донел одлука за утврдување на кусокот односно расходот на производите. Како момент на утврдување кусок односно расход на производите се смета датумот под кој е извршен попис на производите.

Пресметката на данокот на промет на производи извршена според одредбите од овој член е конечна за секој настанат кусок односно расход на производите.

Комисиона продажба на производи

Член 9

При комисиона продажба на производи на крајниот потрошувач што ќе ја изврши правно лице или дуќан без статус на правно лице, во свое име и за сметка на комитент (во натамошниот текст: комисионер), се плаќа данок на промет без оглед на тоа дали се во прашање нови или употребувани производи и без оглед на тоа дали во поранешниот промет е платен данок на промет на производи.

Даночен обврзник за прометот на производи од став 1 на овој член е комисионерот кој му продал производи на крајниот потрошувач. Даночната основица за пресметка за данокот на промет на производи ја сочинува продажната цена на комисионерот со вклучена комисиона провизија.

При комисиона продажба на производи се плаќа данок на промет по стапките од соодветните тар. броеви на Тарифата, зависно од видот на производите.

По исклучок, од одредбата на став 3 од овој член ако производите се во сопственост на правно лице, а му се продаваат на друго правно лице или на претприемач, данок на промет на производи се плаќа во согласност со одредбите на член 15 став 1 точка 1 од Законот.

При комисионата продажба на употребувани патнички автомобили, други моторни возила и пловни објекти што подлежат на обврската на годишна регистрација, а што се во сопственост на физичко лице, на друго физичко лице, се плаќа данок на промет на производи по стапката од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата. Ако тие производи се во сопственост на правно лице или на дуќан без статус на правно лице, а му се продаваат на физичко лице, данок на промет на производи се плаќа по стапката од тар. број 1 или 5 на Тарифата.

По исклучок од одредбата на став 5 на овој член, при комисиона продажба на употребувани патнички автомобили во сопственост на правно лице на друго правно лице, односно на претприемач, се плаќа данок на промет на производи во согласност со одредбите на член 15 став 1 точка 1 од Законот. При комисиона продажба на други моторни возила и пловни објекти се плаќа данок на промет на производи по стапката од точка 1 тар. број 8 од Тарифата, ако продажбата е извршена на начинот од член 6 на Законот.

При комисиона продажба на производи данокот на промет на производи се плаќа според местото на седиштето на комисионерот, односно деловниот објект на комисионерот.

Продажба на производи од консигнационо складиште

Член 10

На прометот на производи од консигнационо складиште, држателот на консигнационото складиште го пресметува данокот на промет на производи со примена на пропишаната даночна стапка на продажната цена на производот искажана во денари, во која, покрај царината и другите увозни давачки што се плаќаат при увозот, се содржани и зависните трошоци и консигнационата маржа.

Консигнационото складиште за промет на големо односно на мало плаќа аконтација на данокот на промет според одредбите на член 28 од Законот.

Продажба на производи со јавно наддавање

Член 11

На производите што им се продаваат на крајните потрошувачи со јавно наддавање (лицитација и сл.), даночниот обврзник што ги продава пресметува данок на промет на производи со примена на пропишаната даночна стапка на продажната цена постигната со јавното наддавање. Ако со јавното наддавање е одредено производите да се продаваат по цени во кои е вклучен данокот на промет на производи, даночниот обврзник го пресметува тој данок со примена на пресметаната даночна стапка.

Ако со јавното наддавање производите му се продадени на правно лице или на претприемач, се плаќа данок на промет на производи во согласност со одредбите од член 6 односно член 15 став 1 точка 1 на Законот, а ако му се продадени на физичко лице – се плаќа данок на промет на производи по полна пропишана стапка.

Продажба на производи во угостителството

Член 12

На прометот на производи (јадења, пијалоци и сл.) што ќе го изврши угостителско претпријатие и друго правно лице, кое е регистрирано за вршење на угостителска дејност и угостителски дуќан, се пресметува и плаќа данок на промет на производи по стапките од тар. број 4 односно тар. број 8 на Тарифата, а на основицата што ја сочинува продажната цена на тие јадења и пијалоци.

III ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО НЕ СЛУЖАТ ЗА КРАЈНА ПОТРОШУВАЧКА

Промет на производи заради натамошна продажба

Член 13

Како промет на производи што не служат за крајна потрошувачка, односно на кои не се плаќа данок на промет, се смета, согласно со одредбите од член 5 став 1 точка 1 на Законот, продажбата на производи, освен продажбата на преработки од тутун, на трговско претпријатие или на трговски дуќан што тие производи ги набавуваат заради натамошна продажба, ако набавката е извршена на начинот и под условите пропишани со член 6 од Законот.

Производителот на преработки од тутун при продажбата на тие преработки на трговски претпријатија или на трговски дуќани го пресметува данокот на промет на производи на основицата од член 12 на Законот.

Член 14

Како промет на производи што не служат за крајна потрошувачка се смета продажбата на сите производи, освен продажбата на алкохол (станол) и на преработки од тутун, на угостителско претпријатие, на друго правно лице кое е регистрирано за вршење на угостителска дејност и на угостителски дуќан што тие производи ги набавуваат заради натамошна продажба, ако набавката е извршена на начинот и под условите од член 6 на Законот.

Како угостителско претпријатие од став 1 на овој член не се сметаат деловите на правни лица (ресторани за општествена исхрана, кантини и др.) што не се регистрирани за вршење на угостителски дејност со трети лица. На производите што ги набавуваат правни лица данокот на промет на производи го пресметува и наплаќува продавачот.

Промет на производи за потребите на репродукција**Член 15**

Како промет на производи што не служат за крајна потрошувачка се смета продажбата на репродукционен материјал на производителско претпријатие, производителска задруга, производителски дуќан и земјоделско стопанство со статус на правно лице.

Како производителско претпријатие, во смисла на став 1 од овој член, се смета и угостителското претпријатие кое набавува производи заради натамошна преработка.

Правни лица и претприсмачи кои вршат здравствена дејност можат да набават под условите и на начин од член 6 од Законот, производи и потрошен материјал за потрошувачка во лекувањето и негата на болниот и тоа: лабораториски садови, лабораториско стакло, инструменти (сите видови ситни инструменти), и средства за перење и одржување на болнички алиинта.

Производи што имаат карактер на репродукционен материјал**Член 16**

Под репродукционен материјал од член 5 став 1 точка 3 на Законот се подразбираат:

1) материјал, сировини, полупроизводи, делови и помошен материјал што со преработка, доработка, вградување, нанесување или на друг начин се тропат во процесот на производството и влегуваат во супстанцијата на финалниот производ;

2) материјал што се тропи во процесот на производството при изработката на производи, а не влегува во супстанцијата на финалниот производ, како што се: материјал за растворување, нагрзување, одмастување, леарски песок и друг сличен материјал;

3) погонски и огревен материјал, (електрична енергија, лигнит, мрк камен и дрвен јаглен, брикети од јаглен, огревно дрво, природен земен гас и гас добисен со дестилација на јаглен);

4) материјал за изградба, доградба, адаптација, одржување и поправка на градежни објекти (цемент, челик, песок чакал, вар, дрвна граѓа, градежна столарија и градежна лимарија), инсталационен материјал (жици, кабли и др.) и производи што се вклучуваат на инсталационата мрежа како нејзин составен дел (кади, мијалници WC – шољи, водомери, радијатори, бојлери, струјомери/клима уреди и сл.) освен производи на бела техника и други уреди, како што се: радиоапарати, видеорекордери, плесери, фрижидери, ладилници, печки и шпорети, печки на стажно греење и други слични производи што како финални производи се вклучуваат на инсталационата мрежа.

5) амбалажа и друг материјал за пакување (палети, жици, канап, манила, рафија, лепливи ленти, хартија за пакување, етикети, налепници, виџети, упатства за употреба на производи, писмени гаранции и слични производи што се лепат или прицврстуваат на финален производ односно што се ставаат во амбалажа) и материјал што служи за ситни поправки, одржување и чистење на опрема и деловни простории (сапун, детерџент, крпи, пуцвол, метли, четки и сл.).

Промет на репродукционен материјал за преработка во угостителството**Член 17**

Како репродукционен материјал што го набавуваат без плаќање данок на промет на производи угостителско претпријатие и угостителски дуќан од член 5

став 1 точка 2 на Законот се сметаат прехрановени и други производи што служат за приготвување на храна и пијачки, освен алкохол (етанол) од тар. број 4 точка 6 на Тарифата.

Како репродукционен материјал во угостителството се сметаат и помошен и потрошен материјал и производи неопходни во процесот на преработката или продажбата на произведена храна и пијачки, како што се: мирудии и други состојки што се додаваат на храна, средства за чистење (детерџент, сапун и сл.) салвети, чепкалки и друг потрошен материјал, што не влегуваат во супстанциите на производите што им се продаваат на крајните потрошувачи.

Промет на репродукционен материјал што се користи во градежната дејност**Член 18**

Градежен материјал може, во согласност со одредбата на член 5 став 1 точка 3 од Законот, да се употреби за изградба, реконструкција, адаптација и поправка, како и за тесовно и инвестиционо одржување на градежни објекти, без оглед на сопственоста, под услов објектите да се изградуваат на основа одобрен проект од надлежниот орган.

Согласно членот 43, став 3 од Законот, а со цел за овозможување на контрола на набавниот репродукционен материјал без данок на промет, изведувачот – правно лице, е должно да води евиденција за набавката и потрошокот на овие производи по вид, количество и вредност на производите, која мора да се совпаѓа со податоците од документите за купувањето (фактура, приемница, доставница, товарен лист и др.).

Градежен материјал, без плаќање данок на промет на производи можат да набавуваат делови на претпријатие кое не е регистрирано како градежно или градежно-занаетчиско претпријатие (комунално и др.) под услов тие делови да се регистрирани за вршење на градежна дејност.

Промет на репродукционен материјал што занаетчиска задруга го користи во производството преку своите задругари**Член 19**

Производителска односно градежна занаетчиска задруга која е регистрирана за вршење на производствени односно градежни работи, може за работите што ги врши во свое име и за своја сметка, а преку своите задругари (претприсмачи здружени во задругата) да набавува, под условите од член 6 на Законот, репродукционен материјал без плаќање данок на промет на производи. Задругата може да им дава репродукционен материјал на задругарите (но не и да продава или на друг начин да отуѓува) без пресметување на данокот на промет на производи, врз основа на писмени договори, и тоа под следните услови:

1) задругата да располага со стручни работници за изработка на нормативи за потрошокот на материјал и за надзорот и водењето на работите;

2) задругарите да водат деловни книги;

3) задругарите да се здружени што се докажува со договор за здружување во задругата;

4) задругарите да го користат добисниот репродукционен материјал исклучиво за производство според договорите;

5) задругарите да го користат добисниот репродукционен материјал во рамките на утврдените нормативи за потрошокот на материјал што се составен дел на договорот;

6) и задругата и задругарите во книговодството односно во деловните книги да водат евиденција за состојбата, движењето и потрошокот на репродукционен материјал по вид, количество и вредност и најмалку еднаш во три месеци, како и по завршето на договорното производство односно градежните работи да ги усогласат тие евиденции;

7) задругарите да и го фактурираат на задругата само надоместот за извршените договорени производствени односно градежни работи, а не и за вредноста на материјалот;

8) задругата веднаш да достави до одделението за даноци во општината кај кој се води како даночен обврзник, по еден примерок од договорот за здружување во задругата и по еден примерок од секој одделен писмен договор. Задругата доставува, во рок од пет дена од денот на исплатата, извештај за секоја исплата по тој договор.

На вредноста на материјалот даден во смисла на став 1 од овој член за кој при усогласувањето на евиденциите или со контрола ќе се утврди дека не е оправдан со испорачани производи односно извршени градежни работи, а не се наоѓа ниту на залихи на задругата, задругата ќе го пресмета данокот на промет на производи и ќе го уплати во рок од пет дена од денот кога е утврден тој факт.

Одредбите од став 1 до 3 на овој член се однесуваат и на занаетчиски задруги надвор од материјалното производство и на занаетчиски задруги што се регистрирани, покрај производствени односно градежни, да вршат и услужни или други непроизводствени дејности, под услов, во смисла на член 5 став 2 од Законот, да имаат производствена дејност односно градежни работни единици или погон што се регистрирани за вршење на производствени односно градежни работи.

Набавка на производи и репродукционен материјал од страна на ремонтни претпријатија и дуќани и сервиси што се занимаваат со поправка и сервисирање на производи

Член 20

Ремонтни претпријатија и дуќани и сервиси, регистрирани за промет, поправка и одржување на производи од потрајна употребна вредност (машини, уреди, апарати) можат да набавуваат без данок на промет на производи резервни делови неопходни за вградување во производи што се поправаат и сервисираат, под условите од член 6 на Законот.

Кога резервните делови од став 1 на овој член се вградуваат во производи што се сметаат како опрема на правни лица или претприсмачи, на вредноста на продадените односно вградените делови се плаќа данок на промет на производи по стапката од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата ако се исполнети условите од член 6 на Законот.

Кога резервните делови од став 1 на овој член се вградуваат во производи што не се сметаат како опрема на правни лица или претприсмачи, на вредноста на продадените и вградени делови се пресметува и плаќа данок на промет на производи по стапките од соодветните тарифни броеви, согласно одредбите на член 15 од Законот.

Кога резервните делови од став 1 на овој член се вградуваат во финални производи на физички лица, на вредноста на продадените односно вградените делови се пресметува и плаќа данок на промет на производи по стапките од соодветните тарифни броеви. Во фактурата посебно се искажува вредноста на резервните делови за вградување, посебно данокот на промет за резервни делови, а посебно надоместот за извршената услуга.

Набавка и употреба на градежен репродукционен материјал од страна на единици на локална самоуправа

Член 21

Единиците на локалната самоуправа можат, во смисла на член 5 став 1 точка 5 од Законот, да набавуваат градежен материјал без плаќање данок на промет и во границите на утврдените нормативи на материјалот да го употребуваат или даваат (но не можат да го продаваат или на друг начин да го отуѓуваат) за вршење на овие работи под следните услови:

1) градежниот материјал да го набавуваат врз основа на писмена порачка на начинот и под условите од член 6 од Законот;

2) на продавачот да му поднесат писмена изјава која мора да биде нумерирана, датирана и потпишана;

3) работите да ги изведуваат според одобрен инвестиционен проект и одлука на надлежниот орган на единицата на локалната самоуправа.

4) да водат евиденција за видот, количеството и вредноста на материјалот од фактурите и другите документи на добавувачот, како и за состојбата, движењето и потрошокот на тој материјал.

Набавка на градежен репродукционен материјал од страна на станбени задруги заради изградба на станови или станбени згради, за своите членови – задругари

Член 22

Станбена задруга од член 5 став 1 точка 6 на Законот која е регистрирана кај надлежниот суд во согласност со Законот за изградба на станови односно станбени згради врз основа на одобрен проект, може од името и за сметка на своите членови – задругари да набавува градежен материјал без плаќање данок на промет и може тој материјал да го користи за тие цели и да им го отстапува на задругарите без плаќање данок на промет, и тоа на територијата на општината односно градот за која е основана задругата. Под територија на општината односно градот, во смисла на точка 6 од член 5 на Законот, се подразбира територијата на која надлежната филијала на Службата на општествено книговодство врши контрола на работењето на задругата. Како изградба на станови или станбени згради се смета изградба на нови станови или станбени згради, како и доградба односно надградба, реконструкција или адаптација на постојни градежни објекти, под услов за тоа да постојат одобрен проект и соодветна дозвола.

Станбена задруга може да набавува градежен материјал без плаќање данок на промет, во смисла на член 6 од Законот, под следните услови:

1) да има непосредно организирана градежна оператива (градежен погон, градежна работна единица) или стручна служба за контрола и надзор над изведувањето на градежните работи и за следење на потрошокот на набавениот градежен материјал;

2) да организира и води евиденција за видот, количество и вредноста на градежниот материјал од фактурите и другите документи на добавувачот, како и за потрошокот на материјалот.

Станбената задруга може да набавува градежен материјал за изградба на станови или станбени згради без плаќање данок на промет на еден од следните начини:

1) ако набавува материјал за изградба на објекти што ги изградува сама или преку друга градежна организација, тој материјал го искажува во своето книговодство како залиха на сопствен материјал и преку истото ги следи состојбата и движењето односно набавката и потрошокот;

2) ако набавува материјал за потребите на своите задругари и го чува на свос складните (магацин и сл.) при отстапувањето (давањето) на тој материјал се намалуваат обврските на задругата по основ на авансите примени од своите членови – задругари;

3) ако набавува материјал за потребите на своите членови, кои тој материјал непосредно го преземаат од стовариштето на продавачот (производителот или трговското претпријатие што врши промет на големо), авансите добиени од задругарите ќе се намалат за вредноста на преземениот материјал, а за состојбата и движењето на така преземениот материјал задругата ќе води посебна даночна евиденција.

На крајот од секое полугодие или во пократок рок односно по завршетокот на изградбата на објектот, материјалот на градилиште се попишува заради утврдување на потрошокот односно заради проверка на употребата на материјалот во рамките на нормативите. По завршувањето на градбата, за вишокот на материјал според пописот што не е вграден според одобрениот проект, задругата уплатува данок на промет во рок од пет дена од денот на извршениот попис и констатирањето дека постои вишок на материјалот.

Набавениот градежен материјал станбената задруга може да му го отстапува односно дава на задругар без пресметување и плаќање данок на промет на производи за тој сам или со помош на други да го вгради исклучиво во својот стан односно станбена зграда под следните услови:

1) станбена задруга со задругарот да склучува писмен договор за работи на изградба на објект што самиот задругар ги изведува;

2) задругарот да има проект односно соодветна техничка документација со предмер и претсметка што ги одобрила станбена задруга или овластена организација, со обврски тие услови да се исполнети при влугувањето во членство на задругата и задругарот сите права да може да ги оствари дури откако тие услови ќе бидат исполнети;

3) за секој градежен објект што задругарот сам, во целост или делумно, го гради да се обезбеди уредна даночна евиденција и контрола на потрошокот на набавениот градежен материјал без пресметување и плаќање данок на промет, со обврска стручната служба на задругата тримесечно да ја усогласува книговодствената евиденција со ситуацијата на градбата на објектот, со тоа што конечно пресметка и контрола на потрошокот на материјал задолжително да се извршат од завршетокот на градениот објект;

4) стручната служба, во рамките на својот надзор и контрола над изградбата на објектите, да обезбеди така набавениот градежен репродукционен материјал да се користи според утврдените нормативи што мораат да бидат во согласност со урбанистичките услови и со дозволата за градба што ја издава надлежниот орган на управата;

5) ако набавениот материјал без платен данок на промет задругарот го тропи ненаменски односно ако не го вгради во градежниот објект, задругата е должна да пресмета и плати данок на промет во рок од пет дена од денот на констатирањето на таквата ненаменска потрошувачка.

Продажба на градежен материјал на индивидуален земјоделски производител, заради изградба на земјоделски објект

Член 23

Индивидуален земјоделски производител од член 5 став 1 точка 8 на Законот на кого земјоделското производство му е единствено и основно зајмање и кој е

осигурен според прописите за здравствено односно пензиското осигурување на земјоделците, како и физичко лице во чие домаќинство најмалку еден член е осигуран според прописите за здравственото односно пензиското осигурување на земјоделците, може под условите од член 6 на Законот да набавува градежен репродукционен материјал заради изградба или адаптација на земјоделски објекти (интали, трла, силоси, магацина за чување земјоделски производи на земјоделците и слично).

Промет на опрема

Член 24

Како промет на производи што не служат за крајна потрошувачка на кои данок на промет на производи се плаќа по повластена (бенсфицирана) стапка од 3% од тар. број 8 на Тарифата, се смета, согласно со одредбата од забелешката 1 кон тој тарифен број, продажбата на опрема на правно лице и на претприемач на начинот и под условите пропишани со член 6 од Законот. Физичко лице може да продава опрема односно делови на опрема со плаќање данок на промет по бенсфицирана даночна стапка од тар. број 8 на Тарифата на данокот на промет под услов да се плаќа само преку жиро-сметка.

Под опрема на која при продажбата на овластени купувачи на начинот и под условите од член 6 на Законот продавачот пресметува и плаќа данок на промет на производи по стапка од 3% од тарифниот број 8 на Тарифата се подразбираат основни средства (машини, уреди, апарати и др.) кои служат за вршење дејност, предмети на ситен инвентар определени според прописите за амортизација, средства за лична заштита при работа, лична заштитна опрема и делови на опрема.

Како опрема од став 3 на овј член не се сметаат патнички автомобили и резервни делови за автомобили, мебел и делови на мебел и теписи што служат за опремање на канцеларии и други административни простории, уметнички дела на ликовна и применета уметност и украсни предмети (лустери, вазни и украсни фигури).

Заради следење на набавката и контрола на користењето на опремата, купувачот – правно лице води евиденција за набавката и потрошокот на тие производи по видот, количеството и вредноста, што мора да се совпаѓа со податоците од фактурата за купување (присмница, доставница, товарен лист или други документи). Купувачот на опрема – претприемачот, води книга на набавката и употребата на репродукционен материјал и опрема што, во смисла на став 4 од член 6 на Законот, не може да ги продаде односно отуѓи во рок од пет години од денот на набавката.

Увоз на производи заради натамошна продажба, репродукција или преработка

Член 25

Правни лица и претприемачи можат само под условите од член 6 на Законот да увезуваат производи заради натамошна продажба, репродукција и преработка без плаќање данок на промет и да увезуваат опрема со плаќање данок на промет по повластена даночна стапка од тар. број 8 од Тарифата.

Кога увозникот увезува производи во своје име и за своја сметка, изјава за даночно ослободување и дава, пред царинисење на производите, на царинарницата преку која се врши увозот, а кога ги увезува во своје име а за туѓа сметка, писмена изјава од корисникот на увозот за даночно ослободување пред царинисењето на производите поднесува до царинарницата преку која се врши увозот.

На увозот на производи од став 1 на овој член што не е извршен на начинот и под условите од член 6 на Законот, данок на промет се плаќа по стапките од соодветните тарифни броеви на Тарифата, зависно од тоа кон производи се увезуваат.

Член 26

На увозот на опрема од точка 1 алинеја прва од тар. број 8 на Тарифата, за вршење дејности на начинот и под условите под член 6 на Законот се плаќа данок на промет по стапка од точка 1 на тар. број 8 од Тарифата. Царинарницата го пресметува и наплатува данокот заедно со царината и другите увозни давачки.

Како увоз на опрема, во смисла на став 1 од овој член, се смета и привремениот увоз на опрема.

Услови за продажба на производи без плаќање данок на промет од член 5 на Законот

Член 27

Производи од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точките 10 и 11 од Законот можат да продаваат без плаќање данок на промет производителско претпријатие или производителски дуќан, трговско претпријатие кое е регистрирано за вршење промет на големо и претпријатие кое е регистрирано за увоз.

Производите од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точките 10 и 11 од Законот не можат да се продаваат без плаќање данок на промет од продавници и други деловни единици што за производите се задолжуваат по продажните цени со пресметан данок на промет на производи (продавници на мало).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, физичко лице може да продава производи без плаќање данок на промет под услов тие производи да се плаќаат преку жиро-сметка, и тоа:

- сопствени производи на трговско претпријатие или дуќан и на угостителско претпријатие или дуќан што тие производи ги набавуваат заради натамошна продажба;

- земјоделски производи на производителско или угостителско претпријатие и дуќан што тие производи ги набавуваат заради репродукција или преработка;

- индустриски и други отпадоци (крпи и други текстилни отпадоци, старо железо, стакло, отпадна или употребувана хартија, картон-лепенка и др.) на производителско претпријатие или дуќан.

Ако купувачот од став 3 на овој член му изврши плаќање на физичко лице во готово, ќе пресмета данок на промет во име на продавачот и ќе го уплати на пропишаните сметки во рок од пет дена од денот на исплатата, освен во случаевите што ќе ги пропише Владата. Пресметка на данокот на промет купувачот врши со примена на пресметаната даночна стапка на продажната вредност на продадените производи.

Член 28

Производите од член 5 став 1 точка 1 до 8 и точка 10 и 11 од Законот можат да се продаваат без плаќање данок на промет ако се исполнети следните услови:

- 1) производите да се продаваат од стовариште, од магацин и сл. или транзитно (промет на големо);

- 2) производите да се продаваат врз основа на писмена порачка на купувачот и со задолжително издавање на фактура;

- 3) производите да се продаваат со безготовинско плаќање, со вирман од жиро-сметката на купувачот на жиро-сметката на продавачот.

Даночниот обврзник – претприемач писмено го известува одделението за даноци во општината за бројот на жиро-сметката и кај кого е отворена.

- 4) купувачот пред преземањето на производите односно пред испоставената фактура да му дал на продавачот писмена изјава дека купените производи ќе ги користи исклучиво за целите од член 5 став 1 точка 1 до 7 на Законот. Изјавата мора да биде нумерирана, датирана и потпишана од овластени лица.

Писмената изјава од став 1 на оваа точка купувачот ја дава на писмената порачка или како посебен прилог кон писмената порачка пред извршениот промет односно пред издавањето на фактура. Ако писмената изјава се дава како посебен прилог кон писмената порачка, таа мора да содржи податоци за видот, количеството, единицата на мера, цената и вредноста на производите. Ако во текот на годината по еден договор, кој задолжително содржи вид и количество на производите, sukcesивно се испорачуваат производите, купувачот може во првата писмена порачка или во договорот да даде писмена изјава, а при подоцнежните испораки продавачот во фактурите за продажбата на производи се повикува на бројот и датумот од тој договор односно писмена порачка во која е дадена таквата писмена изјава:

- 5) во фактурата за продажбата на производи продавачот да внесол клаузула дека производите се продадени врз основа на писмената изјава, со повикување на бројот и датумот од таа изјава. Примената изјава продавачот ја приклучува кон кописто од фактурата за продадените производи.

Член 29

Ако при продажбата на производи од член 5, став 1 точка 1 до 8 и точките 10 и 11 од Законот се исполнети сите услови од член 6 на Законот, данокот на промет не се плаќа.

При набавката на производи за сопствена крајна потрошувачка од страна на правни лица и претприемачи во смисла на член 15 од Законот се плаќа данок на промет по стапките од тарифните броеви 1, 5 и 6 од Тарифата, намалени за 50%.

Правното лице кое набавува производи заради давање без надомест во вид на репрезентација, реклама, подарок и сл. (алкохолни пијалаци, преработки од тутун, часовници, производи од злато и благородни метали и др.) плаќа данок на промет, во рок од пет дена од денот на настанување на даночната обврска.

IV. ДАНОЧНА ОСНОВИЦА

Член 30

При продажбата на производи на крајните потрошувачи, даночната основица претставува продажната цена на производот која не содржи данок на промет на производи.

Под продажна цена на производите од став 1 на овој член се подразбира вкупниот бруто надомест што купувачот му го плаќа на продавачот.

Даночната основица може да се намали за попустот што продавачот во вид на рабат му го дава на купувачот под услов рабатот да е писмено договорен и на купувачот да му е искажан (одобрен) непосредно во фактура.

Даночната основица на данокот на промет за преработки од тутун-цигари е малопродажната цена во која е пресметан данокот на промет на производи што ја определил производителот. Ако производителот на

преработки од тутун ја промени малопродажната цена на цигарите на кои е пресметан и платен данок на промет, продавачот на мало (трговски претпријатија и трговски дуќани, угостителски претпријатија и угостителски дуќани) постапува во согласност со одредбата од член 46 на Законот.

Кај увозот на преработки од тутун-цигари даночната основица во смисла на став 1 од овој член, ја утврдува увозникот. За даночната основица увозникот го известува надлежниот орган на управата за работи на цените и царинарницата преку која се увезуваат цигарите.

Царинарницата го пресметува и наплатува данокот на промет со примена на пропишаната стапка на продажната цена, со пресметан данок на промет, која што ја пријавил увозникот во моментот на царинењето.

Утврдената малопродажна цена на увозните цигари на која данокот на промет е пресметан и платен, не може да се менува без претходна пријава до органот на управата надлежен за работи на цените и до царинарницата преку која е извршен увозот.

Царинарницата по пријавата за промена на продажната цена како даночна основица ја пресметува и наплатува разликата на данокот на промет на залихите што се наоѓаат кај увозникот. Продавачот на мало (трговски претпријатија и трговски дуќани, угостителски претпријатија и угостителски дуќани) кај промената на малопродажните цени на увозните цигари постапува во согласност со одредбите на член 46 на Законот.

Даночната основица на данокот на промет на нафтени деривати ја сочинува рафинериската цена зголемена за зависните трошоци и трошоците на трговијата (маржата).

Во смисла на член 22 став 1 точка 4 од Законот под активна камата се подразбира приходот остварен од активни камати по дадените кредити, освен приходите од каматите остварени по основ на вршење кредитни услуги за кои е пропишано даночно ослободување а под пасивна камата остварената пасивна камата по основ на примени кредити и пасивната камата по основ на депозитите на правни и физички лица, освен пасивните камати по основ на примени кредити за кои е пропишано даночно ослободување.

Член 31

Даночната основица на данокот на промет на производи што физичко лице само ги изработува, а што подлежат на обврската на годишна регистрација како и на прометот на употребувани патнички автомобили, други моторни возила и пловни објекти што се врши непосредно помеѓу физички лица претставува прометната вредност на сите производи што ја утврдува Одделението за даноци според местото на живалиштето на физичкото лице кое го изработило производот односно според местото на седиштето на продавачот на патнички автомобили, други моторни возила и пловни објекти.

Член 32

Под прехранбени производи од точка 1 на член 14 до Законот на кои не се плаќа данок на промет на производи, се подразбираат:

1) сите видови леб (пченичен, ржен, јачмен, пченкарен, леб од хелда, леб од соја, леб од трици, леб од компири) што се става во промет под називот: бел, полубел, црн, и др. освен пчиња и други пекарски производи, како што се: кифли, переси, февреси, погачи, лепињи, кајзерници, сите видови колачи, бурек и други пекарски и слаткарски производи;

2) млеко (кравјо, овчо, козјо и др.) што се пушта во промет во течна состојба-свежо, пастеризирано, хо-

могенизирано, кондензирано освен чоколадно млеко, кисело млеко, јогурт, павлака, кефир, путер, сирење и други производи од млеко;

3) масло за јадење од сончоглед, соја, маслини и пченкарни никулци и други масла што служат за човечка исхрана, освен маргарин и мајонез;

4) масла за јадење – животински и растителни што служат за човечка исхрана, како што се: топена и пресувана маст, топен лој и маст, растителна мрснотија, растителна маст и кравја маст.

Под производи што се извезуваат во странство се подразбираат и производи што извозно-увозно се царинат без преминување на царинската линија во согласност со член 18 точка 10 од Царинскиот закон.

Под производи што Македонскиот црвен крст ги добива без надомест или производи што ги набавува на начинот и под условите определени во член 6 од Законот, а што ги користи за намени заради кои е основан, се подразбираат производи што Македонскиот црвен крст непосредно ги користи во вршењето на својата дејност, како што се: прехранбени производи, основни производи на земјоделството, и сл., освен следните производи што се наменети за лична потрошувачка:

1) нафтени деривати;
2) преработки од тутун
3) алкохолни пијалаци, освежувачки безалкохолни пијалаци, минерални газирани води и алкохол (етанол);
4) патнички автомобили;
5) украсни и други производи од сите видови и форми изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали;

6) природни бесценети камења и природни бисери и производи од сите видови и форми изработени со бесценети камења и бисер;

7) парфимериски и козметички производи;
8) со рака јазлувани теписи со повеќе од 120.000 јазли по м²;

9) кожа од рептили и сите производи изработени од таа кожа, како и природни крзна и производи од тоа крзно;

10) кафе (сурово, пржено, мелено и екстра).
Под лекови од точка 12 на член 14 од Законот на кои не се плаќа данок на промет, се подразбираат производи што се пуштаат во промет како лекови и помошни лековити средства. Производителот, увозникот или продавачот на лекови на големо при пуштањето на лекови во промет во аптеките и другите продавници на мало постапува во согласност со одредбите од член 42 на Законот.

Лекови, во смисла на Законот со кој се уредува пуштањето на лекови во промет, се:

1) готови лекови;
2) лековите супстанции со определен хемиски состав, мешавини на лековите супстанции (полупроизводи), како и лековити растенија и лековити супстанции од растително и животинско потекло што служат за приготвување на лекови;

3) производи што во аптеките се изработуваат од лековити супстанции и се издаваат врз основа на рецепт или без рецепт (магистрални и галенски препарати);

4) крв, крвни деривати и други сродни производи (препарати што се употребуваат како замска за крв, препарати за регулирање на електролити, серуми и други производи добиени од крв).

Како готови лекови се сметаат препарати со утврден квалитативен и квантитативен состав што се произведени по индустриски или лабораториски пат, а се пуштаат во промет во форма и пакување во кои ги ставил производителот: вакцини; препарати за дијагностика и терапија што содржат радиоактивни материи (радиофармацевтски препарати) диететски препарати со терапевска индикација; противотрови (антидоти); кон-

трастни и други дијагностички средства што се внесуваат во човечкиот односно животинскиот организам.

Како помошни лековити средства се сметаат производи и супстанции од растително, животинско, минерално и синтетско потекло што помагаат односно го овозможуваат дејството на лекови, или други терапевтски постапки и средства со благо дејство што можат да бидат користени кај определена состојба на болест или доба на животот.

Како помошни лековити средства се сметаат:

1) препарати во различни фармацевтски форми само за надоворешна и перорална употреба, што можат да бидат корисни за ублажување на одредени состојби (средства за ублажување на различни тегоби, за регулирање на одделни физиолошки функции и со слични намени и дејствувања);

2) чаеви и мешавини на чаеви што се приготвуваат од растителни дроги со благо дејство;

3) завоен материјал и средства за шиене на рани и спречување на крвање (вата и производи од вата, газа и производи од газа, завои, лепливи - адхезивни фластери, хируршки конец катгут и други средства за шиене на рани и спречување на крвање);

4) стоматолошки материјал кој непосредно доаѓа во допир со ткивото на усната шуплина (материјал за исполнување и стоматолошка протетика);

5) производи што хируршки се вградуваат во организмот (вештачки зглобови, срцеви залистоци, електронски стимулатори, медицирани и немедицирани интраутерни влошки и други механички средства за заштита од несакана бременост и сл.);

6) дијагностички средства што не се внесуваат во организмот, служат за поставување дијагноза (тест-серуми, дискови за антибиограми, тест-ленти, плочки и сл.);

7) медицински прибор за еднократна употреба (игли, шприцеви, прибор за трансфузија, инфузија и дијализа, катетери, сонди, контактна амбалажа и сл.);

8) други производи и супстанции што ќе ги определат надлежниот орган за управата.

Право на набавка на патнички автомобили без плаќање данок на промет на производи под условите од член 14 став 1 точка 14 од Законот имаат инвалидните лица што ќе му поднесат на продавачот писмен наод и мислење од надлежната инвалидска комисија дека имаат телесно оштетување поради загубување, оштетување или фатеност на долните екстремитети или карлицата од најмалку 80% според листата на телесни оштетувања или дека го загубиле видот на обете очи. Наодот и мислењата на надлежната инвалидска комисија не можат да бидат постари од шест месеци.

Инвалидно лице кое има повеќе од 18 години живот може да оствари право на даночно ослободување ако патнички автомобил чија работна зафатнина не преминува 1,8 литри работна зафатнина го набавува исклучиво за личен превоз и ако на продавачот, покрај писмениот наод и мислење на надлежната инвалидска комисија, му ги поднесе на увид и следните докази:

1) дека е способно да управува со патнички автомобил, што се докажува со соодветна возачка дозвола на името на тоа лице;

2) дека според прописите остварило право на нега и помош од друго лице кое има возачка дозвола и кое ќе управува со тој автомобил исклучиво за превоз на тоа инвалидно лице, ако тоа не може да има возачка дозвола поради наведените телесни загуби, оштетување или фатеност, што се докажува со соодветно решение со кое е остварено правото на нега и помош, како и со возачката дозвола на лицето кое ја дава таа нега и помош.

Продавачот е должен за сите наведени докази врз основа на кои инвалидното лице остварува право на

набавка на патнички автомобил да внесе соодветни податоци во фактурата за продажбата на патничкиот автомобил на тоа лице без пресметување на данокот на промет на производи. Одделението за даноци во општината го потврдува на фактурата ослободувањето на плаќање данок на промет на производи, врз основа на што патничкиот автомобил може да се регистрира а на грбот од фактурата става забелешка за надлежниот орган за регистрација на возила со следната содржина: „Ако инвалидното лице го отуѓи возилото во рок од пет години од денот на набавката, должно е да го плати данокот на промет од кој било ослободено“.

Давањето возилото на друго лице на употреба, освен ако во возилото е инвалидното лице, подлежи на плаќање данок на промет.

Ако инвалидното лице остварило право на ослободување од плаќање данок на промет на купен патнички автомобил во сообраќајната дозвола на тој автомобил, во рубриката Забелешка, се запишува текстот;

„Оттуѓувањето до _____ (да се запише датумот од пет години) подлежи на плаќање данок (член 14 точка 14 од Законот)“.

„Управува инвалидното или друго лице ако истовремено го превезува инвалидното лице“.

Забелешката во сообраќајната дозвола има значење дека според член 14 став 1 точка 14 од Законот тоа возило не може да се отуѓи без претходно плаќање данок на промет во рок од пет години од денот на набавката на возилото, како и дека не може да му се дава на употреба на друго лице, освен ако во возилото истовремено не се наоѓа и инвалидното лице.

Органот надлежен за регистрација на возила не може да го регистрира патничкиот автомобил што инвалидното лице го набавило без плаќање данок на промет на друго лице пред истекот на рокот од пет години од денот на неговата набавка ако инвалидното лице не поднесе потврда од Одделението за даноци во општината дека го уплатило данокот на промет, заедно со каматата од денот на купувањето до денот на продажбата на патничкиот автомобил.

V. ДАНОЧНИ ЕВИДЕНЦИИ

Член 33

Заради правилно и навремено пресметување и плаќање на данокот на промет на производите, правните лица – даночните обврзници од член 9 10 и 20 на Законот кои вршат промет на производите или услугите како своја дејност обезбедуваат во своето книговодство и во вонкниговодствената даночна евиденција податоци за даночните основици по тарифни броеви и по исти даночни стапки, врз основа на кои се утврдува, плаќа и насочува аконтацијата, како и податоци врз основа на кои тој данок периодично и конечно се пресметува.

Аналитичното евидентирање на даночните основици на кои се применуваат различни даночни стапки од исти тарифни броеви, даночниот обврзник може да обезбеди и со вонкниговодствена евиденција, која мора да биде усогласена со соодветните книговодствени податоци.

Правното лице – купувач, кој купува производи како репродукционен материјал, опрема или производи за сопствена крајна потрошувачка ги обезбедува во своето книговодство или во вонкниговодствената евиденција сите податоци за состојбата и движењето на тие производи. На тие производи што ќе се потрошат ненаменски или ќе се отуѓат се плаќа данок на промет по стапките од тарифните броеви во кои се распоредени тие производи.

Правното лице – даночниот обврзник што ги продава производите на претприемачот во смисла на член 6

од Законот како репродукционен материјал, односно како опрема или како производи наменети за натамошна продажба на крајните потрошувачи, за продадените производи издава фактура чија копија ја одлага во својата книговодствена документација, а кон која се прилага порачката и изјавата за даночното ослободување, односно за плаќање на данокот по бенефицирана даночна стапка. Еден примерок на копијата на фактурата се доставува во пропишаниот рок до одделението за даноци во општината во која е издадено одобренieto за вршење на дејност.

За сите продажби евидентирани во книговодствената или вонкниговодствената даночна евиденција од став 3 и 4 на овој член даночниот обврзник ги одлага во својата книговодствена документација копиите на фактурите, кон кои ги прилага писмените порачки и даночните изјави на купувачите.

Евидентирање на набавниот репродукционен материјал и опрема

Член 34

Правното лице – купувачот кој набавува репродукционен материјал без плаќање на данок на промет, односно опрема со плаќање данок на промет по пониска (повластена) даночна стапка обезбедува во книговодството односно во вонкниговодствената даночна евиденција податоци за набавката, движењето и потрошокот на тој материјал, односно на опремата, по видот, количината и вредоста од фактурата, приемницата, доставницата, товарниот лист и другите документи за извршената набавка.

Набавка на производи заради натамошна продажба

Член 35

Даночниот обврзник кој врши промет на производи преку своите продавници или други продажни објекти, согласно со одредбите на член 24 став 3 точка 7 од Законот, во цените на производите пред нивната испорака на тие продавници односно на деловните единици, го пресметува данокот на промет на производи.

Водеење на даночната евиденција од страна на даночните обврзници – претприемачи

Член 36

Даночниот обврзник – претприемачот ги води следните книги:

- 1) книга на прометот;
- 2) книга на набавката и употребата на репродукционен материјал и опрема;
- 3) книга на жиро-сметката.

Даночниот обврзник – претприемачот кој врши трговска и угостителска дејност, покрај книгите од став 1 на овој член, води и книга на пресметката на данокот на промет. Составен дел на книгата на пресметката на данокот на промет е приемниот лист за угостителство.

Книгите од став 1 на овој член имаат карактер на јавна исправа и се водат со поврзани листови или на слободни листови ако се водат преку сметач. Книжењето во книгите се врши ажурно по начелата на уредност и точност, врз основа на веродостојни исправи по хронолошки ред.

Образецот на книгите од став 1 и 2 на овој член е составен дел на овој правилник.

Книгите од став 1 и 2 на овој член претходно ги заверува Одделението за даноци во општината.

Водеење на книга на промет

Член 37

Даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност води книга на прометот на образецот КПУ.

Даночниот обврзник – претприемач кој врши производствена или услужна занаетчиска дејност или друга дејност води книга на прометот на образецот КП.

Ако даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска дејност води трговска книга по прописот со кој се регулира трговијата, не води книга на прометот.

Водеење на книга на прометот (образец КПУ) од страна на даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност

Член 38

Даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност го евидентира остварениот промет најдоцна наредниот ден за претходниот ден и тоа за остварениот промет на храна во колоните 4 и 5, за промет на пијачки во колоните 7 и 8, а за другиот промет во колоните 10 и 11.

Во колоните 6,9 и 12 даночниот обврзник го внесува датумот на извршените уплати по издадените фактури за прометот остварен преку жиро-сметката. Под датум на извршената уплата се подразбира датумот на уплатата назначен во изводот за втасаната уплата.

Во колоните 4, 7 и 13 даночниот обврзник, покрај книжењето на остварениот промет од храна и пијалаци, ги книжи и утврдените разлики на остварениот промет помеѓу книгата на пресметката на данокот на промет и книгата на прометот (Образец КПУ) по тримесечната пресметка.

За секое тримесечие посебно се собираат податоци од колоните 4, 5, 7, 8, 10, 11 и 13 во вид на меѓузбир, а во наредниот ден под меѓузбирот се искажува и кумулативниот збир на остварениот промет од 1 јануари до крајот на односното тримесечие.

Водеење на книга на прометот (Образец КП) од страна на даночните обврзници-претприемачи кои вршат производствено-занаетчиска или услужна дејност

Член 39

Во книгата на прометот што се води на образецот КП се книжи остварениот промет за продадените производи, односно извршени услуги секојдневно, а најдоцна наредниот ден за претходниот ден, на следниот начин:

- 1) во колоните 4 и 6 се искажува продажната вредност со данокот на промет на продадените производи во готово, односно преку жиро-сметка;
- 2) во колоните 5 и 7 се искажува продажната вредност на производите што се ослободени од плаќање данок на промет (репродукционен материјал, продажба на производи заради натамошна продажба и др.) во готово, односно преку жиро-сметка;
- 3) во колоните 10 и 12 се искажува вредноста на извршените услуги, со данокот на промет, наплатени во готово, односно преку жиро-сметка;
- 4) во колоните 11 и 13 се искажува вредноста на извршените услуги што не подлежат на плаќање на данок на промет на услугите наплатени во готово, односно преку жиро-сметка;
- 5) во колоните 8 и 14 се внесува датумот на извршените уплати по издадени фактури за остварен промет преку жиро-сметка. Под датум на извршените уплати

се подразбира датумот на уплатата назначен во износот за втасаната уплата.

6) во колоната 18 се книжи пресметката на данокот на промет по истекот на секои 15 дена во месецот;

7) во колоната 16 се внесува соодветниот тар. број од Тарифата на данокот на промет, во колоната 17 пресметаната стапка на данокот на промет, а во колоната 18 – износот на пресметаниот данок на промет, што се добива со примена на пресметаната стапка од колоната 17 на збирот на колоните 4 и 6 односно 10 и 12.

По истекот на секои петнаесет дена во месецот, во книгата на прометот се собираат податоците од сите колони во вид на меѓузбир, а во наредниот ред, под меѓузбирот, се искажува и кумулативниот збир на остварениот промет од 1 јануари до крајот на месецот на тековната година.

Книга на набавка и употреба на репродукционен материјал и на опрема

Член 40

Даночниот обврзник – претприемачот кој набавува производи заради репродукција или преработка без плаќање данок на промет и опрема со плаќање на данок на промет по пониска – повластена стапка, води книга на набавката и употребата на репродукциониот материјал и опремата.

Во книгата на набавката и употребата на репродукциониот материјал и на опремата што се води на образецот КРМ, даночниот обврзник ја евидентира набавката, употребата и состојбата на набавениот репродукционен материјал и опрема.

Книгата на набавката и употребата на репродукциониот материјал и опремата се води на посебни картички за секој вид репродукционен материјал и опрема, на следниот начин:

1) во колоната 3 се внесуваат податоци за набавката на репродукциониот материјал или опремата (назив на добавувачот, број и датум на фактурата) и податоците за употребата на репродукциониот материјал (број на интерниот документ – спецификација, работниот налог и сл.). Интерниот документ за употреба на репродукциониот материјал мора да содржи податоци за количината и вредноста на потрошениот репродукционен материјал и количината и вредноста на производите во кои е вграден репродукциониот материјал;

2) во колоните 4, 5, 6 и 7 се внесуваат соодветни податоци за набавката на репродукциониот материјал или опремата, а во колоните 8, 9 и 10 податоци за употребата односно за потрошокот на репродукциониот материјал;

3) во колоните 11, 12 и 13 се искажува состојбата на репродукциониот материјал на залихите;

4) во колоната 14 се внесува датумот на отуѓувањето на опрема.

Промената во книгата на набавката и употребата на репродукциониот материјал и на опремата се книжи во рок од осум дена од денот на настанувањето на промената. Даночниот обврзник кој секојдневно го употребува репродукциониот материјал може да врши книжење врз основа на спецификацијата за десетдневната употреба на репродукциониот материјал.

Книга на жиро-сметката

Член 41

Даночниот обврзник – претприемачот води книга на жиро-сметката на образецот КЖС, во која поединечно ги внесува промените за состојбата и движењето на паричните средства на жиро-сметката.

Книжењето во книгата на жиро-сметката се врши во рок од осум дена од денот на настанатата промена од датумот на изводот.

Книга на пресметката на данокот на промет и Приемен лист за угостителството

Член 42

Даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска или угостителска дејност води книга на пресметката на данокот на промет на Образецот КДП во кој ги внесува податоците врз основа на кои се утврдува и плаќа данокот на промет.

Во колоните за продажната вредност на набавените производи се внесуваат податоците за продажната вредност на набавените производи со пресметаниот данок на промет на производи, распоредени по тарифни броеви и исти даночни стапки на данокот на промет. Покрај податоците за вредноста на набавените производи, во книгата на пресметката на данокот на промет се внесуваат и податоците за промената на цените на стоките (зголемување, намалување, промена на стапката на данокот на промет), враќањето на стоките и расходот (кало, растур, расипување и крш). Промените на цените се книжат врз основа на пописот, а расходот (кало, растур, расипување и крш) – врз основа на записникот.

Даночниот обврзник – претприемачот кој врши трговска дејност ги внесува податоците за продажната вредност на набавените производи во соодветната колона на Образецот КДП од колоната 10 на приемен лист за трговија на мало – Образец ТМ/1 кој го води според пописот со кој се уредува начинот на водење евиденција во трговијата.

Даночниот обврзник – претприемач кој врши угостителска дејност ги внесува податоците за продажната вредност на набавените производи од приемен лист за угостителство – Образец ПЛУ, кој се составува за секој ден.

Образецот ПЛУ Приемен лист за угостителство се пополнува најдоцна наредниот ден за претходниот ден на следниот начин:

1) во колоните 4, 5 и 6 даночниот обврзник ги внесува податоците за дневно произведената храна (јадене, пијалаци и др.) најдоцна наредниот ден за сета храна произведена претходниот ден; збирот на колоната 6 од приемен лист се внесува во книгата на пресметката на данокот на промет;

2) во колоните 10, 11 и 12 даночниот обврзник ги внесува податоците за набавките на алкохолни и безалкохолни пијалаци по количина, цени и вредности без данок на промет;

3) во колоната 13 се искажува пропишаната стапка на данокот на промет;

4) во колоната 14 се искажува износот на данокот на промет по единица производ.

6) во колоната 16 се искажува продажната вредност на набавените пијалаци со данокот на промет; износот на продажната вредност по тарифни броеви и стапки на данокот на промет се искажува во посебни износи – подзбирови; износот на подзбирот се внесува во соодветната колона на книгата на пресметка на данокот на промет.

Во книгата на пресметка на данокот на промет се внесуваат податоците за продажната вредност на набавените производи (стоки, пијалаци и храна) најдоцна во рок од осум дена од денот на настанувањето на промената.

Член 43

Заради утврдување на аконтациите на данокот на промет, книгата на пресметка на данокот на промет се...

собира по истекот на секое тримесечие а аконтацијата на данокот на промет се утврдува на следниот начин:

1) по последното книжење во тримесечието се собираат пренесените залихи од претходната година и книжењата извршени во односното тримесечие;

2) под вака добиениот збир се внесуваат залихите на производите на крајот од тримесечието што се утврдуваат со попис и се одбиваат од претходниот збир, а во третиот ред се искажува разликата која претставува остварен промет за односното тримесечие;

3) под вака добиената разлика се внесува износот на наплатените побарувања за продадените производи што се одбиваат од остварениот промет а во петтиот ред се искажува наплатениот промет;

4) на вака добиениот наплатен промет се применува пресметаната даночна стапка, а во шестиот ред се искажува износот на обврската на данокот на промет.

Член 44

Книгите од член 37 на овој правилник се заклучуваат со состојбата на 31 декември најдоцна до 31 јануари на тековната година.

Книгите се чуваат најмалку 10 години по истекот на деловната година на која се однесуваат, а документацијата врз основа на која се вршени книжења – најмалку две години.

Заклучените книги ги заверува даночникот обврзник со свој потпис и печат и со потпис на одговорното лице што ја води даночната евиденција.

Даночни евиденции што се водат при откупуот, преработката, производството и продажбата на предмети од кршено злато

Член 45

Даночните обврзници што откупуваат, преработуваат, произведуваат и продаваат предмети од кршено злато водат евиденција за преработката на кршеното злато и евиденцијата за производството и продажбата на предмети од злато. Тие даночни обврзници за секоја количина на купено кршено злато му издаваат потврда на продавачот на тоа злато.

Евиденцијата за преземањето на предмети од злато или од кршено злато што се примаат на поправка или на изработка на нов предмет од тоа злато мора да содржи: реден број и датум на потврдата за преземање на предметот од злато или од кршено злато, со податоци за видот на предметот односно за златото и неговата маса, во грамови, и за финоста (на пример: 950, 840, 750, 583), презиме, име и адреса на порачувачот и бројот на неговата лична карта и податоците за извршената поправка или за изработка на нови предмети, со нивната маса, во грамови, и за финоста на златото.

Евиденцијата за купувањето на кршено злато мора да содржи: реден број и датум на потврдата за купување на злато, презиме, име и адреса на продавачот на злато, податок за кудена маса на златото, во грамови и податок за финоста на златото. Евиденцијата се води на Образецот ЕЗ – Евиденција за купување и преработка на злато, кој е составен дел на овој правилник.

Врз основа на податоците од евиденцијата од став 2 и 3 на овој член на крајот од годината даночниот обврзник составува збирен преглед, кој содржи податоци за преработката на кршеното злато: за залихите на златото од претходната година во грамови и по финоста; за преработените количини на злато во тековната година; за вкупната количина на кршено злато во грамови и по финост и за потрошокот на злато за услуги во грамови и по финост; за производството и продажбата на предмети од злато; за залихите на злато од претходната

година, во парчиња грамови и по финост; за производството во тековната година во парчиња грамови и по финост; за вкупната количина, во парчиња, грамови и по финост; за продажбата во тековната година на одделни предмети од злато, со ознака за финоста.

Потврдата за купување на кршено злато мора да содржи: презиме и име на продавачот на злато, негова адреса и број на личната карта: податоци за видот на предметите од кршено злато во грамови и по финост: цена по еден грам злато со финост 999/1000 и вкупен износ на вредноста на купеното злато. Потврдата мора да биде нумерирана и датирана и мораат да се потпишат продавачот, и купувачот на злато.

VI. УТВРДУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА АКОНТАЦИЈИТЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

Член 46

Данокот на промет на производи, односно данокот на промет на услуги даночниот обврзник правно лице го плаќа периодично, како аконтации, и тоа: малите претпријатија во рок од 5 дена, средните претпријатија во рок од 6 дена, а големите претпријатија во рок од 7 дена, по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот, а даночниот обврзник – претприемач во рок од 5 дена по истекот на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот.

1. Утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи од страна на даночните обврзници – правни лица

Член 47

Даночниот обврзник – правното лице ја утврдува и плаќа аконтацијата на данокот на промет секои 15 дена во месецот, на вредноста на продадените и наплатените производи во тој период, вклучувајќи ја и вредноста на продадените и наплатените производи по основ на комисиона и консигнациона продажба (наплатена реализација), во рок од член 46 – по истекот на секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот.

Како наплатена реализација од став 1 на овој член се смета:

1) наплатата за продадени производи преку жиро-сметка;

2) износот на побарувања што е содржан во инструментите за обезбедување плаќање. Како инструментите за обезбедување плаќање се сметаат инструментите што должникот ги предал на доверителот (меница, чек, банкарска гаранција), како и износот на побарувањата пресметан по пат на компензација (билатерална и г-ти мултилатерална), асигнација, преземање на долгот и др.;

3) вредноста на производите продадени на стоков и потрошувачки кредит;

4) вредноста на производите продадени за обврзници и чекови на граѓаните.

Продажбата на производи на физички лица се смета како наплатена реализација без оглед на договореното време и рокот на плаќање. Како физичко лице не се смета претприсмачот.

Како наплатена реализација се смета и:

1) вредноста на производите земени за сопствена потрошувачка и употреба;

2) вредноста на производите што му се дадени на крајниот потрошувач без надомест;

3) вредноста на кусокот и расходот (кало, растур, расипување и крии) кој е поголем од расходот дозволен со општиот акт;

4) вредноста на производите што ѝ се испорачани на продавницата од точка 2, став 3 на член. 28 од Законот, ако даночниот обврзник го одбрал таквиот начин на плаќање на аконтација на данокот.

Член 48

Даночниот обврзник – правното лице ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на производи врз основа на податоците во книговодството и во вонкниговодствената евиденција што се водат по тар. броеви и исти даночни стапки посебно за секоја продавница и друга деловна единица на територијата на републиката.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи во прометот на мало

Член 49

Даночниот обврзник – правното лице кое врши промет на производи на мало ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет на производи на еден од следните начини:

1) во височина на една шестина од утврдениот данок од претходното тримесечие ако аконтациите на данокот на промет ги утврдува тримесечно врз основа на наплатена реализација утврдена врз основа на податоците за вкупното задолжување и на пописот на залихите кон крајот на секое тримесечие.

2) во височина на вкalkулираниот данок на промет – на сите количини и видови производи што ѝ се испорачани на продавницата или на друга деловна единица заради продажба на крајните потрошувачи;

3) врз основа на податоците за продадените производи со примена на пресметаните просечни даночни стапки што се утврдуваат тримесечно. Под пресметани просечни даночни стапки се подразбираат стапките утврдени од односот на вкупно вкalkулираниот данок на промет и вкупното задолжување на продавницата односно на друга деловна единица. Така утврдените пресметани даночни стапки се применуваат на наплатената реализација секои 15 дена во месецот;

4) врз основа на податоците за продадените производи распоредени по тарифни броеви и исти стапки на данокот на промет – ако тие податоци се обезбедуваат со механиграфска обработка на книговодствените податоци или со посебна даночна евиденција, со тоа што пресметката да се врши со примена на пропишаните или пресметаните даночни стапки на данокот на наплатената реализација остварена за секои 15 дена во месецот односно по истекот на месецот. Тие даночни обврзници можат аконтациите на данокот на промет на производи да ги утврдуваат и во височина на една шестина од утврдениот данок на промет на производи од претходното тримесечие.

Утврдување на аконтацијата на данокот на промет на производи по член 28, став 3, точка 1 од Законот,

Член 50

Аконтациите на данокот на промет на производи по член 28 став 3, точка 1 од Законот се утврдуваат на тој начин што утврдената обврска на данокот на промет од претходното тримесечие добиена врз основа на наплатената реализација со примена на пресметаните даночни стапки ќе се подели на шест, а така добисната шестина се уплатува на соодветни уплатни сметки.

Наплатената реализација се утврдува така што од вкупното задолжување на продавниците се одбива вредноста на залихите по пописот на стоките на крајот од тримесечието распоредено по тар. броеви и исти даночни стапки.

Пресметаните даночни стапки се утврдуваат на следниот начин:

$$100 \times \frac{\text{пропишана стапка на данокот на промет}}{\text{пропишана стапка на данокот на промет}} = \%$$

Утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи во височина на вкalkулираниот данок на промет (член 28 став 3, точка 2)

Член 51

Височината на вкalkулираниот данок на промет кој служи за утврдување на аконтациите на данокот на промет се утврдува врз основа на податоците за вредноста на производите што и се испорачани на продавницата или на друга деловна единица за секои 15 дена во месецот со примена на пропишаните или на пресметаните даночни стапки, распоредени по тарифни броеви и по исти даночни стапки.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи по член 28 став 3, точка 3 од Законот

Член 52

Аконтациите на данокот на промет на производи по член 28, став 3, точка 3 од Законот се утврдуваат врз основа на податоците за продадените производи со примена на пресметаните просечни даночни стапки.

Пресметаните даночни стапки се утврдуваат од односот на вкalkулираниот данок на промет и задолжувањето на продавницата или на друга деловна единица на следниот начин:

$$100 \times \frac{\text{Износ на вкalkулираниот данок на промет кој е содржан во задолжувањето на продавницата или на друга деловна единица по тар. броеви}}{\text{Износ на задолжувањето на продавницата или на друга деловна единица по продажни цени со вкalkулиран данок на промет}} =$$

Износ на задолжувањето на продавницата или на друга деловна единица по продажни цени со вкalkулиран данок на промет

Пресметаните просечни даночни стапки се утврдуваат тримесечно, кумулативно од 1 јануари до крајот на периодот за кој се утврдуваат.

Пресметаните просечни даночни стапки утврдени на начинот од став 2 на овој член се применуваат на остварената реализација на продавницата или на друга деловна единица за секои 15 дена во месецот.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет по член 28 став 3, точка 4 од Законот

Член 53

Аконтациите на данокот на промет на производите по член 28, став 3, точка 4 од Законот, се утврдуваат врз основа на податоците за продадените производи за секои 15 дена во месецот, распоредени по тарифни броеви и исти даночни стапки, со примена на пропишаните или пресметаните даночни стапки. Даночните обврзници можат аконтациите на данокот на промет на производи да ги утврдуваат и во височина на една шестина од данокот на промет од претходното тримесечие.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет на производи во прометот на производи на големо

Член 54

Даночниот обврзник – правно лице што врши промет на производи на големо ги утврдува и ги плаќа аконтациите на данокот на промет во рокови од член 46 по истекот на секои 15 дена во месецот односно по

истекот на месецот на вредноста на наплатената реализација за продадените производи односно на вредноста на фактурираната реализација за продадените производи.

Даночниот обврзник може аконтациите на данокот на промет да ги утврдува и во височина на една шестина на утврдениот данок од претходното тримесечје.

2. Утврдување на аконтациите на данокот на промет на услуги од страна на даночните обврзници – правни лица

Член 55

Даночниот обврзник – правното лице ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот на промет на услуги секој петнаесет дена во месецот на вредноста на извршените и наплатените услуги во тој период (наплатена реализација) или на вредноста на извршените услуги за тој период (фактурирана реализација), во рок од пет дена по истекот на секои 15 дена.

Како наплатена реализација од став 1 на овој член се смета наплатата на надоместокот за извршените услуги во готови пари и преку жиро-сметката, износите на побарувањата содржани во инструментите за обезбедување плаќање и вредноста на извршените услуги наплатени преку обврзници и чекови на граѓаните.

Како инструменти за обезбедување на плаќањето се сметаат инструментите што должникот му ги предал на доверителот (меница, чек, банкарска гаранција и др.), како и износот на побарувањата пресметани преку компензација (билатерална или мултилатерална), асигнација, преземање на долгот и др.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член може да плаќа аконтација на данокот на промет на услуги и во височината на една шестина од утврдениот данок на претходната тримесечна пресметка.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет за услуги на прометот на производи на големо

Член 56

Даночниот обврзник-правно лице утврдува и плаќа аконтации на данокот на промет за услуги на прометот на производи на големо во рок од пет дена по истекот на секои петнаесет дена на остварената и наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена во тој период.

Остварената и наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена за периодот за кој се утврдува аконтацијата, даночниот обврзник ја обезбедува врз основа на податоците од книговодството за остварената и наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена за секои петнаесет дена во месецот.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член кој аконтациите на данокот на промет ги утврдува врз основа на податоците за остварената и наплатената реализација може да ги утврдува и во височина на една шестина од пресметаниот данок од претходното тримесечје.

Член 57

Ако даночниот обврзник не располага со податоци за остварената и наплатената разлика меѓу набавната и продажната цена за секои петнаесет дена во месецот може да ги утврди аконтациите на данокот на промет врз основа на податоците за остварената разлика во цената од тримесечната пресметка која се добива така што :

1) стапката на просечната вкалкулирана разлика во цената ќе се примени на вредноста на фактурираната реализација. Стапката на просечната вкалкулирана разлика во цената ќе се примени на вредноста на фактурираната реализација на големо по одбивање на дадените работи што се одобрени во фактурата. Така добиениот износ претставува остварена разлика во цената на која се примена на пропишаната или пресметаната стапка на данокот на промет на услуги го утврдува износот на данокот на промет на услуги содржан во фактурираната реализација. На вака утврдениот износ на данокот на промет се додава и износот на данокот на промет содржан во разликата на цената за продадените стоки во транзит. Со делење на вака добиениот износ на данокот на промет со шест се утврдува аконтацијата на данокот на промет која даночниот обврзник ја утврдува аконтацијата на данокот на промет која даночниот обврзник ја уплатува секои петнаесет дена во месецот, односно по истекот на месецот.

злика во цената се добива од односот на вкалкулираната разлика во цената на големо и откупната вредност на набавката на стоки за продажба на големо;

2) добиената стапка на просечната вкалкулирана разлика во цената ќе се примени на вредноста на фактурираната реализација на големо по одбивање на дадените работи што се одобрени во фактурата. Така добиениот износ претставува остварена разлика во цената на која се примена на пропишаната или пресметаната стапка на данокот на промет на услуги го утврдува износот на данокот на промет на услуги содржан во фактурираната реализација. На вака утврдениот износ на данокот на промет се додава и износот на данокот на промет содржан во разликата на цената за продадените стоки во транзит. Со делење на вака добиениот износ на данокот на промет со шест се утврдува аконтацијата на данокот на промет која даночниот обврзник ја утврдува аконтацијата на данокот на промет која даночниот обврзник ја уплатува секои петнаесет дена во месецот, односно по истекот на месецот.

Ако даночниот обврзник одлучил аконтацијата на данокот на промет и услуги да ја плаќа врз основа на фактурираната реализација, износот на данокот на промет на услуги добивен на начин на точка 1 и 2 точка на овој член претставува износ на утврдената аконтација на данокот на промет кој треба да се уплати на пропишаните сметки.

Ако даночниот обврзник одлучил аконтацијата на данокот на промет на услуги да ја плаќа врз основа на наплатената реализација, износот на аконтацијата на данокот на промет содржан во наплатената реализација го утврдува така што износот на утврдениот данок на промет содржан во фактурираната реализација ќе го примени коефициентот на наплатената реализација. Коефициентот на наплатената реализација се добива од односот на наплатените побарувања и од вкупното задолжување на купувачите за продадените стоки на големо.

Член 58

Ако даночниот обврзник – правното лице не располага со податоците за наплатената реализација и ако не располага со податоци за утврдување на коефициентот на наплатената реализација, аконтациите на данокот на промет на услуги ги утврдува на начинот од став 1, точка 1 и 2 на член 41 од овој правилник.

Член 59

При уплата на секоја петнаесетдневна аконтација на данокот на промет на производи и услуги, даночниот обврзник поднесува образец ДП – ак-Преглед на петнаесетдневни аконтации на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги за уплата за период од ----- до 19----- година, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел, засдно со налозите за уплата на данокот.

Член 60

Даночниот обврзник – правното лице може да ги пренесе работите на евидентирање и пресметување на данокот на промет на друго правно лице. Во тој случај данок се плаќа од жиро-сметка на даночниот обврзник и е одговорен за правилното пресметување и плаќање на данокот на промет на производи и услуги.

Даночниот обврзник – правното лице кое работи преку своите делови, може да ги овласти тие делови да ги утврдуваат плаќаат аконтациите на данокот на промет преку сметката на делот од правното лице, под услови таквите делови да располагаат со податоци за

даночните основици по тарифните броеви и по исти даночни стапки и податоци врз основа на кои тој данок периодично и конечно се пресметува.

Даночните обврзници кои вршат промет на производи преку своите продавници и други лични деловни единици на територијата на други општини, можат да ги овластат тие деловни единици сами да ги утврдуваат и плаќаат аконтациите на данокот на промет на производи и услуги, под услов да располагаат со даночни евиденции потребни за правилно утврдување и плаќање на аконтациите на данокот на промет и даночниот обврзник за плаќање на тие аконтации да отворил акредитив кај надлежната служба на општественото книговодство.

3. Утврдување на аконтација на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги од страна на даночниот обврзник – претприемач

Член 61

Даночниот обврзник – претприемач плаќа данок на промет на производи, односно данок на промет на услугите на секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот на вредноста на продадените и наплатените производи, односно на вредноста на извршените и наплатените услуги во тој период, во рок од пет дена по истекот на секои петнаесет дена во месецот, односно по истекот на месецот.

Како наплатени/продадени производи, односно извршени услуги од став 1 на овој член се смета наплатата на готови пари, преку жиро-сметките и во обврзници и чекови на граѓаните. Продадените производи и извршените услуги на физички лица се сметаат наплатени со прометот без оглед на договореното време и рокот на плаќање.

Даночниот обврзник – претприемачот утврдува и плаќа аконтација на данокот на промет врз основа на податоците од деловните книги што се водат по тарифните броеви и по исти даночни стапки.

Член 62

Даночниот обврзник – претприемачот ја утврдува аконтацијата на данокот на промет врз основа на податоците за наплатените продадени производи, односно за извршените услуги за секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот распореден по тарифните броеви и по истите даночни стапки со примена на пресметаните даночни стапки.

Утврдување на аконтациите на данокот на промет од страна на даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска или угостителска дејност

Член 63

Даночниот обврзник – претприемачот кој врши трговска или угостителска дејност утврдува и плаќа аконтација на данокот на промет на производи на следен начин:

1. врз основа на податоците за продадените производи за секои 15 дена во месецот, односно по истекот на месецот распоредени по тарифните броеви и по исти даночни стапки ако тие податоци ги обезбедува од деловната или даночната евиденција, со примена на пропишаните или пресметаните даночни стапки.

- 2) на една шестина од утврдениот данок од претходното тримесечие – ако аконтациите на данокот на промет ги утврдува тримесечно врз основа на наплатената реализација утврдена врз основа на податоците за вкупното задолжување и пописот на залихите на секое тримесечие.

За одбраниот начин на плаќање на аконтациите на данокот на промет даночниот обврзник секоја година, до 10 јануари, писмено го известува Одделението за даноци во општината.

Во случајот на основање на дуќан во текот на годината, даночниот обврзник го известува тој орган во рок од 10 дена од денот на основањето на дуќанот.

Утврдување на аконтации на данокот на промет во височина на една шестина од претходната пресметка.

Член 64

Аконтациите на данокот на промет на производи во височина на една шестина од пресметаниот данок на претходното тримесечие се утврдуваат така што утврдениот износ на данокот на промет од претходното тримесечие добиен врз основа на наплатената реализација со примена на пресметаните даночни стапки, ќе се подели со шест, а така добиената шестина се уплатува на соодветните уплатни сметки во рок од пет дена по истекот на секои петнаесет дена во месецот, односно по истекот на месецот.

Наплатената реализација врз основа на која се утврдува обврската на данокот на промет, даночниот обврзник ја утврдува врз основа на податоците од книгата на пресметка на данокот на промет така што од вкупното задолжување (вредноста на залихите од почетокот на пресметковниот период и вредноста на набавката во текот на пресметковниот период) ќе се одбие вредноста на залихите на крајот на пресметковниот период распоредени по тарифни броеви и исти даночни стапки и износот на ненаплатените побарувања за продадените производи.

Член 65

При уплатата на секоја петнаесетдневна аконтација на данокот на промет на производи, односно услуги, даночниот обврзник – претприемач го поднесува образецот ДП-ак – Преглед на петнаесетдневните аконтации на данокот на промет, кој е отпечатен кон овој правилник и с негов составен дел, заедно со налозите за уплата. Копиите од налозите за уплата, заедно со тој образец, даночниот обврзник ги доставува до Одделението за даноци во општината во роковите за плаќање на аконтациите.

4. Составување и поднесување на пресметки на аконтации на данокот на промет на производи и данокот на промет на услуги

Член 66

Даночниот обврзник – правно лице составува пресметка на аконтациите на данокот на промет во рок од 20 дена по истекот на секое тримесечие.

Пресметката на аконтациите на данокот на промет даночниот обврзник ја составува на начинот кој го одбрал и ѝ го пријавил на Службата на општественото книговодство и тоа кумулативно од 1 јануари до истекот на периодот за кој се изготвува пресметка.

Пресметката на аконтацијата на данокот на промет се поднесува до Службата на општественото книговодство кај која има отворена жиро-сметка на образецот ДП – Пресметка на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги од 1 јануари до 19 година која е составен дел на овој правилник.

Даночниот обврзник – правно лице, кој остварува промет на подрачје на повеќе општини во Република Македонија поднесува до Службата на општественото

книговодство кај која има отворена жиро сметка, пресметка на аконтациите на данокот на промет на образецот ДП одделно за остварениот промет на ниво на секоја општина и збирна пресметка на аконтациите за остварениот промет на ниво на Републиката.

По исклучок, од став 3 на овој член даночниот обврзник кој плаќа данок на промет преку сметките на делови на даночниот обврзник, односно преку акредитиви, пресметката на аконтациите на данокот на промет ја поднесува до Службата на општественото книговодство кај која се води сметка на дел од правното лице, односно кај која е отворен акредитив. Во тој случај, даночниот обврзник составува и збирна пресметка на аконтациите со која ја опфаќа пресметката на вкупниот данок на промет за правното лице како целина.

Даночниот обврзник – правно лице кое го одбрало плаќањето на аконтациите на данокот на промет на производи на начинот од член 28 став 3, точка 1 од Законот составува тримесечна пресметка на аконтациите на данокот на промет на производи така што на наплатената реализација, која се добива кога од вкупното задолжување (вредноста на залихите на почетокот на пресметковниот период и вредноста на набавката во текот на пресметковниот период) се одбие вредноста на залихите на крајот на пресметковниот период, и се применуваат пресметаните даночни стапки. На така утврдениот износ на данокот на промет на производи се додава износот на данокот содржан во побарувањата на 1 јануари, а се одбива износот на данокот содржан во побарувањата на крајот на пресметковниот период. Вака добисениот износ на данокот на промет претставува обврската на данокот на промет за пресметковниот период.

Даночниот обврзник – правно лице кое го одбрало плаќањето на аконтациите на данокот на промет на производи на начинот од член 28 став 3, точка 3 од Законот составува тримесечна пресметка на аконтациите на следниот начин:

1) по истекот на пресметковниот период се утврдуваат нови просечни пресметани даночни стапки како однос на вквалкулираниот данок на промет на производи за целиот пресметковен период по тарифни броеви и исти даночни стапки и вкупното задолжување на продавница и друга деловна единица за пресметковниот период, утврдените просечни пресметани даночни стапки се применуваат на вкупната реализација во пресметковниот период;

2) на износот на данокот на промет на производи утврден со примена на просечните пресметани стапки се додава износот на данокот содржан во побарувањата на 1 јануари, а се одбива данокот содржан во побарувањата на крајот на пресметковниот период. Добисениот износ претставува обврска на данокот на промет за целиот пресметковен период.

Даночниот обврзник – правното лице кое го одбрало плаќањето на аконтациите на данокот на промет на производи на начинот од член 28 став 3, точка 4 од Законот, а кое распоаѓа со податоците за остварениот промет во тарифни броеви и исти даночни стапки, го утврдува износот на данокот со примена на пресметани даночни стапки, а на добисениот износ на данокот на промет се додава износот на данокот содржан во побарувањата на 1 јануари, и се одбива износот на данокот на промет содржан во побарувањата на крајот на пресметковниот период.

Даночниот обврзник – правно лице составува тримесечна пресметка на аконтациите на данокот на промет на услуги врз основа на податоците за вредноста на извршените, односно на наплатените услуги во периодот за кој се составува пресметката, зависно од одбраниот начин на плаќање на аконтациите (фактурирани или наплатена реализација).

Даночниот обврзник – правно лице – составува пресметка на аконтациите на данокот на промет посебно за прометот на производи на големо, посебно за прометот на производи на мало и посебно за данок на промет на услуги.

За разликата на помалку уплатениот данок по пресметката даночниот обврзник поднесува налози за уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. За разликата на повеќе уплатениот данок по пресметката даночниот обврзник може да поднесе барање за враќање или писмено да ја извести Службата на општественото книговодство дека за повеќе уплатениот данок ќе ги намали наредните аконтации на данокот на промет.

Враќањето на повеќе уплатениот данок се врши со налог на Службата на општественото книговодство од уплатните сметки на кои е повеќе уплатен данокот.

Член 67

Даночниот обврзник – претприемач составува пресметка на аконтациите на данокот на промет месечно и тоа во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период. По исклучок од одредбата на став 1 од овој член даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска или угостителска дејност составува пресметка на аконтациите на данокот тримесечно во рок од 20 дена по истекот на пресметковниот период.

Даночниот обврзник – претприемач составува пресметка на аконтациите на данокот кумулативно од 1 јануари до истекот на периодот за кој составува пресметка, а поднесува до Одделението за даноци во општината кај кого се води како даночен обврзник на образецот ДП-п Пресметка на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги од 1 јануари до—19—година која е составен дел на овој правилник.

Даночниот обврзник – претприемач составува пресметка на аконтациите на данокот врз основа на податоците за наплатените производи и извршените услуги, што ги утврдува од книгата на промет, односно од книгата на пресметка на данокот на промет со примена на пресметани даночни стапки.

Даночниот обврзник – претприемач кој врши трговска или угостителска дејност, ја утврдува наплатената реализација врз основа на податоците од книгата на пресметката на данокот на промет така што од вкупното задолжување (вредноста на залихите на почетокот на пресметковниот период и вредноста на набавките во текот на пресметковниот период) ќе ја одбие вредноста на залихите на крајот на пресметковниот период и така добисениот износ на реализацијата ќе ја намали за износот на ненаплатените побарувања за продадените производи по издадените фактури во пресметковниот период.

За разликата на помалку уплатениот данок по пресметката даночниот обврзник поднесува налози за уплата на помалку пресметаниот и уплатениот данок. За разликата на повеќе уплатениот данок по пресметката, даночниот обврзник може да поднесе барање за враќање, или писмено да го извести Одделението за даноци во општината дека за повеќе уплатениот данок ќе ги намали наредните аконтации на данокот на промет.

VII. КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ

Член 68

Даночниот обврзник – правно лице конечно го пресметува данокот за изминатата година врз основа на податоците за вредноста на продадените и наплатените

производи и за вредноста на извршените и наплатените услуги со состојба на 31 декември на годината за која се врши пресметка. Како наплатени и продадени производи, односно наплатени надомести за извршени услуги се сметаат наплатените продадени производи и наплатените надоместоци за извршени услуги од член 28 и 29 од Законот за кои даночниот обврзник во текот на годината утврдувал и плаќал аконтации на данокот на промет.

Даночниот обврзник поднесува до Службата на општественото книговодство конечна пресметка на данокот на образецот ДП-Пресметка на аконтациите на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги од 1 јануари до _____19____ година заедно со годишната пресметка, и тоа посебно за прометот на производи на мало, посебно за прометот на производи на големо и посебно за данокот на промет на услуги.

Даночниот обврзник-правно лице, кој остварува промет на подрачје на повеќе општини во Република Македонија поднесува до Службата на општествено книговодство кај која има остварена жиро-сметка, конечна пресметка на аконтациите на данокот на промет на образецот ДП одделно за остварениот промет на ниво на секоја општина и збирна конечна пресметка на аконтациите за остварениот промет на ниво на Републиката.

Даночниот обврзник кој аконтациите на данокот ги плаќа преку сметките на делот на правното лице, односно преку акредитиви поднесува конечна пресметка на данокот до службата на општественото книговодство кај кое е отворен акредитив.

Даночниот обврзник од став 3 на овој член составува и збирна конечна пресметка на данокот на промет, со која ги опфаќа конечните пресметки на данокот на деловите на правното лице, односно на продавниците и на други деловни единици.

Покрај конечната пресметка на данокот на промет се поднесуваат и налози за уплата на помалку уплатениот данок, а за разликата на повеќе уплатениот данок даночниот обврзник може да поднесе барање за враќање или може писмено да ја извести Службата на општественото книговодство дека за повеќе уплатениот износ ќе ги намали наредните аконтации на данокот на промет.

Член 69

Даночниот обврзник – правно лице ја утврдува конечната пресметка на данокот на промет на производи за прометот на мало на следниот начин:

1) го утврдува вкупното задолжување, така што на износот на залихите на производите со состојбата на 1 јануари во годината за која се утврдува конечната годишна пресметка на данокот се додава износот на сите набавки на производи од 1 јануари до 31 декември таа година, распоредени по тарифни броеви и даночни стапки, како и вредноста на вишокот на производите утврден со пописот на производите со состојбата на 31 декември истата година распоредени по тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

2) од вкупното задолжување утврдено на начинот од точка 1 на овој став се одбива:

– вредноста на утврдениот расход (кало, растур, крш и расипување) на производите кои не го надминуваат калото, растур, крш и расипување кои се дозволени со општиот акт на даночниот обврзник и кои се распоредуваат по тарифни броеви и стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

– вредноста на расходите (кало, растур, крш и расипување) на производите кои го надминуваат калото, растурот, кршот и расипувањето дозволени со општиот акт на даночниот обврзник, а кои се распоредуваат по

тарифни броеви и даночни стапки врз основа на сразмерното учество во вкупното задолжување;

– вредноста на кусокот за кој даночниот обврзник конечно платил данок на промет на производите според одредбите на член 8 од овој правилник; – вредноста на залихите на производите утврдени со пописот со состојбата на 31 декември на годината за која се врши пресметување, распоредени по тарифни броеви и даночни стапки;

3) го утврдува износот на данокот на промет со примена на пресметани стапки на износот на разликата добиени на начинот од точка 1 и 2 на овој член. На така утврдениот износ на данокот на промет се додава износот на данокот содржан во ненаплатените побарувања за продадените производи по годишната пресметка од претходната година и го одбива износот на данокот содржан во ненаплатените побарувања за продадените производи со состојба на 31 декември на годината за која се врши конечна пресметка. Добисениот износ претставува износот на данокот во наплатената реализација, односно конечниот износ на данокот на промет.

Даночниот обврзник кој во текот на годината ги утврдувал аконтациите на данокот на промет на производи на начинот од член 28, став 2, точка 2 од Законот на исти начин составува и конечна пресметка.

Заради составување конечна пресметка на данокот на промет на производи на мало даночниот обврзник врши попис на залихите на производите на 31 декември на годината за која се врши конечна пресметка на данокот на промет. Даночниот обврзник, кој поради обемот на работењето не е во можност пописот на залихите на производите да го изврши на 31 декември може да го изврши во текот на декември тековната година, а најдоцна до 15 јануари наредната година.

Пописот на залихите на производите од став 1 на овој член се врши по тарифни броеви и даночни стапки.

Даночниот обврзник кој врши попис на залихите на производите во текот на декември на тековната година или во јануари наредната година е должен залихите утврдени со пописот да ги сведе на 31 декември, и тоа според тарифните броеви и даночни стапки.

Сведувањето на залихите на производите на 31 декември се врши на следниот начин:

1) ако залихите се попишани во текот на декември тековната година на вредноста на залихите се додава задолжувањето од денот на пописот до 31 декември, а се одбива вредноста на продадените производи за тој период;

2) ако залихите се попишани во периодот од 1 до 15 јануари наредната година на вредноста на залихите се додава вредноста на продадените производи во тој период а се одбива вредноста на задолжувањето за тој период.

Даночниот обврзник кој поради начинот на работењето не е во можност да ја следи наплатата на секој одделен вид продадени производи на чиј промет се применуваат даночните стапки по секој тарифен број, врши распоредување на вредностите на продадените производи од денот на пописот до 31 декември по тарифни броеви и даночни стапки по пат на коефициенти кои се добиваат од односот на вредностите на продадените производи според вкупната вредност на попишаните залихи, ако е пописот извршен до 15 јануари на наредната година односно спрема вкупната вредност на попишаните залихи коригирани за вредноста на задолжувањето од денот на пописот до 31 декември ако е пописот на залихите извршен во текот на декември тековната година. Добисениот коефициент се применува на вредноста на залихите на производите по секој тарифен број ако е пописот на залихите извршен до 15 јануари односно на вредноста на залихите на производите претходно коригирани за износот на задолжувањата од денот на пописот до 31 декември ако е пописот

на залихите на производите извршен во текот на месец декември.

Член 70

Даночниот обврзник – правното лице ја утврдува конечната пресметка на данокот на промет на производи на големо врз основа на податоците од книговодствената и вонкниговодствената евиденција и тоа на следниот начин:

1) ако пресметката се врши по издадените, а ненаплатените фактури на продадените производи, го собира износот на данокот на промет на производи од сите фактури издадени во текот на годината;

2) ако пресметка се врши по наплатените фактури, обврската на данокот по конечната пресметка се утврдува така што обврската утврдена по одредбата на точка 1) од овој член ќе се зголеми за износот на данокот содржан во ненаплатените продадени производи по годишните пресметки од претходната година, а само намалениот износ на данокот содржан во ненаплатените продадени производи со состојба на 31 декември на годината за која се врши пресметка.

Член 71

Даночниот обврзник – правно лице конечно го пресметува данокот на промет на услуги врз основа на податоците од книговодствената и вонкниговодствената евиденција за вредностите на извршените, односно на наплатените услуги зависно од одбраниот начин на плаќање на аконтациите.

Член 72

Даночниот обврзник – правно лице со конечната пресметка поднесува и налози за уплата на разликата на данокот по конечната пресметка.

Ако износот на уплатените аконтации на данокот на промет од 1 јануари до денот на поднесување на конечната пресметка е помал од износот на данокот утврден со конечната пресметка, за разликата поднесува налог за уплата на соодветна уплатна сметка во рокот во кој поднесува и конечна пресметка.

Даночниот обврзник кој во претходната година уплатил поголем износ на данокот на промет, повеќе уплатениот износ ќе го засмета како аконтација на данокот за наредниот пресметковен период или, на негово писмено барање тој износ ќе му се врати. Барањето за враќање даночниот обврзник го поднесува со Службата на општественото книговодство заедно со конечната пресметка.

Член 73

Даночниот обврзник – претприсмач составува конечна пресметка на данокот на промет врз основа на податоците од деловните книги за остварениот и наплатениот промет. Под остварен и наплатен промет се подразбира остварениот и наплатениот промет наведен во член 33 на Законот.

Даночниот обврзник кој врши трговска или угостителска дејност ја утврдува конечната пресметка на данокот на промет врз основа на податоците од книгата на пресметките на данокот на промет за:

- 1) вредноста на залихите на производите на почетокот на годината;
- 2) вредноста на вкупните набавки на производите во текот на годината;
- 3) вредноста на залихите на крајот на годината;
- 4) вредноста на ненаплатените побарувања на крајот на годината.

Даночниот обврзник кој врши занаетска или друга дејност ја утврдува конечната пресметка на данокот на промет врз основа на податоците за остварениот и наплатениот промет од книгата на прометот.

Даночниот обврзник составува конечна пресметка на данокот на промет на образецот ДП и ја поднесува до Одделението за даноци во општината кај кого се

води како даночен обврзник, најдоцна до крајот на јануари текушката година, заедно со даночната пријава за вкупно остварениот и наплатениот промет. Покрај конечната пресметка на данокот на промет даночниот обврзник поднесува и налози за уплата на разликата по конечната пресметка.

Даночниот обврзник кој во претходната година уплатил помал износ на данокот на промет, помалку уплатениот износ ќе го уплати по конечната пресметка на соодветна уплатна сметка во рокот во кој се поднесува конечната пресметка.

Даночниот обврзник кој во претходната година уплатил поголем износ на данокот на промет, повеќе уплатениот износ ќе го засмета како аконтација на данокот за наредниот пресметковен период или ќе му се врати на негово писмено барање.

VIII. ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Плаќање данок на промет на производи од тар. број 1 на Тарифата

Член 74

По тар. број 1 на Тарифата се плаќа данок на промет на сите оние производи што не се посебно наменувани во тар. бр. 2 до 8 од Тарифата на данокот на промет или за кои не е пропишано даночно ослободување според член 14 од Законот.

По тар. број 1 на Тарифата се плаќа данок на промет и на следните производи:

1) сите графички производи (освен графички производи од алинеја десетта, единаесетта и дванаесетта на тар. број 8 од Тарифата на кои се плаќа данок на промет по стапка од 3%), како што се: календари, телефонски имсници, возни редови, разни проспекти, печатена и друга амбалажа на хартија и картон, ценовници, каталози, обрасци, чековници и штедни книшци, пасоши, влезни билети, лепливи и други ленти и други слични производи;

2) хартија за пишување, цртање и копирање, друг канцелариски материјал и школски прибор (моливи обични, хемиски – моливи, налив – пера, маслени и други бои и сл.);

3) производи што се вклучуваат на инсталациона мрежа: телефонски апарати и куќни телефонски центри, струјомери, водосери, бројачи на протекот на парца и гас, мерачи на калории, противструјни апарати, електрични часовници, прекинувачи, приклучни кутии, обигурувачи и други производи што се вградуваат во ѕидови или разводна табла, грејачи од сите видови, радијатори, вентилатори и други уреди и апарати за греење и ладеење, санитарни уреди и други производи што се вклучуваат во инсталационата мрежа;

4) моторни и други возила, освен возилата од тар. број 5 на Тарифата;

5) цемент, бетонски челик, валана жица, производи од дрво и изработки од дрво од сите видови, освен мебел, градежна столарија и др., посебно спомнати во Тарифата; бои, пигменти, фирнајс, глазури, سماјл, разредувачи, прсмачкувачки средства и др. Под изработки од дрво од оваа точка се подразбираат производите од дрво, обла и режана граѓа, како што се, на пример: половници, средници, самици, кладарки, блистачи, даги, листови, фризи, летви, греди, гречички, прагови, стапови, клипови, штици, платици, четвртаци, полчетвртаци, фурнири, амбалажа, коларски изработки, кутии, калапи, дрвен алат, музички инструменти од дрво, како што се: виолини, виоли, чело, бас, гитари и други музички инструменти од дрво; чамци, скали, производи од плетарство и др.;

6) сите видови кибрити;

7) сите видови запалки, освен запалки каде што злато и благородни метали се содржани повеќе од 2%;

8) производи на неметалната индустрија, како што се производи од стакло, пластика, производи од керамика и др.;

9) производи на металната гранка (црна, обоена) машини, уреди, апарати, мотори, алат и др.;

10) Производи на хемиската индустрија (бои, лакови, хигиенски производи, киселини, бази и др.);

11) производи на електроиндустријата (спроведници, кабли, прекинувачи, штекери, осигурувачи, сијалици, други расветни тела и др.);

12) резервни делови на сите производи, освен ако не се изработки од материјал или суровина (кожа, гума, текстил), што се посебно наменувани во друг тарифен број;

13) нафтени деривати на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи по тар. број 2 на Тарифата.

2. Плаќање на данок на промет при промет на производи од тар. број 2 на Тарифата

Член 75

При пресметувањето на килограми во литри се зема просечната специфична тежина, и тоа: за моторен бензин од 86 и 98 и преку 98 октани 0,741, за дизел – гориво Д-1 – 0,822, за дизел – гориво Д-2 – 0,839, за дизел – гориво Д-3 – 0,851, за масло за горене екстра лесно (ЕЛ) – 0,838, а за масло за горене лесно специјално (ЛС) – 0,842.

Како производи од тар. број 2, став 1, точка 4 на Тарифата се сметаат производите изработени претежно односно со повеќе од 50% од нафта или нафтенни деривати, во кои, покрај другото, спаѓаат и: вретенско масло, масло за фина механика, лежишно масло, масло за пневматски алати, масло за ладење, масло за ладилници, вазелинско масло, турбо – масло, масло за вакуум пумпи, масло за калеење, масло за отпуштање, масло за мастеење, масло за хонување, масло за режење, масло за дупчење, масло за кочници, масло за менувачи, масло за мотори на гас, изолационо масло, масло за воздушни лифтови, маст за куглични лагери, натриумова маст, маст за шасии, алуминиумска маст, литиска маст, авто – универзална маст, маст за водени пумпи, графитна тоготна маст, техничка маст, маст за јамска количка, маст за челични јажиња, технички вазелин и други слични масла и масти.

Кај нафтениите деривати даночна основица претставува цена на производителот – рафинеријата зголемена за зависните трошоци и маржата.

3. Плаќање на данок на промет на производи од тар. број 4 на Тарифата

Член 76

1. Под природно вино од точка 1 на тар. број 4 на Тарифата се подразбира производот добиен со природно алкохолно вриење на шира или кљук на винова лоза, и тоа без додавање на шеќер и други слатки материји, без додавање на алкохол, жестоки алкохолни пијалаци, боја, киселина, комина, концентрирана шира, мирисни и други материи и примеси и без мешање на вино со специјално вино. Како природно вино се сметаат и пенливите вина кои, освен состојките што ги содржат природните вина, содржат уште само јаглендиоксид во количества што се определени со посебни прописи. Пенливите вина можат да бидат природни пенливи вина и вештачки (газирани) пенливи вина, зависно од тоа дали јаглендиоксидот настанал исклучително со алкохолното вриење или е делумно додаден под притисок. Зависно од содржината на јаглендиоксидот, пенливите вина можат да бидат полупенливи вина, пенливи вина и јако пенливи вина.

Во точка 1 на тар. број 4 на Тарифата спаѓаат и

специјалните вина (десертни, ликерски и ароматизирани).

2. Како пиво од точка 4 на тар. број 4 од Тарифата се смета алкохолен пијалок кој како производ под називот пиво се во промет без оглед на содржината на алкохол во него.

3. Во другите алкохолни пијалаци од точка 3 на тар. број 4 од Тарифата спаѓаат: жестоки алкохолни пијалаци што се пуштаат во промет под називот: вотка, рум, виски, џин, коњак и слично без оглед на тоа дали се декларирани како природни или како вештачки пијалаци.

4. Под освежувачки газирани безалкохолни пијалаци, ароматизирани сирупи и пијалаци што содржат алкохол, но не повеќе од 2% од точка 5 на тар. број 4 од Тарифата, се подразбираат:

1) пијалаци добиени со мешање на овошни бази, цитрус бази или ароматизирани сирупи во вода или минерална вода, со додаток на шеќер, органски киселини, ароми, бои и други адитиви и со евентуален додаток на јаглендиоксид. Овие пијалаци можат да содржат и алкохол (етанол) но не повеќе од 2%;

2) вештачки освежувачки пијалаци од екстракти и есенции, добиени со мешање на растителни екстракти, како и на природни есенции, вештачки есенции и комбинирани есенции со вода или минерална вода, со додаток на шеќер, дозволени органски киселини и други адитиви и со евентуален додаток на јаглендиоксид. Покрај другите во овие пијалаци спаѓаат и пијалаци од типот „кола“, „битер“, „тоник“ како и вештачки лимонади, клакери и сродни пијачки со сличен состав произведени од есенции. Овие пијалаци можат да содржат и алкохол (етанол) но не повеќе од 2%;

3) висококалорични освежувачки пијалаци добиени со растворување во вода на една или повеќе од следните состојки: цитрус бази (лимон, портокал, мандарина, грејпфрут и нивни хибриди), овошни бази од континентални видови овошја (јагоди, малинки, праски, шипинки и др.), ароматизирани сирупи од цитрус, овошје и ароматизирани сирупи од континентално овошје, шеќер (сахароза, шеќерен сируп, гликоза и гликозен сируп, декстроза и фруктоза), киселини (лимонска, јаболчна, винска и аскорбинска) со природни ароми и природни емулзии, дозволени природни бои, натриум бензоат и аскорбински киселини и нивни соли, и со евентуално додавање на јаглендиоксид. Овие пијалаци можат да содржат и алкохол (етанол) но не повеќе од 2%;

4) други пијалаци, без оглед на тоа дали се добиени од природни или од вештачки состојки или во комбинација на тие состојки, со додавање или без додавање на ароми, бои, киселини и други адитиви посинесно или во комбинации, со додавање или без додавање на јаглендиоксид, кои содржат алкохол (етанол) но не повеќе од 2%;

5) под освежувачки газирани безалкохолни пијалаци од овој став се подразбираат и производите изработени во форма на таблети, прашоци и др., од кои со растворување во вода се добиваат освежувачки газирани безалкохолни пијалаци.

Не се сметаат како освежувачки газирани безалкохолни пијалаци туку како други прехранбени производи природните овошни сокови и следните производи:

1) пијалаци добиени од овошје, зеленчук и шумски плодови и од нивни концентрати, со додаток на вода;

2) ферментирани освежувачки пијалаци од жита (боза и сл.) добиени со нецелосна алкохолна ферментација на варен и оладен хидролизат на скроб, во кои заостанале или дополнително се создадени и придружни производи на ферментацијата, како што се: шеќери, органски киселини, солести материи, алдехиди и др. За изработка на овие пијалаци се користат

пченкарно брашно и гриз пресо, трици и други скробни производи, жита, пекарски квасец, сахароза односно шеќерен сируп и лимонска киселина. Содржината на алкохол (етанол) во овие пијалаци не смее да преминува 0,6% од нето количеството на производот;

3) ферментирани освежувачки пијалаци од слад (квас и сл.) добиени со нецелосна млечно-алкохолна ферментација на сладен екстракт настанат од изртено, исушено и сахаризирано зрно на жита, односно слад на јачмен и рж со придружни ароматски и екстрактивни материи. За изработка на овие производи се користат слад на жита, сахароза, шеќерен сируп, малтоза, квасец и карамел. Содржината на алкохолот во овие производи не смее да преминува 0,5% од нето количеството на производот.

5. Купувачот на алкохол (етанол) води, согласно со член 43 од Законот и точка 7 на Забелешката кон тар. број 4 на Тарифата, посебна книга по количества изразени во хектолитарски степени, вредност и цена, за набавката, движењето и потрошокот на алкохол кој е набавен без плаќање данок на промет на производи односно на алкохол набавен за натамошна продажба или за потребите од точка 6 на тар. број 4 од Тарифата.

Алкохол (етанол) за целите од точка 6 на тар. број 4 на Тарифата 6 може да се набавува под условите од член 6 на Законот и по стапки од точка 6 на тој тар. број, односно со ослободување од плаќање данок на промет на производи, ако е во прашање набавка во смисла на член 5, став 1, точка 1 од Законот заради натамошна продажба само непосредно од производителот односно од увозникот на алкохолот. Под производител на алкохол се подразбира организацијата односно деловната единица во состав на производителот на алкохол која врши промет на алкохол, а кој го произвел производителот во чиј е состав.

Продавачот на алкохол искажува во фактурата за продажба, врз основа на писмена нарачка и писмена изјава на купувачот, за кои цели алкохолот е продаден.

Под денатуриран алкохол за гориво на чиј промет се плаќа данок според точка 6 од тар. број 4 на Тарифата се подразбира алкохол (етанол) кој пред пуштањето во промет е денатуриран со средство кое се состои од суров метил-алкохол (метанол) и дрвно масло во волуменски размер 8:0,5 (на осум литри метил-алкохол додаат до 0,5 литри дрвно масло). Метил-алкохол и дрвно масло мораат претходно да се изменаат и таа менаница во количество од 4 кг се додава на секои 100л⁰ алкохол кој се денатурира. За денатуирањето и продажбата на алкохол за гориво производителот води посебна книга.

Под купувачи кои, согласно со точка 6 на Забелешката кон тар. број 4 на Тарифата, можат да набавуваат алкохол (етанол) за производство на алкохолни пијалаци, со користење на пропишаните даночни олесненија, односно со плаќање данок по повластена (бенифицирана) даночна стапка од точка 6 на тој тар. број, се подразбираат и организациите што се регистрирани за производство на вештачка ракија, вештачки вина и други жестоки алкохолни пијалаци.

Производителите и увозниците можат да продаваат алкохол (етанол) наменет за натамошна продажба без пресметување на данокот на промет на производи исклучително на трговски претпријатија заради натамошна продажба.

На алкохол што производителските организации го набавуваат за пулпирање на овошје кое не се извезува се пресметува и плаќа данок на промет на производи по точка 6 на тар. број 4 од Тарифата.

Посебна евиденција, согласно со одредбата на член 43, став 2 од Законот и Забелешката 7 кон тар. број 4 на Тарифата, се води во поврзана книга која мора

да биде проциена и претходно заверена со печат од надлежната служба на општественото книговодство. Во таа евиденција задолжително се обезбедуваат следните податоци:

1) за залихите на алкохол на почетокот на годината и за количествата на произведениот, увезениот односно набавениот алкохол во текот на годината изразени во хектолитарски степени, со повикување на називот, бројот и датумот на сметката (документот кој служи како доказ за извршениот примес);

2) за количествата на алкохол изразен во хектолитарски степени, продадени или на друг начин отуѓени или искористени за сопствени потреби, кои се искажуваат во посебни колони;

– бројот, датумот и називот на сметката (фактура или некој друг документ со кој се правдаат издадените количества);

– називот и седиштето на купувачот односно корисникот;

– бројот и датумот на примената изјава на купувачот односно на корисникот за намената за која набавува алкохол;

– продажната цена без данок на промет;

– продажната цена со данок на промет;

– основот за даночно ослободување односно соодветната одредба за примената на повластени стапки од тар. број 4 на Тарифата;

3) за залихите на алкохол изразени во хектолитарски степени на крајот на годината.

Посебната книга што купувачите на алкохол ја водат мора да содржи:

1) податоци за набавката (влегувањето) на алкохол:

– повикување на бројот, датумот и називите на сметките (фактурите на добавувачот и сл.);

– назив и седиште на добавувачот;

– број и датум на писмената изјава врз основа на која е определен даночниот третман;

– количество на алкохолот изразено во хектолитарски степени;

– цена по хектолитарски степен на алкохол (без данок и со данок);

– вредност на набавеното количество на алкохол;

2. податоци за потрошокот (излегувањето) на алкохол, и тоа:

а) за производство:

– требување, број и датум, назив на корисникот;

– количество во хектолитарски степени;

– назнака на целта за која е употребен алкохолот;

б) за продажбата:

– фактура – број и датум;

– број и датум на писмената изјава на купувачот;

– назив и седиште на купувачот;

– количество во хектолитарски степени;

– цена по хектолитарски степен на алкохолот (без данок и со данок);

– вредност на продадените количества.

4. Плаќање данок на промет на производи од тар. број 5 на Тарифата

Член 77

Како специјално моторни возила не се сметаат патнички автомобили од стандардот М. Н. О – 010-1, 2.2.3.1.1, кои се преправени односно адаптирани за разни потреби како што се: моторни возила за обука на возачи во кои се вградени дупли команди и сл., моторни возила за давање помош на патничката или за вршење на сервисни и ремонтни услуги, патнички возила на ПТТ, патнички возила за теренска и друга служба на здравствените, социјалните, хуманитарните и други установи.

На резервни делови на патнички автомобили се плаќа данок на промет по стапка од тар. број 1 на

Тарифата, освен ако не се во прашање производи од кожа, гума или друг материјал што се оданочуваат по стапките од тар. број 2 – 8 на Тарифата.

5. Плаќање данок на промет на производи од тар. број 7 на Тарифата

Член 78

Под природен и скапоцен камен од точка 2 се подразбираат: дијамант, корунд со свои вариетети (рубин, сафир, источњачки смарагд, аметист, аквамарин, хризонит, хијасинт, источњачки топаз), спинел (рубин-спинел, балос-спинел, рубин, син спинел-сафир и црн спинел), берил (смарагд, аквамарин, златен берил и моргацит), хризоберил.

Под природен бисер од тар. број 7 на Тарифата се подразбира вистински природен бисер кој е производ на бисерни остриги или школки добиен по природен пат.

Под полускапоцен камен кој се пушта самостојно во промет како необработен односно неприготвен друг материјал и кој нема третман на скапоцен камен и на кој се плаќа данок по тар. број 1 на Тарифата се подразбираат:

1) опал (благороден опал, огнен, обичен и полуопал, хидрофан, кашалон циркон, хиацингин, топаз, кризолит и оливин;

2) гранати (гросулар, црн меланит, хирон, чешки гранат, аламан, алмандин, анерсартин, тоназолит, уваровит и др.), турмалин, тиркиз, везувијан;

3) фелдспати (амазонски камен, жолт ортоклас, сончев камен, месечев камен, лабрадор и др.) кварц (горски кристал, сагавец, аметист, розов кварц, цитрин, чешки топаз, аквантурин, мачкино око, тигрово око, јаспис и др.) ортоклас и глиненец (просирен месечев камен. зелен амазонек и др.).

6. Плаќање данок на промет на производи од тар. број 8 на Тарифата

Член 79

Данок по стапка од овој тарифен број се плаќа на прометот на (машини, уреди, апарати и резервни делови) доколку се врши промет на овие производи на начинот и под условите од член 6 на Законот (кога се врши продажба од складови односно стоваришта или други деловни единици каде што во продажната цена на производите не е вклучен (вкalkулиран) данокот на промет на производи (продажба на големо) и ако плаќање од страна на купувачот-правно лице и претприемачот е извршено од сопствена жиро-сметка на жиро-сметката на продавачот. Во случај кога не се исполнети условите од член 6 од Законот на прометот на опремата се плаќа данок на промет по стапките од соодветните тар. броеви на Тарифата каде што се наменувани тие производи.

IX. ПОПИШУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ПОРАДИ ПРОМЕНА, ВОВЕДУВАЊЕ ИЛИ УКИНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИ СТАПКИ

Член 80

Даночниот обврзник – правно лице (трговски, угостителски и други претпријатија) кој врши промет на производи по продажните цени со утврден данок на промет на производи за производите за кои во текот на годината се зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи, со денот на влегувањето во сила на прописот со кој се зголемува, намалува или укинува тој данок ги попишува производите на залихи во продавницата или на друг продажен објект и на натамошниот промет на тие производи ги применува променетите даночни стапки односно го исклучува укинатиот данок и утврдува нови малопродажни цени.

Даночниот обврзник од став 1 на овој член ја утврдува на залихите и разликата меѓу пресметаниот данок на промет на производи по дотогашните даночни стапки и данокот на промет по новите даночни стапки

односно укинатиот данок на промет на производи и така утврдената разлика ја книжи во корист или врз товар на соодветната сметка на засметаниот данок на промет на производи, зависно од тоа дали таа разлика е позитивна или негативна. Даночниот обврзник кој ажурно и уредно го води материјалното (стоковно) книговодство по продажни објекти и кој во текот на годината, врз основа на тоа книговодство непрекинато и секојдневно го утврдува пописот на производите по количество може наместо со тој попис да ги утврдува залихите на производите врз основа на состојбата од материјалното (стоковното) книговодство.

На производителско или трговско претпријатие кое производите на залихи во своите стоваришта и во други продажни објекти не ги води по цените со засметаниот данок на промет на производи не се применуваат одредбите на овој член.

Пописот на залихите за производите за кои во текот на годината се зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи, го организира даночниот обврзник на начинот и по постапката по кои се попишуваат производите при менувањето на продажните цени на производите во кои е наплатен данокот на промет на производи (со комисијско мерење, броење).

За извршениот попис се составува записник што го потпишуваат членовите на комисијата и одговорното лице.

Член 81

Пописот на залихите на производи за кои во текот на годината се воведува, зголемува, намалува или укинува данокот на промет на производи кај даночните обврзници претприемачи (трговски, угостителски и други дукани) го организира Одделението за даноци во општината

попис се составува записник што го потпишуваат членовите на комисијата и тој даночен обврзник.

Записникот за пописот од став 1 на овој член мора, покрај податоците за називот (името) на даночниот обврзник и за местото и времето на вршењето на пописот, да ги содржи следните податоци:

- 1) називот на производот;
- 2) единица на мера;
- 3) попишаните количества на производи;
- 4) досегашната продажна цена по единица на производ со данок на промет на производи;
- 5) вкупниот износ на вредностите на попишаните производи по досегашната продажна цена со данок на промет на производи;
- 6) новата продажна цена по единица на производ, со данок на промет на производи;
- 7) вкупниот износ на вредностите на попишаните производи по новата продажна цена, со данок на промет на производи;
- 8) вкупниот износ на разликата меѓу новата и досегашната продажна цена, со данок на промет на производи за сите попишани производи.

Член 82

Одделението за даноци во општината кој го организира пописот на залихите на производи, во смисла на член 73 од овој правилник, ќе ги определи со решение за попис:

- 1) членовите на комисијата за попис на залихите;
- 2) уплатните сметки на кои се уплатува позитивната разлика на данокот на промет на производи утврдена на производите затекнати на залихи на даночниот обврзник;
- 3) рокот во кој се уплатува утврдената позитивна разлика на данокот на промет на производи;
- 4) височината на патните трошоци на членовите на пописната комисија и изворот од кој ќе се изврши исплата на тие трошоци.

Х. ВРАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ**Член 83**

Даночниот обврзник од кој е наплатен данок на промет на производи, а кој не бил должен да го плати, има право на враќање на платениот данок, на платената камата, на трошоците на принудната наплата и на паричната казна.

Даночниот обврзник – правно лице поднесува барање за враќање на погрешно или повеќе платениот данок на промет до Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка, а даночниот обврзник-физичко лице поднесува барање до Одделението за даноци во општината.

Даночниот обврзник на данок на промет на производи може да бара враќање на погрешно или повеќе платениот данок кој не требало да го плати само ако купувачот од кој тој данок е наплатен писмено побарал од даночниот обврзник враќање на погрешно или повеќе платениот данок на промет. Даночниот обврзник, кон барањето за враќање на данок што го поднесува до надлежната Служба на општественото книговодство која врши контрола на пресметувањето и плаќањето на данокот од страна на таквиот даночен обврзник односно до Одделението за даноци во општината кај кое се води како даночен обврзник, прилага, покрај потребната документација и барање на купувачот за враќање на погрешно или повеќе платениот данок.

Даночниот обврзник кој од своите средства го платил данокот на промет на производи или услуги, каматата, трошоците на принудната наплата и паричната казна, кои не бил должен да ги плати, поднесува, со потребната документација барање за враќање на платениот данок односно на каматата, на трошоците на принудната наплата и на паричната казна до надлежната Служба на општественото книговодство односно до Одделението за даноци во Општината кај кое се води како даночен обврзник со свое име и за своја сметка.

Физичкото лице – кое платило данок на промет на производи за моторно возило, камата, парична казна и трошоци на принудна наплата, кое не било должно да ги плати, поднесува барање за враќање на платениот данок, на каматата, на паричната казна и на трошоците на принудната наплата до Одделението за даноци во општината во која е платен данокот.

Службата на општественото книговодство врши враќање на платениот данок на промет, на платената камата, на трошоците на принудната наплата и на паричните казни на жиро-сметката на правното лице, а кога е во прашање даночниот обврзник – физичко лице, враќање на платениот данок на промет врши Одделението за даноци во општината врз товар на соодветната уплатна сметка, а во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето со уредна документација.

XI. ОБВРСКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО И ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ДАНОЦИ ВО ОПШТИНАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И НА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ**Член 84**

Даночниот обврзник – правно лице писмено ја известува Службата на општественото книговодство, а даночниот обврзник – претприемач

Одделението за даноци во општината до 10 јануари секоја година за избраниот начин на пресметување и на плаќање на данокот на промет за тековната година.

Даночниот обврзник – правно лице кој ги овластил своите делови односно другите продажни објекти сами да вршат пресметување и плаќање на данокот на промет, поднесува известување до службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка, а копија на известувањето доставува до надлеж-

ното лице односно на продажниот објект, односно кај кој е отворен акредитив. Избраниот начин на утврдување и на плаќање на аконтации на данокот на промет е единствен за сите делови односно продажни објекти на ниво на даночниот обврзник – правно лице.

Известувањето од став 1 на овој член ги содржи следните податоци:

1) назив и место на седиштето на правното односно на физичкото лице;

2) назив и место на продажните објекти (продавница, стоваришта, пумпни станици и др.) чии седишта се на територијата на други општини, со назнака дали на нив даночниот обврзник ги пренел работите на евидентирањето и пресметувањето на данокот на промет на производи;

3) број на жиро-сметката преку која даночниот обврзник располага со средствата со кои управува;

4) податок за тоа каде се води и кој го води книговодството на даночниот обврзник (кај самиот даночен обврзник или кај друго правно лице);

5) начин на утврдување и на плаќање на аконтациите на данокот на промет што даночниот обврзник го избрал во смисла на член 28 и 29 од Законот, посебно за прометот на производи на мало, посебно за прометот на производи на големо и посебно за данокот на промет на услуги.

Пријавениот начин на пресметување и на плаќање на данокот на промет не може да се менува во текот на годината.

Новите даночни обврзници во текот на годината писмено ги известуваат службите на општественото книговодство односно одделенијата за даноци во општината во рок од 10 дена од денот кога станале даночни обврзници.

Даночниот обврзник кој според наодот од надлежната Служба на општественото книговодство односно од Одделението за даноци во општината не поднел даночно известување или не се придржува кон пријавениот начин на утврдување и на плаќање на аконтациите на данокот на промет, плаќа аконтации на данокот на промет за прометот на производи на мало согласно одредбите на членот 28, став 3 точка 2 од Законот во височина на вкалкулираниот данок на промет за сите испорачани количини и видови на производи на продавницата или деловна единица заради продажба на крајните потрошувачи, за прометот на големо на производи согласно одредбите на членот 28, став 5, точка 2 од Законот на вредноста на продадените производи (фактурирана реализација) и за прометот на услугите согласно одредбите на член 9, став 1 од Законот за сите услуги извршени во тој период (фактурирана реализација).

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 85**

Обрасците ДП-ак – Преглед на петнаесетдневни аконтации на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги за уплата за период од _____ до _____ 19____ година, ДП – Пресметка на данокот на промет на производи и на данокот на промет на услуги од 1 јануари до _____ 19____ година и ДП Пресметка на данокот на промет на производи и на данокот на промет за услуги од 1 јануари до _____ 19____ година, ќе се приспособат за механиографска обработка во Службата на општественото книговодство во Република Македонија – Централна – Скопје.

Службата на општествено книговодство во Република Македонија – Централна во Скопје ќе изврши збирна обработка на податоците на ниво на општини и на ниво на Република Македонија

Член 86

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Број 11-5624/1
Министер за финансии,
20 јули 1992. м-р Методија Тошевски, с.р.

Образец КЖС

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ЖИРО-СМЕТКАТА ЗА 19—ГОДИНА

Ред. број	Број и датум на изводот	ОПИС	Датум на промената	Промет		Состојба
				Уплати во корист на жиро-сметка	Исплати врз товар на жиро-сметката	
1	2	3	4	5	6	7

Одговорно лице *) за водење на даночна евиденција,

ПРЕТПРИЕМАЧ,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец ЕЗ

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА КУПУВАЊЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЗЛАТО ЗА 19—ГОДИНА

Ред. број	Датум	Продавач – порачувач			Податоци за вкупно-примено злато			Податоци за изработените предмети од злато и за извршените услуги		
		Презиме и име	Адреса	Број на личната карта	Вид на предметот од злато	Финоста	Тежина во грама	Вид на предметот од злато	Финоста	Тежина во грама
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Одговорно лице*) за водење на даночна евиденција,

ПРЕТПРИЕМАЧ,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец КПУ

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ПРОМЕТОТ ЗА 19 — ГОДИНА

Ред. број	Датум на книжењето	ОПИС	Остварен промет од храна			Остварен промет од пијалаци			Друг остварен промет			Вкупен промет (кол.) 4+5+7+8+10+11	
			Во готово	Преку жиро-сметка		Во готово	Преку жиро-сметка		Во готово	Преку жиро-сметка			
				Износ	Датум на уплатата		Износ	Датум на уплатата		Износ	Датум на уплатата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Одговорно лице *) за водење на даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме на одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и адреса на живеење

Даночен обврзник: _____

Образец КРМ
Назив на материјалот односно на опремата

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА НАБАВКА И УПОТРЕБА НА РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И ОПРЕМА

Ред. број	Датум на книжењето	ОПИС	Единица мера	Набавка			Употреба			Состојба на залихите			Датум на оттуѓувањето
				Количество	Цена	Износ (кол. 5×6)	Количество	Цена	Количество (кол. 8×9)	Количество	Цена	Износ (кол. 11×12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Одговорно лице *) за водење даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночна евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец КДП

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ
за 19— година

Ред. број	Датум на книжењето	ОПИС	ПРОДАЖНА ВРЕДНОСТ НА НАБАВЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ СО ДАНОК НА ПРОМЕТ							Вкупно кол. 4 до —
			1)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Одговорно лице *) за водење даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ.

- 1) Се запишува тарифниот број од Тарифата на данок на промет
2) се внесуваат пресметани стапки на данокот на промет, а за производите кои се ослободени од плаќање данок на промет се внесува ознака „О“ (нула)

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец ПЛУ

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

ПРИЕМЕН ЛИСТ ЗА УГОСТИТЕЛСТВО ЗА ДЕН — 19 — ГОДИНА

Ред. број	НАЗИВ	ХРАНА				ПИЈАЛОЦИ									
		Едн. мера	Количество	Цена со данокот	Износ (кол. 4x5)	Ред. број	НАЗИВ	Едн. мера	Количество	Цена без данокот	Износ (кол. 10x11)	Прописана стапка на данокот на промет	Износ на данокот на промет (кол. 11x13)	Продажна цена со данокот на промет.	Продажна вредност со данокот на промет (кол. 10x11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Одговорно лице*) за водење даночна евиденција,

ПРЕТПРИЕМАЧ.

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Образец КП

Даночен обврзник: _____

Место: _____

Општина: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

КНИГА НА ПРОМЕТОТ ЗА 19— ГОДИНА

Ред. број	Датум на книжењето	Опис	Остварен промет од продажба на производи во готово		Остварен промет од продажба на производи преку жиро-сметка		Датум на уплата	Вкупно (кол. 4+5+6+7)	Остварен промет од извршени услуги во готово		Остварен промет од извршени услуги преку жиро-сметка		Датум на уплата	Вкупно (кол. 10+11+12+13)	Пресметан данок на промет		
			Кој подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање на данок на промет	Кој подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање на данок на промет			Кој подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање на данок на промет	Кој подлежи на плаќање данок на промет	Кој не подлежи на плаќање на данок на промет			Тарифен број	Пресметана стапка на данокот на промет (%)	Износ на данокот на промет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Одговорно лице*) за водење даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

Назив на даночниот обврзник-Правно лице односно претприемач: _____

Образец ДП-ак

Датум на уплатата: _____

Место: _____ ОПШТИНА: _____

Знак на контролата: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметката: _____

ПРЕГЛЕД

НА ПЕТНАЕСЕТДНЕВНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА УСЛУГИ ЗА УПЛАТА ЗА ПЕРИОД ОД _____ ДО _____ 19____ ГОДИНА

Ред. број	Тарифен број	УПЛАТНА СМЕТКА	Ознака за АОП	Износ на аконтацијата на данокот на промет			Вкупно за уплата
				Од прометот на производи на мало	Од прометот на производи на големо	Од прометот на услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ДАНОК НА ПРОМЕТОТ НА ПРОИЗВОДИ							
1.	1	840-2010	XXX 001	XXX	XXX	XXX	XXX
2.	2	840-2101	002			XXX	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	3	840-2117	003			XXX	
4.	4						
	точ. 1,2, 3 и 5	840-2122	004			XXX	
5.	4						
	точ. 4	840-21228	005			XXX	
6.	4						
	точ. 4	840-21233	006			XXX	
7.	6						
	точ. 6	840-2143	007			XXX	
8.	5	840-2185	008			XXX	
9.	6						
	ст. 1	840-20689	009			XXX	
10.	6						
	ст. 2	840-2073	010			XXX	
11.	6	840-2068	011			XXX	
	ст. 3						
12.	7	840-2026	012			XXX	
13.	8 точ. 1						
	алинеја 1	840-2159	013			XXX	
14.	8 точ. 1						
	алинеја 2	840-2052	014			XXX	
	8 точ. 1						
15.	алинеи 10, 11 и 12	840-2047	015			XXX	
16.	8 точ. 1						
	други алинеи 8	840-2005	016			XXX	
17.	точ. 2	840-21511	017			XXX	
18.	данок при увоз	840-2094	018			XXX	
19.	19		019			XXX	
20.	20		020			XXX	
21.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ (1 до 20) Б. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ		021	XXX	XXX	XXX	XXX
22.	1	840-28005	022	XXX	XXX		
23.	2	840-28010	023	XXX	XXX		
24.	3	840-2234	024	XXX	XXX		
25.	4	840-2229	025	XXX	XXX		
26.	5	840-2031	026	XXX	XXX		
27.			027	XXX	XXX		
28.			028	XXX	XXX		
29.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ (22 до 28)		029	XXX	XXX		
30.	ВКУПЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ (21+29)		030				

на ден 19 година

Раководител на книговодство, односно
одговорно лице*) за водење на даночна
евиденција

ДИРЕКТОР
(за правни лица), односно,
претприемач,

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

- Даночниот обврзник кој врши промет на производи од тар. број 2 на редниот број 2 од овој образец ја искажува вкупната, пресметана обврска на данокот на промет според тар. број 2 од Тарифата, а уплатата ја врши на поединечни уплатни сметки од точка 1, потточки од 20 до 30 од Наредбата („Службен весник на РМ“, број 34/92) за што дава посебна спецификација кон овој образец
- Даночниот обврзник кој го пресметува данокот на промет на производи на мало и големо, износот на аконтацијата на данокот го искажува во колоната 5 и 6 посебно според видот на прометот и вкупно во колона 8
- Даночниот обврзник по основа на данокот на промет на услуги ја пополнува само колоната 7 и вкупно колона 8
- Вкупниот износ на уплатениот данок на промет се искажува на реден број 30, во колоните 5, 6 и 7 одделно за прометот на мало, на големо на производи и услуги и во колоната 8 се искажува вкупниот износ на уплатениот данок по сите основи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	5	840-2031	026								
27.			027								
28.			028								
29.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ (22 до 28)		029								
30.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗ- ВОДИ И ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ (21+29)		030								

на _____ 19____ година

Раководител на сметководството,
односно одговорното лице*) за
водење на даночна евиденција

ДИРЕКТОР

ПРИЛОГ: Список на фактурите според кои не е извршена наплатата во пресметковниот период со износот на наплатениот данок од колона 5 и 8 на овој образец

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме на одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење.

Објаснение за пополнување на образецот:

- Во колона 5 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на 1 јануари според списокот на фактурите кој се прилага кон овој образец;
- Во колона 6 се внесува износот на пресметаниот данок на промет остварен од 1 јануари до крајот на пресметковниот период;
- Во колона 7 износот на данокот мора да одговара на побарувачката страна на контото 297 односно на контото 260. Доколку пресметката се прави во смисла на член 28 = став 5 точка 2, односно член 29 став 1 од Законот на база на дадени фактури за извршена продажба на производи односно извршени услуги (фактурирана реализација), колоната 5 не се пополнува, додека колоните 6 и 7 имаат исти износи;
- Во колона 8 се внесуваат податоци за данокот во побарувањата на последниот ден на пресметковниот период според списокот на фактурите што се прилага кон овој образец;
- Износите искажани во колона 6 и 7 по овој основ се истоветни со износот искажан во колона 9;
- Во колона 9 износот на данокот мора да одговара на должничката страна на контото 297 и на побарувачката страна на контото 260;
- Во колона 10 се внесуваат податоци за аконтациите на данокот на промет кои се однесуваат на пресметката од 1 јануари до крајот на пресметковниот период;
- Во колоните 11 и 12 се искажуваат разликите според пресметката на данокот на промет, со тоа што за помалку уплатените износи од колона 12 се прилагаат и налози за уплата кон овој образец, а за повеќе уплатените износи од колона 11 се поднесува писмено барање за враќање на повеќе уплатениот данок или известување дека повеќе уплатените износи ќе се користат како аконтација во наредниот пресметковен период.
Даночните обврзници кои пресметката ја составуваат според фактурираната реализација не ги пополнуваат колоните 5 и 8.
- На редниот број 2 се искажува збирниот износ на податоците за пресметаниот и уплатениот данок на промет на нафтени деривати и како прилог се прилага Спецификацијата на пресметката и на уплатата на данокот на промет според уплатните сметки под точка 1 од реден број 20 до 30 од Наредбата.
- Образецот ДП служи за утврдување на кумулативната обврска на данокот на промет по пресметковни периоди во текот на годината и за утврдување на конечната обврска на крајот на годината.

Даночен обврзник-претприемач: _____

Образец ДП-п

Место: _____ ОПШТИНА: _____

Шифра и назив на дејноста: _____

Број на жиро-сметка: _____

ПРЕСМЕТКА**НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА ДАНОКОТ НА
ПРОМЕТ НА УСЛУГИ ОД 1 ЈАНУАРИ _____ ДО _____ 19____ ГОДИНА**

Ред. број	Тарифен број	УПЛАТНА СМЕТКА	Ознака за АОП	Износ на пресметан данок на промет	Износ на уплатениот данок на промет	Разлика	
						Повеќе (колона 6 минус колона 5)	Помалку (колона 5 минус колона 6) *
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ							
1.	1	840-2010	XXX 001	XXX	XXX	XXX	XXX
2	2	840-2101	002				

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	3	840-2117	003				
	4						
4.	точ. 1,2,3, и 5	840-2122	004				
	4						
5.	точ. 4	840-21228	005				
	4						
6.	точ. 4	840-21233	006				
	4						
7.	точ. 6	840-2143	007				
8.	5	840-2185	008				
	6						
9.	став1	840-20689	009				
	6						
10.	став 2	840-2073	010				
	6						
11.	став 3	840-2068	011				
12.	7	840-2026	012				
	8						
13.	точ. 1	840-2159	013				
	алинеја 1						
	8						
14.	точ. 1	840-2052	014				
	алинеја 2						
	8						
15.	точ. 1	840-2047	015				
	алинеи 10,11 и						
	12						
	8						
16.	точ. 1	840-2005	016				
	други алинеи						
	8						
17.	точ. 2	840-21511	017				
18.	данок при	840-2094	018				
	увоз						
19.			019				
20.			020				
21.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ (1 до 20)		021				
	Б. ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
22.	1	840-28005	022				
23.	2	840-28010	023				
24.	3	840-2234	024				
25.	4	840-2229	025				
26.	5	840-2031	026				
27.			027				
28.			028				
29.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА УСЛУГИ (22 до 28)		029				
30.	ВКУПНО ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ (21 – 29)		030				

на ден — 19 — година

Одговорно лице*) за водење даночна евиденција

ПРЕТПРИЕМАЧ

ЗАБЕЛЕШКА: Образецот ДП-п служи за утврдување на кумулативната обврска на данокот на промет по пресметковни периоди во текот на годината и за утврдување на конечната обврска на крајот на годината

*) Правно лице или дуќан без статус на правно лице кој е овластен за водење на даночната евиденција, задолжително става печат и полно име и презиме од одговорното лице. Доколку даночната евиденција ја води граѓанин треба да се внесе полното име и презиме и адреса на живеење

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

50.

Врз основа на член 32 од Уставот на Република Македонија, член 85 од Законот за основните права од работен однос (Службен лист на СФРЈ бр. 60/89 и 42/90), Законот за работни односи на СРМ (Службен весник на СРМ бр. 20/90), како и член 2 од Општиот колективен договор на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 29/92), Синдикатот на металците и енергетичарите на Македонија и Министерството за стопанство на Република Македонија склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР

ЗА ГРАНКАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој колективен договор се уредуваат правата и обврските од работниот однос на работниците кои се

вработени во претпријатијата на гранката електроенергетика на Македонија, како и правата и обврските на тие претпријатија во согласност со Законот и Општиот колективен договор на Република Македонија.

Одредбите од овој договор се однесуваат и на учениците и студентите на пракса како и на приправниците во претпријатието.

Одредбите од колективниот договор со кои се регулираат платите, надоместоците на платите и другите примања не се применуваат на рабоводните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени со Статутот или друг акт на претпријатието, доколку со договорот за работа не е одредено поинаку.

Член 2

Со колективен договор на претпријатието, односно со договорот за работа, можат да се утврдат поголеми права или поповолни услови за работа од правата и условите утврдени со овој колективен договор, како и други права кои не се предвидени со овој колективен договор, ако тоа не е спротивно со Законот, а ако такви одредби содржи, наместо нив се применуваат соодветните одредби од Законот.

Овој колективен договор може да се применува и непосредно

Член 3

Овој колективен договор го потпишуваат:

– Синдикатот на металците и енергетичарите на Македонија, како застапник на работниците, односно членовите на Синдикатот, и

– Министерството за стопанство на Република Македонија.

ПРОБНА РАБОТА

Член 4

Пробната работа претставува посебен услов за работа на работникот на определено работно место, освен за приправниците, и нејзиното траење се одредува со договорот за работа, во согласност со Колективниот договор на претпријатието.

Пробната работа ја следи и ја оценува надлежниот орган во претпријатието кој одлучува за изборот на кандидатот со кој се заснова работен однос.

Работникот кој смета дека предвидената работа не му одговара, за време на пробната работа може да даде писмена изјава дека несака повеќе да работи. Работниот однос му престанува со денот на доставување на писмената изјава, односно откако престанал да доаѓа на работа.

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 5

Работниците се распоредуваат на работно место заради чие вршење засновале работен однос:

По исклучок, работникот може времено да биде распореден да врши работи на работно место за кое се бара понизок степен на стручна подготовка од определен вид занимање во случаи утврдени со Закон, Општиот колективен договор, и во следните случаи:

- за време на извршување на ремонти
- времено зголемен обем на работа
- поради ненадејни хаварии

Работникот за време на ваквото распоредување остварува плата која ја има на своето работно место, односно плата на работното место на кое се распоредува ако е за него поповолна.

Поради потреба на процесот на работа, со Колективен договор на претпријатието се утврдуваат условите, начинот и постапката на распоредување на работниците во претпријатието, во согласност со Закон.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Член 6

Работното време на работникот изнесува 42 часа во работната недела (полно работно време).

На одредени работни места претпријатието може да воведо работно време пократко од 42 часа сразмерно со штетното влијание на здравјето на работниците на тие работни места, во согласност со Законот.

Член 7

Работникот не смее да работи на работни задачи подолго од полното работно време ако има посебно лекарско уверение (добисно од Комисија) со кое докажува дека со таквата работа се загрозува неговата здравствена состојба, или кога е во праниање неѓа на болно дете (што родителот – старателот го докажува со лекарско уверение).

Член 8

Прераспределбата на работното време во претпријатието може да се изврши и на друг начин во однос на начинот на кој е уредено со колективниот договор на претпријатието, поради подобро користење на средствата на трудот, порационално користење на работното време, и извршување на одредени работи и задачи сврзани со рокови, во одделни делови на процесот на производството или одредени работни места, поради:

- одржување и ремонти;
- изготвување на пресметки и анализи;
- спазување на одредени рокови во интерес на претпријатието.

За време на државни празници работни денови можат да се прогласат за неработни и да се одработуваат во неработни денови со решение на рабоводниот орган.

ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА

Член 9

Работникот има право на заштита при работа.

Претпријатието е должно да ги обезбеди мерките за заштита при работа со цел да се заштити здравјето на работниците.

Претпријатието е должно при воведување, користење и контрола на нови технологии да обезбеди услови да не дојде до загрозување на животот и здравјето на работниците и да се заштити човековата околина и работната средина.

Со Колективниот договор на претпријатието, во согласност со Законот, се уредуваат мерките кои се превземаат за заштита при работа.

Претставникот на Синдикатот има право на увид во спроведувањето на мерките за заштита при работа.

Работникот во текот на работата е должен да ги користи заштитните средства кои се пропишани со Закон и со Колективен договор на претпријатието.

Член 10

Синдикалниот претставник има право на увид во резултатите од користењето на машините и технологијата како и нивното влијание на здравјето и животот на луѓето и животната средина.

Синдикалниот претставник е должен да го предупреди раководството во погонот, односно работната единица, на опасност од загадување со опомена дека ќе бидат информирани и инспекциските служби.

ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 11

Работникот е должен:

- да се придржува на пропишаното работно време;
- совесно и одговорно да ги извршува работите и задачите;
- да се придржува на работно – технолошките прописи за работа;
- да ги применува прописите за заштита при работа;
- да не доаѓа на работа во алкохолизирана состојба и да не внесува алкохол во работните простории;
- да ги остварува нормите и поставените работни задачи;
- стручно и работно да се усовршува и оспособува за работата што ја врши;
- да прифати времено извршување на други работи;
- да се придржува кон обврските наведени во Колективниот договор на претпријатието.

Против работникот кој не се придржува кон своите обврски ќе бидат превземени мерки во согласност со Законот и Колективниот договор на претпријатието.

ОДМОР И ОТСУСТВА

Член 12

Претпријатието е должно да му обезбеди на работникот користење на годишниот одмор најмалку во траење од 18 работни дена.

Годишниот одмор може да изнесува најмногу 30 работни дена.

По исклучок, на посебно тешки работи, годишниот одмор може да изнесува до 35 работни дена.

Критериумите за користење на должината на годишниот одмор ги утврдува претпријатието со свој Колективен договор.

Член 13

Доколку за време на траењето на годишниот одмор работникот користи боледување, траењето на годишниот одмор се прекинува за времето додека трае боледувањето, што се докажува со лекарско уверение.

За користење на боледувањето од став 1 на овој член работникот е должен да го извести претпријатието.

Времето на користењето на преостанатиот дел од годишниот одмор го определува надлежниот орган на претпријатието.

Член 14

Работникот има право на отсуство без надомест на личен доход, особено во следните случаи:

- негодни лични работи;
- неѓа на член на семејството која не е медицински индицирана;

- за изградба и поправка на куќа, односно стан;
- за лекување на своја сметка;
- за учество на културни и спортски приредби;
- за учество на конгреси, конференции и сл;
- во други случаи на барање на работникот утврдени со Колективниот договор на претпријатието.

Ова отсуство неможе да трае повеќе од 3 месеци.

Работоводниот орган може да го одбие барањето на работникот за отсуство во смисла на став 1 од овој член, ако отсуството неповолно се одразува на процесот на работа.

ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ И ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 15

Платата на работникот се состои од: плата за извршена работа, плата од учество во добивка и надоместоци на плата.

Платата за извршена работа се состои од:

– Основна плата утврдена по основ на сложеност на задачите на работното место на кое работникот е распореден и нормалните услови за работа на тоа работно место,

корегирање на платата по основ на остварените резултати од работењето на работникот,

– зголемување на плата по основ на работниот стаж и условите потенцики од нормалните услови (додачи),

Платата од добивка работникот ја остварува во зависност од остварените резултати во работењето на претпријатието.

Надоместоците на платата работникот ги остварува за време во кое не работи, во случаи утврдени со Закон и Колективниот договор.

Член 16

Најниската плата на работникот за полно работно време утврдена врз основа на сложеност на работите и работните задачи во оваа гранка изнесува најмалку 20% повисоко од најниската плата утврдена во Општиот колективен договор на Република Македонија.

Член 17

Со Колективниот договор на претпријатието ќе се изврши распоредување и вреднување на поедини работи, односно работни места, врз основа на сложеноста и нормалните услови за работа на тие работни места.

Сите работи, односно работни места се разврстуваат во групи, а односот помеѓу основната плата за најниско и највисоко вреднуваното место неможе да биде помал од 1:3,6.

Со Колективниот договор на претпријатието треба подетално да се разработат групите на сложеност и видови на работа на работното место.

Член 18

Во претпријатието кога настанале потенцики во работењето, врз основа на изготвена Програма со која се обезбедува надминување на настанатите проблеми, и мислење од Синдикатот, може да се утврди отстапување на најниската плата утврдена со член 16, со тоа што отстапувањето од најниската плата за најнизок степен на сложеност неможе да изнесува повеќе од 20%, а намалувањето неможе да трае подолго од 6 месеци.

Претпријатието е должно на крајот на тековната година доколку финансиските резултати по годишната пресметка тоа го овозможуваат, на работниците да им изврши исплата на помалку исплатените плати во смисла на став 1 од овој член.

Член 19

Со Колективниот договор на претпријатието и Договорот за вработување меѓу работникот и работодавниот орган ќе се утврдат мерилата за вреднување на остварените резултати од работата и стимулацијата на работникот за остварување на подобри резултати.

Член 20

Основната плата на работникот се зголемува кога работникот работи во услови потешки од нормалните за односното работно место.

Како потешки услови за работа во смисла на став 1 од овој член се сметаат:

- работа под електричен напон;
- нечистотија на атмосферата поголема од нормалната (јагленова прашина и сл.);
- зрачење на околината;
- силна бука и вибрации;
- заслепувачки услови за работа;
- изложеност на нечистотија;
- работа на ненормално високи и ниски температури;
- работа во вода, на влага и на промаја;
- опасност од повреди;
- работа на висина;
- физички оптоварувања;
- психички оптоварувања.

Основната плата на работникот кој работи на потешки услови за работа од нормалните за односното работно место се зголемува до 30%

Член 21

Со Колективниот договор на претпријатието се утврдуваат условите за работа потешки од нормалните за поедини работни места, погони и работни единици, со одредени проценти или коефициенти.

Член 22

Со Колективниот договор на претпријатието, односно договор за работа се утврдуваат критериуми и мерила за утврдување на резултатите од работењето на работникот, поаѓајќи од обемот, квалитетот на работењето, остварената продуктивност на трудот, заштеди во процесот на работата и ефикасност на користењето на работното време.

Резултатите од работата на работникот ги утврдува односно оценува работникот кој го води и организира процесот на работа.

Претпријатието претходно ги утврдува нормативите – стандардите за работа, односно очекуваните ефекти од работењето со кои се запознаваат работниците.

Во случај кога поголем број од работниците не ги исполнуваат утврдените норми и нормативи, Синдикатот покренува барање за нивно преиспитување. Доколку работниците не се согласуваат со извршеното преиспитување на нормите и нормативите во претпријатието се бара мислење од соодветена стручна институција.

До конечната одлука на стручната институција работниците се должни да ги спроведуваат постоечките норми и нормативи, но не подолго од 3 месеци.

Член 23

Работникот со намалена работна способност, предизвикана од старост и истоштеност, а кој е 5 години пред одење во пензија, и е распореден на помалку вред-

нувано работно место, добива плата во висина на основната плата од претходното работно место, која се валоризира со тековниот пораст на платата во претпријатието.

Член 24

Одредбите од член 15 до член 23 од овој договор не се применуваат на директорот на претпријатието и работниците со посебни овластувања и одговорности.

Платата на работодавниот орган и работниците со посебни овластувања и одговорности по сите основи се утврдуваат со посебен договор кој овој орган ги склучува со органот на управување на претпријатието.

ПЛАТА ПО ОСНОВ НА ДОБИВКА

Член 25

Работникот има право на плата по основ на остварената добивка.

Органот на управување однапред го одредува делот од добивката што ќе се распоредува за плати и за тоа го известува Синдикатот.

Член 26

Со Колективниот договор на претпријатието се утврдуваат критериумите и мерилата за уделот на секој работник во платата од добивката.

Член 27

Со оглед на тоа што цената на електричната енергија сеуште не го достигнала целосниот паритет по заедничките критериуми за нејзиното формирање, како и со оглед на неможноста за остварување добивка, а поради значењето на сигурноста и функционирањето на електроенергетскиот систем на Македонија се утврдува:

– за зголемено производство, пренос и дистрибуција на електричната енергија над предвидувањата со електроенергетскиот биланс, платата на вработените во соодветниот погон и работна единица може да се зголеми и тоа:

индекс на производство, пренос и дистриб. во одтроен биланс	индекс на зголемување на плата по основ на оствареното производство пренос и дистриб. над планот
преку 100 до 110	100+50% за секој индексен поен над 100 до 110
преку 110 до 120	105+30% за секој индексен поен над 110 до 120
преку 120 до 130	108+20% за секој индексен поен над 120 до 130
преку 130	110+5% за секој индексен поен над 130

Зголемувањето на платите од претходниот став во производните погони за натфлување на годишниот план на производство е условено и со одредена економичност во работењето, во зависност од остварената цена на чинењето кај овие погони, која неможе да биде повисока од остварената нето просечна продажна цена на претпријатието.

Под нето просечна продажна цена на претпријатието се подразбира просечната продажна цена на претпријатието намалена за загубите во преносната и дистрибутивната мрежа, трошоците на претпријатието,

преносните и дистрибутивните трошоци и сталните трошоци на ТЕЦ „Неготино“.

Делот на зголемувањето на платата по овој основ ќе се распореди со Колективниот договор на претпријатието.

Ова зголемување се однесува и на работоводниот орган во претпријатието и на лицата со посебни овластувања.

Член 28

Работникот има право на награда – накнада за инвентивен труд, иновација и унапредување.

Наградата за техничко и некое друго унапредување – иновација се утврдува најмалку во висина од 10% од заштедата или ефектот од унапредувањето.

Правата на работникот по овој основ да можат да бидат утврдени во паричен или некој друг облик, зависно од интересот на работникот и претпријатието. Со Колективниот договор на претпријатието ќе се утврдат конкретните критериуми.

НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА

Член 29

На работникот му припаѓаат надоместоци на плата за:

- годишен одмор;
- празници согласно Закон;
- отсуство од работа согласно Колективниот договор;
- стручно оспособување и преквалификација, односно доквалификација согласно потребите на претпријатието;
- чекање на работа (застој во работниот процес без вина на работникот)
- други случаи утврдени со Колективен договор на претпријатието.

Надоместокот на плата на работникот во случаите од став 1 од овој член се утврдува во висина на исплатената плата на работникот за период утврден со Колективниот договор на претпријатието, кој не може да биде подолг од последните три месеци.

Надоместокот на плата од став 1, алинеа 4 од овој член се валоризира со просечниот пораст на платите во претпријатието.

Член 30

Надоместокот по основ на придонесот во зголемувањето на доходот и добивката од иновации, рационализации и друг вид творештво се утврдува најмалку во износ од 10% од нето годишната добивка што се остварува од примената на иновацијата, рационализацијата или друг вид творештво врз основа на договор склучен помеѓу работникот и работодавачот.

Член 31

За време на приправничкиот стаж на работникот му припаѓа најмалку 79% од основната плата предвидена за работното место за кое се оспособува.

Член 32

На учениците и студентите за време на задолжителна производна работа и практика им припаѓа надоместок доколку тоа е утврдено со Колективниот договор на претпријатието.

Учениците и студентите имаат право на исхрана и превоз до и од работа каде се тие организирани.

Член 33

Работодавачот, со Колективен договор, врз основа на изготвена Програма за надминување на потешкотии

ите во работењето на претпријатието, ги утврдува условите и околностите во кои може да се организира привремен принуден одмор.

На работникот за време на принуден одмор му припаѓа надоместок на плата најмалку во висина од 80% од основната плата што ја остварил во претходниот месец со надоместок за работен стаж.

Член 34

За време на времена неспособност за работа до 7 дена работникот има право на надоместок на плата во висина од 70% до 15 дена почнувајќи од првиот ден на боледувањето, 80% и до 60 дена, за сите денови 90% од просечната плата на работникот исплатена во претходниот месец.

ДРУГИ ПРИМАЊА

Член 35

Работникот има право на одделни надоместоци и примања во висина утврдена со овој Договор.

Основица за пресметување на надоместоците и другите примања на работниците претставува просечната месечна плата во стопанството на Републиката исплатена во претходните три месеци.

Висината на одделни надоместоци и примања се утврдува во процент од основницата и тоа:

- 25% за регрес за исхрана доколку општествена исхрана не е организирана;
- 100% за регрес за годишен одмор;
- 8% за дневници за службени патувања, а за странство во висината што е пропишана за работниците во органите на управата;
- 60% за одвоен живот од семејството.

Покрај надоместоците од став 3 на овој член на работникот му се исплатува и:

– трикратен износ од основницата при заминување во пензија;

– теренски додаток во зависност од обезбедените услови за престој на работникот на терен (сместување, исхрана и сл.) согласно Колективниот договор на претпријатието;

– трошоци за превоз во локалниот јавен сообраќај до и од работа над 2 километри само во случај кога нема организирано превоз, а превозот како услов при работата е утврден со Колективниот договор на претпријатието;

– до 30% од цената на литар гориво за соодветно возило по поминат километар со патен налог за надоместок чија висина се утврдува со Колективен договор на претпријатието;

– во случај на смрт на работник или член на неговото семејно домаќинство, за потешки последици од елементарни непогоди, како и за подолго боледување надоместок чија висина се утврдува со Колективен договор на претпријатието, при што неможе да биде помала од основницата од став 2 на овој член;

– во случај на селидба во службени потреби, во висина на трошоците на селење;

– jubилејни награди за најмалку 10 години работа кај ист работодавач во висина на основницата од став 2 од овој член доколку е утврдена со Колективен договор на претпријатието.

Дневниците за службени патувања, регресот за исхрана и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.

Надоместокот за одвоен живот и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.

Член 36

На работникот му припаѓа испратнина во случај кога е прогласен за технолошки или економски вишок

и писмено изјави дека сака да му престане работниот однос и дека трајно ќе го реши вработувањето и таа неможе да биде помала од 24 просечни месечни плати.

Основица за пресметка на овој надоместок претставува просечната месечна плата во претпријатието остварена во тримесечјето во кое се остварува право на испратнина.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Заштита на правата гарантирани со овој колективен договор од страна на Синдикатот уживаат само членовите на Синдикатот.

Член 38

Овој колективен договор важи три години од денот на неговото потпишување.

Член 39

За решавање на спорови меѓу странките на овој колективен договор, што неможат да се решат со меѓусебно спогодување, се формира Комисија за помирување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг вид повреда на интересите на странките што произлегува од колективниот договор, како и спор што ќе настане како последица од неприфаќање на предлог за измени и дополнување на Колективниот договор.

Во Комисијата за помирување, секоја од странките именува по два члена. Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата од редот на угледни, научни, стручни и јавни работници.

Член 40

Ако постапката за помирување е неуспешна, двете страни спогодбено одлучуваат спорот да го разрешат пред Арбитража.

Се именуваат 5 арбитра.

Секоја странка именува по 2 арбитра, а претседателот на Арбитражата арбитраите го именуваат спогодбено.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Одлуката на Арбитражата е конечна.

Член 41

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнување на Колективниот договор.

Предлогот, образложен и во писмена форма се доставува до другата странка која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната странка да не го прифати предлогот или да не се изјасни во предвидениот рок, странката – предлагач може да започне постапка пред Арбитража.

Член 42

Странките се должни да го следат спроведувањето на Колективниот договор.

Секоја од странките на овој колективен договор именува по 3 члена во Комисија која е овластена да дава толкување на одредбите од Договорот.

Член 43

Колективниот договор се регистрира кај надлежниот Републички орган на управата.

Член 44

Овој колективен договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од осмиот ден од неговото објавување во Службен весник на РМ.

Член 45

Претпријатијата се должни да ги донесат, односно усогласат своите колективни договори со одредбите на овој колективен договор во рок од 90 дена од неговото објавување во Службен весник на РМ.

Министерство за стопанство на Република Македонија
Министер,
Стојан Трајановски, с.р.
Синдикат на металците и енергетичарите на Македонија
Претседател,
Алексо Кишовски, с.р.

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10376/91, на регистарска влошка бр. 1-15146-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар: Штедилницата „МАК-АСТРО“, д.о.о., Скопје, Основач е Билјана Бошковска, ул. „В. Комаров“ бр. 27/1-3 Скопје.

Дејности: 110109 – други финансиски организации – штедилница за иштедно – кредитно работење.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото за своите обврски во правниот промет одговара со сите свои средства за кои располага, а основачот ризикот го сноси во висина на вложените средства. Основачот за обврските на друштвото не одговара. Лице овластено за застапување на друштвото во правниот промет со трети лица е Билјана Бошковска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10376/91 (763)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2202/92, на регистарска влошка бр. 1-16974-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Производното трговско претпријатие „СПЕКТАР ТРАДЕ“ експорт импарт, д.о.о., ул. „5“ бр. 13 с. Сарај, Скопје. Скратен назив: ПТП „СПЕКТАР ТРАДЕ“, д.о.о., Скопје. Основач е Филиповски Ратомир од Скопје, ул. „5“ бр. 13, со акт за основање бр. 01 од 18.II.1912 година.

Дејности: 01721; 011730; 21; 011730; 011791; 011792; 011799; 011832; 011941; 011949; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070126; 070127; 070129; 070132; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070223; 070224; 070225; 070229; 070250; 070260; 080129; 080190; 080201; 080202; 090131; 090181; 090189; 110309; 110909.

Дејности во надворешен трговски промет се: 070310; 070320; посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, рекспорт, констигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, Италија, Австрија, Унгарија и Румунија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во прометот со трети лица, претпријатието одговара со свој имот.

Лице овластено да го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Филиповски Ратомир, в.д. директор на претпријатието, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2202/92 (764)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2697/92, на регистарска влошка бр. 1-13959-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „ПРОСВЕТА КОМЕРЦ“ извоз увоз, д.о.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 143. Седиштето на претпријатието од ул. „Маршал Тито“ бр. 56, Скопје, се менува на бул. „Партизански одреди“ бр. 143, Скопје.

Се разрешува досегашниот директор Србиновски Војо, а се поставува Денковски Кирил, директор, без ограничување, л.к. бр. 1100251 и МБ 2306944450040, за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2697/92 (765)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2331/92 на регистарска влошка бр. 1-259-0-0-0, запиша во судскиот регистар промената на застапник на Организацијата на здружен труд Основно училиште „Браќа Рибар“, ц.о., Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 17.

Се брише досегашниот застапник Масин Зорка, директор, а се запишува новиот застапник Тасевска Марија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2331/92 (767)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1741/92, на регистарска влошка бр. 1-16558-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за консалтинг и трговија на големо и мало „КОН КОМЕРЦ“, Ц.О., УВОЗ-ИЗВОЗ, Скопје, ул. „Бошко Буха“ бр. 24-а. Основач е Ивчевска Надица од Скопје, ул. „Козара“ бр. 68/1-13.

Дејности: 011314; 011315; 011320; 070111; 070112; 070213; 070214; 070121; 070122; 070123; 070124; 070127; 070129; 070132; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110903; 110909.

Надворешна трговија: 070310; 070320.

Во правниот промет претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. Во правниот промет претпријатието настапува со целосна одговорност.

Директор на претпријатието е Ивчевска Надица од Скопје, ул. „Козара“ бр. 68/1-13.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1741/92 (611)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9465/91, на регистарска влошка бр. 1-14773-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за трговија и транспорт „ПЕРСИН“, ц.о., Куманово, ул. „Тоде Думба“ бр. 68-1/8.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 23.XII.1991 година од основачот Тодоровски Синиша.

Дејности: 060501; 060502; 060503; 060601; 060602; 060609; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 080201; 080202.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува со своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување и претставување во внатрешен и надворешнотрговски промет е Тодоровски Синиша, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9465/91 (633)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9466/91, на регистарска влошка бр. 1-14522-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за производство и трговија „МИ-МОС“, ц.о., Куманово, ул. „Тоде Думба“ бр. 115, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 23.XII.1991 година, а основач е Антевски Славе.

Дејности: 012511; 012512; 012513; 012514; 012515; 012516; 012521; 012522; 012523; 012524; 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 012699; 012701; 012702; 012703; 012810; 012820; 012830; 013021; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190; 080201; 080202; 090121.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите средства. Лице овластено за застапување и претставување во внатрешен и надворешнотрговски промет е Антевски Славе, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9466/91 (634)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9809/91, на регистарска влошка бр. 1-14794-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за земјоделски услуги во сточарството и трговијата „АНИМАЛ“, Д.О.О., Гостивар, ул. „И.Л. Рибар“ бр. 8

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/91 од 20.XII.1991 година, а основач е Старевски Небојша од Гостивар, ул. „И.Л. Рибар“ бр. 8

Дејности: 013041; 013042; 013043; 013050; 020140; 020201; 020202; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260.

Претпријатието во правниот промет настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства со кои располага претпријатието.

Старевски Небојша, директор на претпријатието, без ограничувања. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9809/91 (635)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10889/91, на регистарска влошка бр. 1-7384-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, трговија на големо и мало со надворешна трговија и услуги „МАРИП“, ц.о., Скопје. Во претпријатието пристапува основачот Ирена Николовска, од Скопје, ул. „Карирска“ бр. 4.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10889/91. (756)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2208/92, на регистарска влошка бр. 1-2436-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатието на големо и мало „ПРОМАКС“, Ц.О., Кичево, ул. „4 јули“ бр. 208, Кичево. Во претпријатието пристапува Бочваров Петар на 16.II.1992 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2208/92 (757)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9102/91, на регистарска влошка бр. 1-15663-0-0-0, го запиша во судскиот регистар „СААТ“ Претпријатието за производство, инженеринг, трговија и увоз-извоз, Д.О.О., Тетово, ул. „К.Ј.Питуту“ бр. 75. Основачи се Сулејман Исмаили и Ејуп Исмаили од Тетово. Дејности: 011941; 011949; 012001; 012002; 012142; 012201; 012323; 012521; 012611; 012613; 012621; 012622; 012830; 013121; 013400; 013500; 050100; 050201; 050202; 050203; 050209; 050301; 050302; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070211; 070212; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070310; 070320; 080201; 080202; 090122; 090131; 090132; 090133; 090139; 090150; 090183; 090189; 110302; 110303; 110309; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110620; 110902; 110909. Дејности на надворешно-трговскиот промет се: 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, без ограничување. За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со ситот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Сулејман Исмаили, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9102/91. (758)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1089/92, на регистарска влошка бр. 1-16187-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЧАКО“ експорт-импорт, ДОО, Скопје, бул. „Крсте Мисирков“ бр. 57-а/2-4. Претпријатието е основано со акт за основање од 30.I.1992 година, а основач е Раде Иванов.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 110309; 110309; 080190; 080201; 080202; 110909; 090114; 110902; 120341; 012701; 012702; 012703; 012810; 012820; 012830; 110303; 110304; 110304; 110409; 090110; 090123; 090160; 090181; 090189; 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка, а одговара со сите свои средства. Овластено лице за застапување на претпријатието во рамките на внатрешниот промет со трети лица е Велика Иванова, директор, со неограничени овластувања. Овластено лице за застапување на претпријатието во рамките на надворешниот промет е Велика Иванова, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1089/92. (759)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 481/92, на регистарска влошка бр. 1-14219-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Рударскиот институт Акционерско друштво, Ц.О., Скопје, Економска единица Завод 1 Експлоатација на минерални сировини. Скратен назив: ЕМС бул. „Јане Сандански“ бр. 113. Дејности: 110403; 110404; 110909.

Економската единица во правниот промет настапува во име и за сметка на претпријатието. Економската единица не може самостојно да се појавува во однос кон трети лица. За обврските на економската единица одговара претпријатието со сите свои средства. За обврските на економската единица секогаш гарантира Рударскиот институт. Лице овластено за застапување е Велјан Цавировски, раководител на економската единица, со ограничени овластувања. Самостојно може да одлучува за работи во вредност до 2.000.000,00 денари. За одлучување за работи чија вредност го надминува износот од 2.000.000,00 денари, мора да бара согласност од директорот на Рударскиот институт. Покрај директорот потписник е на посметката на Е.Е. Одговара за финансиско-сметководното работење на Е.Е.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 481/91. (760)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9776/91, на регистарска влошка бр. 1-16071-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство и трговија „СИБ-ГУИП“, Д.О.О., Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 50. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/91 од 23.XII.1991 година. Дејности: 013114; 020140; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070127; 070128; 070129; 070140; 070212; 070213; 070214; 070219; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 080190; 080190; 110903; 110909. Неограничено овластување: целосна одговорност. Лице овластено за застапувањето внатрешен промет е Стојан Гунов, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9776/91. (761)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.618/92.- на регистарска влошка бр. 1-15910-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „А.М.КОМЕРЦ“ експорт-импорт, Скопје. Скратен назив на фирмата: Претпријатието за промет на големо и мало, посредување, застапување, реекспорт „А.М.КОМЕРЦ“ експорт-импорт, Скопје. Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 01/92 од 23.I.1992 година, а основач е Јанкулоска Љубинка од Скопје, ул. „Спино Црне“ бр. 58.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070126; 070127; 070128; 070129; 07013; 070132; 070211; 070212; 070213; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250; 110309; 110909 Дејности во надворешна трговија: 070310; 070320.

Во свое име и за своја сметка; Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Јанкулоска Љубинка, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.618/92. (762)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.6002/91, на регистарска влошка бр. 1-14327-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Производното трговско претпријатието „ПОРЕЧЕ-ПРОКОМ“, Ц.О., с. Долно Седларце, Тетовско.

А. Производство: 013030 – производство на прехранбени производи, сушење на овошје, зеленчук, зрнести производи, семе, шумски плодови и лековити билки со откуп и кооперација; 020302 – одгледување и производство на рибин млаф во рибници и мрестилишта; 030004 – лов и одгледување на дивеч, користење на дивеч и на производи од дивеч (трофеи, месо, кожа, крзна и др.).

В. Внатрешна трговија на големо: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225;

070226; 070229; 0702250 В. Трговија на мало: 07011; 070112; 070113; 070114; 070124; 070127; 110309; 110909;

Г. Надворешна трговија: 070310; 070320.

Од окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 6002/91 (788)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1236/92, на регистарска влошка бр. 1-17115-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Мешовитото претпријатието – Друштво со ограничена одговорност во приватна сопственост за производство, трговија и извоз-увоз „ИННС-КСК“ Скопје, ул. „Љуба Ивановиќ“ бр. 44/III-4. Мешовитото претпријатието е основано со договор за основање од 4.II.1992 година, а основачи се Јордановски Владимир и Кајанак Кујтим.

Дејности: 070132; 070140; 070211; 070229.

Претпријатието во приватниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските кон трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно трговско работење е Јордановски Владимир, директор, без ограничување.

Дејности на надворешна трговија: 070320 – надворешна трговија со непрехранбени производи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1236/92. (789)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.10893/91, на регистарска влошка бр. 1-16731-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Производно-прометното и услужно претпријатието „ДЕВЕКС“, Д.О.О. експорт-импорт, Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 28.

Дејности: 013400; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070310; 070320; 080119; 080190; 080201; 080202; 090131; 090132; 090183; 090189; 110302; 110303; 110309; 110401; 110402; 110403; 110404; 110405; 110500; 110611; 110620; 110905; 110909; 120311.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 25.XII.1991 година, а основач е Вељковиќ Виолета од Скопје. Лице овластено за застапување на претпријатието е Вељковиќ Виолета, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.10893/91 (790)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 1992/92, на регистарска влошка бр. 1-16661-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги на големо и мало „ДАМС“ ДОО Скопје, ул. „Разловечко востание“ бр. 2а/2-16. Основач е Трифуновска Снежана од Скопје, ул. „Разловечко востание“ бр. 2а/2-16, со одлука од 20.II.1992 година.

Дејности: 0701; 07011; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 0702; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 090150; 090171; 090181; 090302; 110302; 110303; 110309; 110404; 110903; 110909; 12420; 0703; 070310; 070320.

Претпријатието истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства со ограничена одговорност. Претпријатието го застапува и претставува Трифуновска Снежана, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.1992/92 (791)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.1442/92, на регистарска влошка бр. 1-17393-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет на големо и мало, увоз-извоз „Старс комерц“ ц.о. Скопје, ул. „Костадин Кирков“ бр. 20. Претпријатието е основано со акт-одлука за основање на приватно претпријатието од 10.II.1992 година, а основач е Славчо Темов од Скопје, ул. „Костадин Кирков“ бр. 20.

Дејности во внатрешен промет: 011310; 012310; 012321; 012623; 012820; 013121; 013122; 030003; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 0970132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 080111; 080190; 080201; 080202; 090133; 090139.

Дејности во надворешен промет: 070310; 070320.

Лице овластено за застапување е Славчо Темов, директор, со неограничени овластувања и целосна одговорност. Лице овластено за застапување во надворешен промет е Славчо Темов, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 1442/92 (792)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2639/92, на регистарска влошка бр. 1-2386-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за трговија на големо и мало „АГРОВАР-ДАР“, Ц.О., извоз-увоз, Скопје, бул. „Јане Сандански“ 84/1-5.

Во внатрешен промет се проширува следната дејност: 110109. Во надворешен трговски промет се проширува следната дејност: слободни царински продавници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр. 2639/92 (793)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 9116/91, на регистарска влошка бр. 1-14764-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за превоз и трговија „БАН-ТРАНС“, Ц.О., Куманово, ул. „Ново Куманово“ 66. Претпријатието е основано со одлука за основање од 17.XII.1991 година, а основачи се Ангеловски Тома и Ангеловска Борка од Куманово.

Дејности: 013500; 02140; 060501; 060502; 060601; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 080201; 080202; 090201; 110309; 110903.

Дејности во надворешно-трговски промет: 070310; 070320. Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Ангеловски Тома, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.9116/91 (794)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр. 8550/91, на регистарска влошка бр. 1-16624-0-0-0, го запиша во судскиот регистар во внатрешниот и надворешниот промет Претпријатието за трговија на големо и мало, „Еми-Комерц“, д.о.о., увоз-извоз Скопје, ул. „Драгиша Мишовиќ“ бр. 7.

Дејности во внатрешен промет: 060501; 060502; 060503; 013400; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 08011; 0801; 08020; 080201; 080202; 110309.

Надворешен трговски промет: 070310; 070320. Во правниот промет спрема трети лица претпријатието настапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во приватниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Јовиќ Десанка, директор, без ограничување. Истото лице ќе го врши и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.бр.8550/91 (795)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег.бр.2474/92, на регистарска влошка бр. 1-16849-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, промет и инженеринг „ТРИ-УМФ“, Д.О.О., експорт-импорт – Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 3/3-10. Претпријатието е основано со акт за основање на 3.III.1992 година, а основач е Благоица Јордановска.

Дејности: 013021; 013022; 050301; 050302; 100101; 110402; 110403; 110404; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212;

070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 080201; 080202; 090171; 090179; 110303; 110309; 110909.

Надворешно-трговски дејности: 070310; 070320.

Неограничени овластувања, Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување Благлица Јордановска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2474/92 (796)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1420/92, на регистарска влошка бр. 1-176267-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за трговија, производство и услуги „КВИМЕКС“ извоз – увоз, д.о.о., Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 18/2-5. Скратен назив: ПТПУ „КВИМЕКС“, извоз – увоз, д.о.о., Скопје. Претпријатието е основано со одлука од 5.И.1992 година, а основач е Влатко Крстевски.

Дејности: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070250; 070260; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070132; 070140; 070129; 080190; 080201; 080202; 011832; 011920; 011930; 011941; 011949; 011990, 013022; 013030; 013099; 0110404; 110620; 110309; 110909; хартиена и картонска амбалажа; шумски плодови и производи и сл.; услуги на внатрешна и меѓународна шпедиција; посредништво; вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќајот; фри – шопови и сл.; откуп – купување и пласман на земјоделско – сточарски и други производи, шумски плодови и производи и сл.; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка и за тоа одговара со својот целокупен имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Влатко Крстевски, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1420/92 (780)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10882/91, на регистарска влошка бр. 1-17538-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: „ВЕЈИМАК“ – Претпријатието за промет на стоки и услуги – друштво со ограничена одговорност, Скопје, ул. „Мито Хаши-василев“ бр. 14. Основач е ОП „КЕМИКАЛИЈА – ВЕЛЕКЕМ“ за внатрешна и надворешна трговија од Загреб.

Дејности во внатрешен промет: 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070225; 070121; 070221; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070222; 070223; 070224; 070226; 070230; 070250; 070260; 110301; 110303; 110309; 060502; 080111; 080112; 080119; 080121; 080122; 080129; 080190; 110909; дрогерска стока; фото и кино-апарати и апарати за настава, научни истражувања и професионална употреба, галантерија, бижутерија, саемски стоки и играчки, музички инструменти, прибор и музикални, парфимерски и козметички производи, сатови и производи од племенити метали, производи за спорт, лов, риболов и кампање освен оружје, муниција и предмети за наоружување, производи, опрема и прибор наменет за лична заштита при работа, цивилна и противпожарничарска заштита и општонародна одбрана освен опрема и прибор за ОНО и ЦЗ, земјоделска опрема и алати, вештачки губиња, семени стоки и садни материјали и средства за заштита на растенија и стоки, сточна и друга животинска храна, индустриски растенија, филателија и прибор, антиквитети и уметнички дела, производи од домашни ракотворби и уметнички занаети, нафта и нафтни деривати, цвеќе и пердуви, техничка опрема и резервни делови, алати и прибор, репродукционен потрошен материјал, племенити метали.

Дејности во надворешен-трговски промет: 070310; 070320; посредување и застапување.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

В.д. директор е Ратко Околик, со неограничени овластувања.

Застапник во надворешен-трговски промет е Ратко Околик, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10882/91 (781)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3064/92, на регистарска влошка бр. 15286-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за производство, трговија, туризам и услуги „КОНТАКТ“, д.о.о., експорт – импорт, Скопје, ул. „Ганчо Хаџипанзов“ бр. 14, Скопје.

Се брише досегашниот застапник Оливер Делон, директор, без ограничување, а се запишува Чаушевска Јадранка, директор, без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3064/92. (782)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 229/92, на регистарска влошка бр. 1-9087-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашниот претпријатието за градба и промет на големо и мало и извоз и увоз „Градба – Ц“, П.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 40/2-3, го менува називот на фирмата и во иднина ќе биде: Претпријатието за градба и промет на големо и мало и извоз и увоз „Градба – Комерц“, П.О., Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 40/2-3.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 229/92. (783)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1086/92, на регистарска влошка бр. 1-16186-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „КЛА-ДЕНЕЛ“, Д.О.О., увоз – извоз, Гостивар, ул. „Илинденска“ 179. Претпријатието е основано со акт бр. 1/92 од 1.И.1992 година, а основач е Андреевска Лилјана од Гостивар, ул. „Б. Гиноски“ 179-б.

Дејности: 013121; 060503; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070121; 070122; 070129; 080201; 080202; 080190; 090131; 090132; 090133; 090139; 110109; 110303; 070310; 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Андреевска Лилјана, директор, без ограничување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1086/92 (784)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1987/92, на регистарска влошка бр. 1-16625-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Трговското претпријатието за промет на големо и мало, увоз – извоз „Илирија“, Ц.О., Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 83. Скратен назив: ТП „Илирија“, Ц.О., извоз – увоз, Тетово. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-1 од 19.И.1992 година, а основач е Бујар Бајрами од Тетово, ул. „Б. Кочовски“ бр. 83.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070250.

Дејности во надворешно – трговско работење: 070310 – надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 – надворешна трговија со нехранбени производи.

Неограничени овластувања; целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно – трговското работење е Бујар Бајрами од Тетово, директор на претпријатието со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1987/92 (785)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2362/92, на регистарска влошка бр. 1-16839-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за производство, сообраќај, услуги и трговија на големо и мало „БРЕСТ ПРОМЕТ“ Д.О.О., увоз – извоз, Тетово, ул. „135“ бр. 5, Тетово. Скратен назив на фирмата е: „БРЕСТ ПРОМЕТ“, Д.О.О., увоз – извоз, Тетово. Претпријатието е основано со основачки акт на 28.И.1992 година, а основач е Коцевски Љупчо од Тетово.

Дејности: 012201; 012321; 012322; 012323; 020110; 020140; 030003; 060502; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070215; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070229; 070230; 070240; 070250; 090123; 090131; 090140; 110903; 110909. Дејности од надворешно – трговскиот промет: 070310; 070320; малограничен промет со Италија, Грција, Унгарија, Австрија, Бугарија, Румунија и Албанија. Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трето лице претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет во трговијата е Коцевски Љупчо, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2362/92 (786)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 227/92, на регистарска влошка бр. 1-15590-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за производство, сообраќај, туризам, угостителство, услуги и трговија на големо и мало „ХИО-МА КОМЕРЦ“, Д.О.О., експорт импорт, Тетово. Претпријатието е основано со договор за основање од 10.И.1992 година, а основачи се Мановска Олга, Мановски Христе, Мановски Драгиша и Мановска Оливера од Тетово.

Дејности: 012611; 012612; 012613; 012614; 012615; 012621; 012622; 012623; 012624; 013021; 013022; 060501; 060502; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070133; 070134; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 080121; 080122; 080129; 080190; 080201; 080202; 090150; 090160; 090171; 090179; 090189; 110309; 110909. Дејности во надворешен трговски промет: 070310; 070320; малограничен промет со Италија, Грција, Унгарија, Австрија, Бугарија, Румунија и Албанија.

Во правниот промет со трето лице претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на правниот промет со трето лице претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет во трговијата е Мановска Олга, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 227/92 (787)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3086/92, на регистарска влошка бр. 1-2634-0-0-0, го запиша во судскиот регистар припојувањето на: Производно – прометното претпријатие „Влазими“, Ц.О., Скопје, ул. „Кузман Шапкарев“ бр. 5. Горче Петров, кон „Еренику – Комерц“ експорт – импорт, А.Д., во мешовита сопственост, Ц.О., Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бб. Претпријатието ги проширува следните дејности: 020121; 020131; 020140; 020201; 020202; 030603; 020110; 070131; 110909; 080200; 080201; 080202; 110109.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3086/92 (691)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3087/92, на регистарска влошка бр. 1-2056-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на производното прометно претпријатие „Влазими“. Ц.О., „Еренику – Комерц“ експорт – импорт, А.Д., во мешовита сопственост, Ц.О., Скопје, ул. „Дон Кенеди“ бб со регистарска влошка 1-2634-0-0-0.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 3087/92 (692)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8452/91, на регистарска влошка бр. 1-2712-0-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Досегашното седиште на Младинската задруга „ПАРТНЕР“, Ц.О., Скопје, бул. „Едвард Кардељ“ бб, Скопје, во иднина се менува и седиштето ќе гласи: Младинска задруга „ПАРТНЕР“, Ц.О., Скопје, бул. „Кочо Рацин“ бб., Скопје. Се брише досегашното лице Ненадиќ Раде, вл директор, со неограничени овластувања а се запишува лицето Ненадиќ Раде, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 8452/91 (688)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 672/92 на регистарска влошка бр. 1-15858-0-0-0, го запиша во судскиот регистар Претпријатието за услуги и трговија на големо и мало „СИ-БО“, Ц.О. експорт – импорт, Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 75-а. Основач е Борче Попоски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 75-а. Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070250; 070260; 070310; 070320; 080190. Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот. Во надворешниот трговски промет претпријатието ќе го застапува Борче Попоски, со неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување е Борче Попоски, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 672/92 (680)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4051/92, на регистарска влошка бр. 1-17956-0-0-0, го запиша во судскиот регистар: Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ЕМРАИ“, Ц.О., експорт – импорт, Тетово, ул. „Д.Г.Кара“ бр. 3. Основачи на претпријатието се: Мамуд Рустеми, од Тетово, ул. „Д.Г.Кара“ бр. 3, Сафет Рустеми од Тетово, ул. „Д.Г.Кара“ бр. 3 и Скендер Рустеми од Тетово, ул. „Д.Г.Кара“ бр. 3. Дејности: 011315; 013902; 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070131; 070132; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070260; 012611; 012613; 012614; 012621; 012622; 012623; 012699; 012820; 012830; 110309; 070310; 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието настапува во своје име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целиот свој имот. Овластено лице за застапување во надворешниот и внатрешниот трговски промет е Мамуд Рустеми, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4051/92 (681)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 825/91, на регистарска влошка бр. 1-2670, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „РОЛИКА“ – Охрид, со П.О., ул. „Борис Кидрич“ бр. 35-а/3. Основач е Стефаноска Клементина.

Дејности: 070111; 070112; 070113; 070114; 070121; 070122; 070123; 070124; 070125; 070126; 070127; 070128; 070129; 070140; 070150; 070211; 070212; 070213; 070214; 070219; 070221; 070222; 070223; 070224; 070225; 070226; 070229; 070230; 070240; 070260; 012611; 012613; 012614; 012621; 012622; 012623; 012699; 012820; 012830; 110309; 070310; 070320.

Овластување на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица – полно овластување. Вид и обем на одговорноста за обврските на субјектот на уписот во правниот промет со трети лица – полна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Стефаноска Клементина.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 825/91 (830)

Патна исправа МБ 113994 издадена од УВР – Скопје на име Кирил Петковски, ул. „Дон Кенеди“ бр. 39-2/17, Скопје (1801)

Патна исправа МБ 092557 издадена од УВР Гостивар на име Алиу Тешфик, с. Чегране, Гостивар (2146)

ТАРИФА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАСИ И АКТИ ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. СУДСКИ ОГЛАСИ: бракоразводни парници, оставински расправи, повикнување на наследници со непознато место на живеење и сл. – 2.000,00 денари за едно објавување.

2. ЈАВНИ НАДДАВАЊА И КОНКУРСИ: – 1.500,00 денари за еден ред чуван на машина.

3. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на РО и претпријатија – 8.000,00 денари за едно објавување.

4. ПРОМЕНА во судскиот регистар на РО и претпријатија – 4.000,00 денари за едно објавување.

5. ОСНОВАЊЕ – ЗАПИШУВАЊЕ во судскиот регистар на дуќани и приватни претпријатија – 8.000,00 денари за едно објавување.

6. ПРОМЕНА во судскиот регистар на дуќани и приватни претпријатија – 4.000,00 денари за едно објавување.

7. ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ на претставништва на странски лица – 20.000,00 денари за едно објавување.

8. СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ И ЛИКВИДАЦИИ на претпријатијата 800,00 денари за еден ред чуван на машина.

9. ПАСОШИ – 2.000,00 денари за едно објавување.

10. СООБРАЌАЈНИ И ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ – 2.000,00 денари за едно објавување.

11. ПЕЧАТИ И ШТЕМБИЛИ – 2.000,00 денари за едно објавување.

12. ТЕКОВНИ КНИШКИ, ЧЕКОВИ, ОД ТЕКОВНИ КНИШКИ, ПОЛИСИ, ГАРАНТНИ, И КРЕДИТНИ ПИСМА И СЕРВИСНИ КНИШКИ – 1.000,00 денари за едно објавување.

13. МЕНИЦИ, БАРИРАНИ ЧЕКОВИ И АКЦЕПТНИ НАЛОЗИ: – 2.000,00 денари за едно објавување.

14. РЕШЕНИЕ – ОДОБРЕНИЕ за вршење на занаетчиска дејност – 2.000,00 денари за едно објавување.

15. МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени книшки, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи – 500,00 денари за едно објавување.

16. ОБЈАВУВАЊЕ АКТИ НА ЗАЕДНИЦИ – ФОНДОВИ И НА ЗАВОДИ – 20.000,00 денари за една страница во весникот.

За да се објави оглас од точка 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 во „Службен весник на Република Македонија“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во законски рок. Оваа тарифа ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

О Б Ј А В И

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 18/89, 46/89, 4/90, 21/91 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/92), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 1992 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-јули 1992 година, во однос на просечните цени на мало во 1991 година, изнесува 928.8%.

Д и р е к т о р,
Светлана Антоновска, с.р.

Врз основа на член 20-а од Законот за данокот на доходот („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/91 и 55/91), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 1992 ГОДИНА

Порастот на цените на мало во Република Македонија, во месец јули 1992 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие од 1992 година, изнесува 120.7%.

Д и р е к т о р,
Светлана Антоновска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страна
1006. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за ослободување од данок на промет на продажба на тутунските преработки	845
1007. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за одредување на даночниот обврзник на данокот на промет на тутунските преработки набавени од Република Словенија, Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина, Република Црна Гора и Република Србија	845
1008. Одлука за производи што се сметаат како ортопедски справи и помагала и апарати за подобрување на слухот и видот на кои не се плаќа данок на промет на производи	845
1009. Одлука за определување на случаите во кои плаќањето на промет при набавка на земјоделски производи и шумски плодови нема да се врши преску жиро сметка	846
1010. Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на бензиска пумпа со придружни објекти на Автопатот „Братство-Единство“ делница Титов Велес - Градско, на стационожа на 85-330, на подрачјето на општина Титов Велес	846
1011. Одлука за начинот и условите за враќање на платениот данок на промет на определени производи што странски физички лица ги купуваат и изнесуваат од Република Македонија	846
1012. Одлука за производи што спаѓаат во земјоделската механизација, уреди и друга опрема земјоделски алат за примарна обработка на земјиштето и резервни делови за таа опрема и за уредите од тарифниот број 8 на тарифата на данокот на промет	849
1013. Одлука за користење на средства од Постојаната резерва на Република Македонија	850
1014. Одлука за производи што спаѓаат во средства за вооружување и опрема за вооружените сили и средства за вооружување и опрема за одбрана на чиј промет не се плаќа данок на промет на производи	850
1015. Одлука за надоместок за дежурство во правосудните органи	852
1016. Одлука за производите што се сметаат како погребна опрема на која не се плаќа данок на промет на производи	852
1017. Одлука за определување на локација за хотел со бензиска пумпа на Аеродром „Петровец“ во Скопје	853
1018. Одлука за утврдување на општ интерес и определување на локација за изградба на далекувод од ТС 110/35 кВ „Самоков“ до ТС 35/10 кВ „Македонски Брод“ на подрачјето на Македонски Брод	853
1019. Одлука за единствениот заштитен знак и за производите произведени во претпријатија за професионална рехабилитација и за вработување на инвалиди на кои се става тој знак заради ослободување од плаќање данок на промет	853
1020. Одлука за начинот на користењето на средствата за откуп и изградба на станови на вработените на органите на управата	854
1021. Одлука за утврден општ интерес за изградба на каптажа за каптирање на извор за локален водовод во с. Зркле	855
1022. Одлука за утврдување на висината на надоместокот за вршење на задолжителен здравствен преглед на растенија во прометот преку границата на Република Македонија	855
1023. Правилник за Службата во Армијата на Република Македонија	856
1024. Правилник за начинот и условите за извршување на обврската за служење во резервниот состав на Армијата на Република Македонија	863
1025. Наредба за прогласување на природно рибно плодиште на дел на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“	866
1026. Решение за распоредување на осудени лица во казнено-поправни установи и малолетници во Заводски установи	866
1027. Правилник за измени и дополнување на Правилникот за условите и начинот на исплатување на осигурениците на лекување во странство	869
1028. Правилник за примена на Законот за данокот на промет на производи и услуги	869
Колективни договори	
50. Колективен договор за гранката Електроенергетика на Македонија	898